

ИЗБОРЕН ЗАКОНИК

Службен В. на Р.М. бр: [40/2006](#) од 31.03.2006

Влегува во сила на: 31.03.2006

Измени Сл.В. на Р.М.:

127/2006; 136/2008; 148/2008; 155/2008; 163/2008; 44/2011; 51/2011; 142/2012; 31/2013; 34/2013;
14/2014; 30/2014; 31/2015; 196/2015; 35/2016; 97/2016; 99/2016; 136/2016; 142/2016; 57/2017;
67/2017; 125/2017; 35/2018; 99/2018; 140/2018; 208/2018; 27/2019; 98/2019; 146/2019; 42/2020;
74/2021; 215/2021;

Извор: СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Консолидиран текст

- актуелен

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој законик се уредуваат начинот, условите и постапката за избор на претседател на Република Македонија (во натамошниот текст: претседател на Републиката), за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (во натамошниот текст: пратеници), за членови на советите на општините и Советот на градот Скопје (во натамошниот текст: членови на советите), за избор на градоначалник на општина и градоначалник на градот Скопје (во натамошниот текст: градоначалник), начинот и постапката на евидентирање на избирачкото право, водење на Избирачкиот список, определување на границите на изборните единици и утврдувањето, менувањето и објавувањето на избирачките места, како и условите за функционирање на избирачките места.

1. Поимник

Член 2

Определени поими во овој законик го имаат следново значење:

1. "Избирачко право" има секој државјанин на Република Македонија со наполнети 18 години живот и деловно способен;
2. "Избирачкиот список" е јавна исправа во која се запишани граѓаните со избирачко право;
3. "Изборни органи" се органите надлежни за спроведување на изборите утврдени со овој законик;
4. "Член на изборен орган" се претседателот, членовите и нивните заменици кои ги сочинуваат изборните органи и ги спроведуваат изборните дејствија;
5. "Подносител на листа" се регистрираните политички партии или нивни коалиции регистрирани во Државната изборна комисија, група избирачи и пратеници;
6. "Кандидат" е државјанин на Република Македонија утврден од надлежната изборна комисија во согласност со овој законик, за кој ќе се гласа на избори;
7. "Независен кандидат" е кандидат за избор на претседател на Републиката, пратеник, градоначалник или член на совет кој е поддржан од група избирачи;
8. "Политичка партија" е регистрирана политичка партија во согласност со закон;
9. "Позицијата" ја сочинуваат политичките партии на власт кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија освоиле најмногу гласови;
10. "Опозицијата" ја сочинуваат политичките партии во опозиција кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија освоиле најмногу гласови;
11. "Овластен претставник" е лице ополномоштено од еден регистриран кандидат, политичка партија или коалиција за

застапување на нивните интереси пред изборните органи;

12. "Коалиција" е здружување врз основа на договор на две или повеќе регистрирани политички партии за заедничко настапување за време на одржување на избори;
13. "Изборна кампања" е јавно претставување на потврдените кандидати од надлежните изборни органи и нивните програми во предизборниот период за одреден вид на избори;
14. "Учесник во изборна кампања" е овластено лице од политичка партија, коалиција или група избирачи кои ја организираат изборната кампања;
15. "Набљудувачи" се претставници на домашни и странски регистрирани здруженија на граѓани кои имаат овластување од Државната изборна комисија за набљудување на изборите;
16. "Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија" се претставништва на Република Македонија во други држави и во меѓународни организации кои вршат работи утврдени со закон;
17. "Државјани на Република Македонија на привремена работа или престој во странство, во смисла на овој закон" се државјани на Република Македонија кои имаат пријавено последно живеалиште во Република Македонија, а на денот на изборите привремено престојуваат во странство повеќе од три месеци или се на привремена работа или престој во странство повеќе од една година согласно со евиденцијата од надлежен орган;
18. "Вработените во јавната администрација" ја сочинуваат категоријата на лица вработени во дејностите образование, здравство, култура, наука и социјална заштита, а кои според закон вршат задачи од јавен интерес;
19. "Вработените во државната, општинската администрација и администрацијата на градот Скопје" ја сочинуваат категоријата на лица со статус на државен службеник во согласност со закон;
20. "Изборна администрација" ја сочинуваат вработените во стручната служба на Државната изборна комисија, членовите на изборните органи, секретарите на општинските изборни комисии, нивните заменици и други лица времено ангажирани за изборен процес во помошните тела на Државната изборна комисија.
21. "Изборен процес" е времето од донесувањето на актот за распишување на изборите до објавувањето на конечните резултати од одржаните избори, на ниво на општина, градот Скопје, односно изборната единица каде што се врши изборот;
22. "Облици на изборно медиумско претставување" се дневно-информативните емисии, програмите што им овозможуваат директен пристап на учесниците во изборната кампања до избирачите, и посебните информативни емисии;
23. "Дневно-информативни емисии" се сите изданија на радио и на телевизиските вести и дневници;
24. "Директен пристап до избирачите" се облиците на бесплатно политичко претставување и на платено политичко рекламирање, преку кои учесниците во изборната кампања слободно ги промовираат своите програми, ставови и кандидати;
25. "Бесплатно политичко претставување" е директен пристап на учесниците во изборната кампања до избирачите, преку кој слободно и без паричен надоместок се промовираат изборните програми, ставови и кандидати;
26. "Платено политичко рекламирање" е директен пристап на учесниците во изборната кампања до избирачите, преку кој за паричен надоместок се промовираат изборните програми, ставови и кандидати. Видови на платено политичко рекламирање се огласи, соопштенија, политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни на учесниците во изборната кампања, преноси или снимки од митинзи, средби и други настапи на учесниците во изборната кампања;
27. "Посебни информативни програми" се програми наменети за информирање на граѓаните за начинот и за техниката на гласањето и за остварувањето на избирачкото право и информативно-политички програми жанровски реализирани како интервјуа, дебати или ТВ/радио соочувања: актуелно информативни програми, актуелно информативни програми со документаристички пристап и тематски специјализирани информативни програми и
28. "Изборно медиумско претставување" е промовирање (непосредно или посредно) на ставови, програми, платформи, достигнувања, активности и друго на политички партии, коалиции, групи избирачи и нивни претставници.
29. "Случаи на итни и неодложни работи" се вработувањата на определно време заради: замена на отсутен работник поради подолго боледување или отсуство, смрт на вработен, изведување сезонски работи за кои однапред е утврден потребниот број на лица и се обезбедени средства со годишните програми, како и вработување на определено време на наставен кадар за непречено одвивање на образовниот процес.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

2. Еднакво избирачко право

Член 3

(1) Претседателот на Републиката, пратениците, членовите на советите и градоначалникот на општината се избираат на општи, непосредни и слободни избори, со тајно гласање.

(2) Никој не смее да го повика избирачот на одговорност заради гласањето, ниту пак од него да бара да каже за кого гласал или зошто не гласал.

3. Изборен модел

Член 4

(1) Избор на претседател на Републиката се врши на територијата на Република Македонија и во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија, како една изборна единица според мнозинскиот модел.

(2) Во Собранието на Република Македонија се избираат од 120 до 123 пратеници, од кои 120 пратеници се избираат според пропорционалниот модел, при што територијата на Република Македонија е поделена на шест изборни единици утврдени со овој законик и во секоја се избираат по 20 пратеници и 3 пратеници се избираат според пропорционалниот модел во една изборна единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и Јужна Америка, Австралија и Азија.

(3) Првиот пратеник во изборната единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и Јужна Америка, Австралија и Азија е избран доколку листата на кандидати за пратеници освоила најмалку онолкув број на гласови со кои што е избран пратеник со најмал број на гласови во изборните единици во Република Македонија на последните парламентарни избори во Република Македонија.

(4) Вториот пратеник во изборната единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и Јужна Америка, Австралија и Азија е избран доколку листата на кандидати за пратеници освоила двојно поголем број на гласови од бројот на гласови со кои што е избран пратеник со најмал број на гласови во изборните единици во Република Македонија на последните парламентарни избори во Република Македонија.

(5) Третиот пратеник во изборната единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и Јужна Америка, Австралија и Азија е избран доколку листата на кандидати за пратеници освоила тројно поголем број на гласови од бројот на гласови со кои што е избран пратеник со најмал број на гласови во изборните единици во Република Македонија на последните парламентарни избори во Република Македонија.

(6) Доколку во изборната единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и Јужна Америка, Австралија и Азија, ниту една од листите на пратеници не го добила потребниот број на гласови утврден во ставот (3) на овој член, не се избира ниту еден пратеник.

(7) Во изборните единици во Република Македонија бројот на избирачите може да отстапува најмногу од минус 5% до плус 5% во однос на просечниот број на избирачи во изборната единица.

(8) Изборот на членови на советите се врши на подрачјето на општината, односно градот Скопје според пропорционалниот модел.

(9) Изборот за градоначалник се врши на подрачјето на општината, односно градот Скопје според мнозинскиот модел.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

4. Избирачки список

Член 5

(1) Избирачкиот список е јавна исправа и се води за целата територија на Република Македонија.

(2) Врз основа на Избирачкиот список се спроведуваат изборите и референдумот на државно и локално ниво во Република Македонија.

5. Право да избира и да биде избран

Член 6

(1) Право да избира има секој државјанин на Република Македонија кој наполнил 18 години живот и има деловна способност и е со постојано живеалиште во изборната единица, општината, односно градот Скопје каде што се врши изборот.

(2) Државјаните на Република Македонија кои на денот на изборите се на привремена работа или престој во странство, а се запишани во Избирачкиот список врз основа на евиденцијата од надлежниот орган и пријава за гласање, гласаат за избор на претседател на Републиката и за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство односно конзуларни канцеларии, во согласност со одредбите на овој законик.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

Член 7

- (1) Кандидат за претседател на Републиката може да биде лице кое ги исполнува условите за избор на претседател на Републиката утврдени со Уставот.
- (2) Кандидат за пратеник, член на совет и градоначалник може да биде државјанин на Република Македонија, ако:
- наполнил 18 години живот и
 - има деловна способност.
- (3) Кандидат за пратеник, член на совет и градоначалник не може да биде лице кое:
- е осудено со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор над шест месеци, чие издржување се уште не е започнато и
 - се наоѓа на издржување казна затвор за сторено кривично дело.
- (4) Покрај условите утврдени во ставот (2) на овој член кандидат за член на совет и градоначалник може да биде граѓанин со постојано живеалиште во општината и градот Скопје каде што се врши изборот.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

6. Неспособност на функцијата претседател на Републиката, пратеник, градоначалник и член на совет

Член 8

- (1) Функцијата пратеник, член на совет и градоначалник е неспособна со функцијата претседател на Републиката, претседател на Владата на Република Македонија, министер, судија, јавен обвинител, јавен правобранител, народен правобранител и со други носители на функции кои ги избира или именува Собранието на Република Македонија (во натамошниот текст: Собранието) и Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата).
- (2) Функцијата пратеник е неспособна со функцијата градоначалник и со член на совет во општината и градот Скопје.
- (3) Функцијата пратеник и градоначалник е неспособна со:
- извршување на стручни и управни работи во органите на државната управа, - извршување на стопанска или друга профитна дејност и
 - членување во управни одбори на јавни претпријатија, јавни установи, фондови, агенции, заводи и во други правни лица, како и со изборот на претставник на државниот и општествен капитал во трговските друштва.
- (4) Функцијата градоначалник на градот Скопје и функцијата член на Советот на градот Скопје е неспособна со функцијата градоначалник на општина и функцијата член на советот на општината на подрачјето на градот Скопје.
- (5) Со денот на верификацијата на мандатот за пратеник, член на совет и градоначалник на носителите на функциите од ставовите (1) и (2) на овој член, функцијата им престанува.
- (6) Со денот на верификацијата на мандатот за пратеник и градоначалник на лицата од ставот (3) алинеја 1 на овој член, работниот однос им мирува.
- (7) Со денот на верификацијата на мандатот за пратеник и градоначалник на лицата од ставот (3) алинеи 2 и 3 на овој член, работниот однос во стопанската или друга профитна дејност им мирува, а членувањето во управни одбори на јавни претпријатија, јавни установи, фондови, агенции, заводи и во други правни лица, како и претставник на државниот и општествен капитал во трговските друштва им престанува.
- (8) Со денот на верификацијата на мандатот на член на совет на лицата вработени во општинската администрација на општината и администрацијата на градот Скопје, работниот однос им мирува во согласност со закон.

Член 8-а

- (1) Од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје не може:
- да се започне изградба со средства од Буџетот или од јавни фондови или со средства на јавни претпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал на нови објекти во инфраструктурата како патишта, водоводи, далноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти или објекти за општествени дејности училишта, градинки и други објекти, освен ако за таа намена претходно се обезбедени средства од Буџетот, односно се работи за реализација на програма донесена врз основа на закон во тековната година,
 - да се вршат исплаќања на плати, пензии, социјална помош или други исплати и материјални надоместоци од буџетски средства или од средства на јавните фондови кои не се редовни месечни исплати, односно сите едногодишни трансфери и исплати или еднократни трансфери од буџетски средства или од средства на јавни фондови ниту да се отуѓува државен капитал ниту да се потпишуваат колективни договори и
 - да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни

институции, а започнатите постапки се ставаат во мирување, освен во случаи на итни и неодложни работи.

(2) Во периодот од 20 дена пред започнувањето на изборна кампања па до завршувањето на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите и до завршувањето на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје не може:

- да се одржуваат јавни настани по повод започнувањето на изградба или пуштање во употреба на објекти со средства од Буџетот или од јавни фондови, или со средства на јавни претпријатија или други правни лица што располагаат со државен капитал во инфраструктурата како патишта, водоводи, далноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти или објекти за општествени дејности училишта, градинки и други објекти. Под забрана за одржување на јавни настани не се подразбира особено давање на јавна изјава на носител на јавна функција или кандидат за носител на јавна функција на митинг, интервју на медиум, дебата на медиум или одговор на новинарско прашање.

(3) Од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршувањето на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје, Министерството за финансии е должно сите буџетски исплати, освен редовните плати, пензии и комунални трошоци, да ги објавува јавно на интернет страница во посебна база за буџетски трошоци во изборен период.

(4) Министерството за финансии две недели по распишување на изборите поднесува предизборен финансиски извештај во кој ќе биде опфатен преглед на сите планирани и реализирани приходи и расходи од Буџетот по ставки во периодот од почетокот на фискалната година до денот на поднесувањето на извештајот кој се објавува на веб страницата на Министерството за финансии.

<< Консолидација: Влегува во сила на 17.05.2017 >>

Дејуре Забелешка: Уставниот суд укинува одредби од два различни закони.

Член 8-б

(1) За потребите на изборната кампања, забрането е користење на канцелариски простор, канцелариска опрема и службени возила на државните органи, освен лицата на кои се однесуваат посебните прописи за заштита на личноста.

(2) Во рок од десет дена од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори за претседател на Република Северна Македонија, пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, градоначалник или членови на советот, јавните фондови, јавните претпријатија и сите други правни лица што располагаат со државен капитал, се должни до Државната комисија за спречување на корупцијата да достават податоци за бројот, видот, регистарската таблица и возната состојба на моторните возила со кои располагаат.

(3) Податоците се доставуваат во електронска форма на образец кој на предлог на Државната комисија за спречување на корупцијата го пропишува Државната изборна комисија.

(4) Државната комисија за спречување на корупцијатата, на својата веб-страница го објавува регистарот на службени моторни возила на јавните фондови, јавните претпријатија и сите други правни лица што располагаат со државен капитал.

(5) Доколку правните лица од ставот (2) на овој член не достават податоци за бројот, видот, регистарската таблица и возната состојба на моторните возила со кои располагаат во предвидениот рок, Државната комисија за спречување на корупцијата покренува прекршочна постапка во рок од 15 дена од истек на рокот за доставување на податоците.

(6) Забрането е вршење и обид за вршење притисок и заплашување на гласачи или членови на нивните семејства или ним блиски лица.

<< Консолидација: Одредбата од членот 1 од овој закон (ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 215/2021) ќе се применува и за Изборите за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на градот Скопје 2021 година, при што рокот предвиден во ставот (1) ќе започне да тече со влегувањето во сила од овој закон (ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 215/2021). >>

Член 8-в

(1) Од денот на донесување на одлуката за распишување на избори, политичките партии учесници во изборниот процес, потпишуваат Кодекс за фер и демократски избори.

(2) Со Кодексот од ставот (1) учесниците во изборниот процес недвосмислено се обврзуваат дека нема да вршат никаков притисок или обид за притисок врз вработените во јавната и државната администрација, во други институции или установи финансирани од Буџетот на Република Македонија, буџетите на општините и градот Скопје, како и во трговски друштва и претпријатија со државен капитал.

(3) Со Кодексот од ставот (1) учесниците во изборниот процес, исто така, недвосмислено се обврзуваат дека ниедно вработено лице или граѓанин нема да биде предмет на било каква закана по однос на своето вработување и социјална сигурност како резултат на нивното поддржување или неподдржување на која било политичка партија или кандидат.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 9

(1) На припадниците на вооружените сили на Република Македонија, припадниците на униформираниот дел на полицијата, овластените службени лица во Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и во Агенцијата за разузнавање од денот кога ќе бидат утврдени како кандидати, работниот однос им мирува.

(2) Со денот на верификацијата на мандатот на лицата од ставот (1) на овој член, работниот однос им мирува.

7. Професионалност и неотповикливост на функцијата

Член 10

(1) Пратениците не можат да бидат отповикани.

(2) Функцијата пратеник и градоначалник се врши професионално.

8. Ослободување од плаќање на данок, царина и такса

Член 11

(1) За дејствијата, актите, поднесоците и други списи во врска со спроведувањето на изборите, набавката на стоки, работи и услуги за потребите на изборниот процес, не се плаќа царина и данок.

(2) Сите дејствија и акти на државните органи, сите поднесоци и докази во врска со евиденцијата на избирачкото право се ослободени од плаќање на такси и данок.

(3) Министерот за финансии го пропишува постапувањето при оданочување со данок на додадена вредност на прометот на гласачките ливчиња и изборниот материјал потребен за спроведување на изборите, како и нивно царинење.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

II. РАСПИШУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

1. Распишување на изборите

Член 12

(1) Актот за распишување на изборите го донесува претседателот на Собранието и со него се определува денот од кога почнуваат да течат роковите за извршување на изборните дејствија и денот на одржувањето на изборите.

(2) Актот за распишување на изборите се доставува до Државната изборна комисија, Министерството за надворешни работи и Министерството за правда.

(3) Актот за распишување на изборите се објавува во Службен весник на Република Македонија.

(4) Од денот на распишувањето на изборите до денот на одржувањето на изборите не може да помине повеќе од 90 дена, ниту помалку од 70 дена.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

2. Известување за одржување на изборите

Член 13

(1) Граѓаните за одржувањето на изборите се известуваат преку јавен повик и истакнување плакати на видни места.

(2) Известувањето од ставот (1) на овој член го врши надлежната изборна комисија.

3. Одржување на изборите За претседател на Републиката

Член 14

- (1) Изборот на претседател на Републиката се врши во последните 60 дена од мандатот на претходниот претседател.
- (2) Во случај на престанок на мандатот на претседателот на Републиката, од кои и да е причини, изборот за нов претседател се врши во рок од 40 дена од денот на престанокот на мандатот.

За пратеници

Член 15

- (1) Изборите за пратеници се одржуваат секоја четврта година во последните 90 дена од мандатот на претходниот пратенички состав или во рок од 60 дена од денот на распуштањето на Собранието.
- (2) Предвремени избори за пратеници се спроведуваат во согласност со одредбите на овој законик, а сите рокови за изборните дејствија се скратуваат за пет дена, освен рокот утврден за спроведување на изборната кампања.
- (3) Роковите за спроведување на изборните дејствија од ставот (2) на овој член со роковникот ги утврдува Државната изборна комисија.
- (4) Мандатот на пратениците трае од денот на неговото верификување до денот на верификувањето на мандатот на новоизбраните пратеници, но не подолго од четири години.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

За членови на совет и за градоначалник

Член 16

- (1) Изборите за членови на совет и за градоначалник се одржуваат секоја четврта година истовремено во сите општини, во втората половина во октомври.
- (2) Предвремени избори за членови на совет и за градоначалник се распишуваат и одржуваат според одредбите на овој законик, а по исполнување на условите за престанок на мандатот утврдени со Законот за локалната самоуправа.
- (3) Предвремените избори за членови на совет и за градоначалник нема да се спроведат ако до редовните избори има помалку од шест месеца.

<< Консолидација: Влегува во сила на 02.04.2021 >>

III. ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

1. Видови изборни органи

Член 17

Органи за спроведување на изборите се:

- Државната изборна комисија,
- општинските изборни комисији и Изборната комисија на градот Скопје
- избирачките одбори и
- избирачките одбори за гласање во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија (во натамошниот текст: ДКП) односно конзуларните канцеларии.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

2. Член на изборен орган

Член 18

- (1) Член на изборен орган не може да биде:
- лице кое не ги исполнува посебните услови утврдени со овој закон,
 - лице осудено за казниво дело поврзано со изборите и
 - лице кое претходно учествувало во спроведување на изборите и во чија работа како член на изборен орган се утврдени неправилности поради кои е поништено гласањето.
- (2) Во општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје и избирачкиот одбор, членови не можат да бидат и:
- избрани или именувани функционери од Владата, односно Собранието и лица вработени во државната администрација на Народниот правобранител, Министерството за правда, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Секретаријатот за законодавство, Државниот завод за статистика, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, стручната служба во Управниот суд, стручната служба на Државната

изборна комисија, стручната служба на Државната комисија за спречување на корупцијата и вработените во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(3) Лицето избрано за член на изборниот орган може да не прифати да ја извршува таа должност само поради здравствени или семејни причини, при што за неприфаќањето на членот одлучува органот кој го избира, врз основа на приложена соодветна документација.

(4) Извршувањето на работите и работните задачи на вработените во органите на државната власт на денот на изборите, а заради остварување на нивното избирачко право, се организира во смени.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Дејуре Забелешка: Во став 1 новата алинеа не е дефонорано каде се додава. Додадена е како алинеа 1.

Член 19

(1) Претседателот и членовите на изборните органи својата функција ја извршуваат непристрасно, совесно и одговорно во согласност со надлежностите утврдени со овој законик.

(2) Претседателот и членовите на изборните органи, и изборната администрација, имаат право на надоместок што се утврдува со акт на Државната изборна комисија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

3. Неспойливост на функцијата член на изборен орган

Член 20

Ако претседателот, член на изборен орган, секретарот, како и нивен заменик, прифати кандидатура за претседател на Републиката, пратеник, член на совет и градоначалник, функцијата на претседател, член, секретар, односно заменик во изборните органи му престанува.

4. Принцип на соодветна и правична и полова застапеност во изборните органи

Член 21

(1) При изборот на членовите на Државната изборна комисија се применува принципот на соодветна и правична застапеност.

(2) При изборот на членовите на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје и избирачките одбори, во општините во кои живеат најмалку 20% од граѓаните припадници на другите заедници се одразува принципот на соодветна и правична застапеност на сите заедници.

(3) Во составот на изборните органи секој пол ќе биде застапен со најмалку 30%.

(4) За спроведување на ставовите (1), (2) и (3) на овој член Државната изборна комисија со акт го утврдува составот на членовите на општинските изборни комисии, односно Изборната комисија на градот Скопје и избирачките одбори.

(5) Одлуките за именување на членовите на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје се објавуваат во Службен весник на Република Македонија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

5. Предлагање на претставник на подносителот на листата

Член 22

(1) Секој подносител на листа на кандидатите за избор на претседател на Републиката, пратеници, членови на совет и градоначалник има право да определи претставник и негов заменик кои ќе ја следат работата во изборните органи од започнувањето на изборите се до утврдувањето и објавувањето на резултатите.

(2) Секој подносител на листа на кандидати за избор на претседател на Републиката или пратеници за гласањето во изборните единици во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија определува овластен претставник и негов заменик во Република Македонија кои ќе ја следат работата на изборните органи од започнувањето на изборите се до утврдувањето и објавувањето на конечните резултати.

(3) Овластен претставник и негов заменик пред изборните органи од ставовите (1) и (2) на овој член не може да биде лице утврдено за кандидат.

(4) Подносителот на листата на претставникот му издава овластување и за тоа ги известува изборните органи најдоцна два дена пред денот на изборите.

(5) Претставникот на подносителот на листата на седницата на изборните органи, може да предупреди за

неправилности во нивната работа, а доколку не биде прифатено предупредувањето, може да побара тоа да биде внесено во записникот.

(6) Овластениот претставник на подносителот на листата е должен да носи беџ со бројот на избирачкото место за кое е овластен да врши набљудување.

(7) Овластениот претставник на подносителот на листата има право на седница на изборен орган да побара и да изврши целосен увид во целокупната документација на изборниот орган.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

6. Начин на работа на изборните органи

Член 23

(1) Изборните органи можат да работат и да одлучуваат ако на седниците присуствуваат мнозинство од членовите, а одлуките ги донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови, освен ако не е поинаку предвидено со овој Законик.

(2) Во случај на отсуство на член на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје или на член на избирачкиот одбор, во работата на седниците учествуваат нивните заменици.

(3) При спроведувањето на изборите во работата на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје и избирачките одбори, во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо во службена употреба е и јазикот и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во таа општина.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 24

Работата на изборните органи е јавна и право да присуствуваат на работата на изборните органи имаат овластените претставници на подносителите на листи и акредитираните набљудувачи.

7. Поддршка на работата на изборните органи

Член 25

(1) Собранието, Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи, Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за труд и социјална политика, Државниот завод за статистика и Службата за општи и заеднички работи на Владата и нивните подрачни единици како и општините и градот Скопје, се должни на органите за спроведување на изборите да им обезбедат технички, просторни и други услови за работа.

(2) За вршење на работите од ставот (1) на овој член, на органите им се обезбедуваат средства од Буџетот на Република Македонија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

8. ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

8.1. Состав на Државната изборна комисија

Член 26

(1) Државната изборна комисија е составена од претседател, потпретседател и пет члена.

(2) Претседателот и потпретседателот се членови на Државната изборна комисија.

(3) Претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија функцијата ја вршат професионално.

(4) Мандатот на претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија трае пет години од денот на изборот од Собранието на Република Македонија до изборот на нов состав на Државната изборна комисија.

(5) Државната изборна комисија има генерален секретар и негов заменик.

(6) Државната изборна комисија има својство на правно лице.

(7) Средствата за работа на Државната изборна комисија се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

(8) По правило седницата на Државната изборна комисија ја свикува и со неа раководи претседателот на Државната изборна комисија.

(9) Во случај на отсуство или спреченост на претседателот на Државната изборна комисија, седницата на Државната изборна комисија ја свикува и со неа раководи потпретседателот на Државната изборна комисија.

(10) Државната изборна комисија ќе одржи седница и на предлог на член на Државната изборна комисија, ако предлогот е поддржан од мнозинството од вкупниот број на членови на Државната изборна комисија.

<< Консолидација: Одредбата од членот 2 од овој закон (ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 215/2021) важи и за постојниот состав на Државната изборна комисија. >>

Избор на составот на Државната изборна комисија

Член 27

(1) За претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија,
- да има завршено високо образование, со најмалку осум години работно искуство,
- да не е член на орган на политичка партија.

(2) Во рок од 30 дена пред истекот на мандатот Собранието го огласува изборот на претседателот, потпретседател и членовите на Државната изборна комисија во "Службен весник на Република Македонија" и во дневниот печат. Огласот трае осум дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

(3) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието подготвува предлог на листа од пријавените кандидати и ја доставува до Собранието.

(4) Од кандидатите на предлогот на листата политичките партии во опозиција предлагаат претседател и двајца членови на Државната изборна комисија, а партиите на власт предлагаат потпретседател и тројца членови на Државната изборна комисија.

(5) Во случај на промена на политичките партии во опозиција или политичките партии на власт, Собранието го усогласува составот на Државната изборна комисија согласно со ставот (4) на овој член на следниов начин:

- политичките партии кои што преминале од власт во опозиција на Собранието му доставуваат предлог за претседател на Државната изборна комисија од редот на членовите во постојниот состав и предлог за престанок на функцијата пред истекот на мандатот на еден од членовите предложени од нивна страна,
- политичките партии кои што преминале од опозиција на власт на Собранието му доставуваат предлог за потпретседател на Државната изборна комисија од редот на членовите во постојниот состав и еден член, за што Собранието го огласува изборот на еден член на Државната изборна комисија.

(6) Претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија ги избира Собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

(7) На претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија од денот на изборот, работниот однос им мирува.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

Престанок на функцијата во Државната изборна комисија пред истекот на мандатот

Член 28

(1) Функцијата на претседателот, потпретседателот и член на Државната изборна комисија им престанува пред истекот на мандатот:

- ако престане еден од условите утврдени во членот 27 став (1) на овој законик,
- во случајот предвиден во членот 27 став (5) од овој законик,
- по сила на закон,
- на нивно лично барање,
- поради нестручно и несовесно вршење на функцијата,
- поради исполнување услови за старосна пензија утврдени со закон,
- поради смрт и
- ако е осуден со правосилна судска одлука на казна затвор од над шест месеци.

(2) Државната изборна комисија со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови може да даде предлог до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието, за разрешување на нејзин член поради нестручно и несовесно вршење на функцијата.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

Рок за предлагање на претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија

Член 29

- (1) Претседателот на Собранието ги известува политичките партии од членот 27 став (4) на овој законик во рок од три дена од денот на приемот на известувањето да му достават предлог за претседател и двајца членови, односно потпретседател и тројца членови на Државната изборна комисија.
- (2) Во случајот од членот 27 став (5) од овој законик претседателот на Собранието во рок од три дена ги известува политичките партии на власт и политичките партии од опозиција да предложат претседател, потпретседател од редот на постојните членови и еден член на Државната изборна комисија.
- (3) Ако политичките партии не ги утврдат и не ги достават имињата на претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија во роковите определени во ставовите (1) и (2) на овој член, претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија ги предлага Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

8.2. Стручна служба на Државната изборна комисија

Член 30

- (1) Со стручната служба раководи генералниот секретар на Државната изборна комисија.
- (2) Генералниот секретар го избира Државната изборна комисија со мнозинство гласови за време од пет години.
- (3) Во случај на промена на составот на Државната изборна комисија согласно со членот 27 став (5) од овој законик, во рок од 30 дена од усогласување на составот на Државната изборна комисија се врши избор на нов генерален секретар за преостанатиот временски период од ставот (2) на овој член.
- (4) За генерален секретар може да биде избрано лице кое:
- е државјанин на Република Северна Македонија со постојано место на живеење во Република Северна Македонија,
 - има завршено високо образование во областа на менаџмент, јавна администрација и други општествени науки,
 - не е член на орган на политичка партија,
 - има стручно познавање и искуство во областа на менаџмент во јавниот сектор,
 - е од редот на административните службеници од категорија Б, односно од редот на раководните вработени согласно со Законот за административни службеници.
- (5) Генералниот секретар не влегува во составот на Државната изборна комисија и нема право на глас.
- (6) Генералниот секретар својата работа ја врши професионално.
- (7) Генералниот секретар за својата работа одговара пред претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија.
- (8) За вршење на стручно-административните и организационо-технички работи на Државната изборна комисија, се формира стручна служба на Државната изборна комисија.
- (9) Генералниот секретар и вработените во стручната служба на Државната изборна комисија имаат статус на државни службеници.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

8.3. Надлежности на Државната изборна комисија

Член 31

- (1) Државната изборна комисија се грижи за законитоста во подготовката и спроведување на изборите во согласност со овој законик и врши надзор над работата на изборните органи.
- (2) Државната изборна комисија:
- 1) бара податоци од надлежните органи за вработените во државната, општинската и администрацијата на градот Скопје, како и за јавната администрација и го именува составот на општинските изборни комисии и Изборната комисија на градот Скопје;
 - 2) дава упатства, појаснувања и препораки за примената на одредбите на овој законик и други закони кои се однесуваат на прашањата поврзани со изборите;
 - 3) го разрешува секој член на изборен орган во случај на против законско работење;
 - 4) ја контролира законитоста во работата на изборните органи и презема мерки кога е констатирана повреда на законитоста во подготовките, постапката на кандидирањето, спроведувањето и утврдувањето на резултатите на изборите, како и во спроведување на упатствата и препораките дадени од неа;
- 4-а) Бара податоци од надлежните институции заради проверка дали кандидатите ги исполнуваат условите утврдени со Уставот и со овој законик;

- 5) ги потврдува и објавува листите на кандидати за избор на претседател и за избор на пратеници и со ждрепка го утврдува нивниот редослед;
- 5-а) со ждрепка го утврдува редоследот на единствената листа на кандидати за членови на совет, односно градоначалник;
- 6) донесува програма и востановува стандарди за задолжителна континуирана едукација на сите изборни органи и ја координира истата;
- 7) врши задолжителна едукација на членовите на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје пред секои избори и им издава уверенија на начин и во рокови пропишани со програмата;
- 8) го пропишува образецот на уверенијата за посетување на обуката на членовите на изборните органи;
- 9) определува единствени стандарди за изборниот материјал, се грижи за негово обезбедување и го пропишува видот на средството со кој се обележуваат и проверуваат лицата кои гласале (УВ ламби, спреј и графитно перниче);
- 10) пропишува обрасци за спроведување на изборите и обрасци за собирање на потписи од избирачи и пратеници за предлагање на кандидати и ги објавува во Службен весник на Република Македонија;
- 11) го определува начинот на ракување и чување на изборниот материјал;
- 12) ги утврдува квалитетот, формата, големината, бојата и сериските броеви на гласачките ливчиња;
- 13) го организира печатењето на гласачките ливчиња и листите на кандидати и набавка на системот за идентификација на избирачот;
- 14) го предава, прима и чува изборниот материјал од и на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје;
- 14-а) го чува изборниот материјал од изборите за претседател на Републиката, за пратеници во Собранието на Република Македонија и референдум на државно ниво;
- 15) ја информира и едуцира јавноста за начинот на гласање и за остварување на избирачкото право;
- 16) донесува кодекс за правилата за набљудување на изборите на домашни и странски набљудувачи во согласност со меѓународните стандарди и им обезбедува исправи за идентификација;
- 17) врши контрола на гласачките места на денот на спроведувањето на изборите каде што се пријавени неправилности при гласањето;
- 18) ги потврдува со решение усвоените листи на кандидати или ги отфрла доколку не се составени согласно со одредбите на овој законик;
- 19) донесува правилник со кој се утврдуваат критериумите за начинот и постапката за изборот и разрешување на претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици во изборните органи;
- 19-а) Дава податоци за одзивот на гласачите за време на гласањето, во временски интервал не подолг од два часа;
- 20) ги сумира и утврдува резултатите од гласањето за листите на кандидати на ниво на изборна единица;
- 21) ги објавува првичните резултати од спроведените избори за претседател на Републиката, за пратеници, за советници и за градоначалник врз основа на податоците од записниците од изборните органи;
- 22) ги објавува конечните резултати од спроведените избори;
- 23) издава уверенија на кандидатот избран за претседател на Републиката и кандидатите избрани за пратеници;
- 24) донесува правилник и упатство за надоместок на членовите на изборните органи и изборната администрација, врз основа на бројот на избирачи, видот, сложеноста, како и обемот на работите и времетраењето за нивното извршување;
- 25) до Собранието поднесува извештај за спроведените избори во рок од 45 дена од денот на објавувањето на конечните резултати од изборите на ниво на општина, градот Скопје, односно изборна единица каде што се врши изборот и финансиски преглед и го објавува на својата интернет страница;
- 26) врши распределба на надоместокот на трошоците на избраните кандидати по доставениот финансиски извештај и го објавува на својата интернет страница;
- 27) го донесува актот за организација и систематизација на стручната служба на Државната изборна комисија во рамките на која се организира и систематизира правна служба и формира помошни тела;
- 28) ги објавува во дневниот печат описите на избирачките места;
- 28-а) воспоставува електронски систем за управување со предмети и приговори;
- 28-б) единствено е надлежна за водење на Избирачкиот список;
- 28-в) обезбедува електронски пристап до Избирачкиот список согласно со овој законик и на начин пропишан со прописите донесени врз основа на овој законик;
- 28-г) државната изборна комисија го објавува Избирачкиот список на својата веб страница со следниве податоци име, презиме и адреса на избирачите. Секој граѓанин има право да поднесе барање до Државната изборна комисија да не биде објавена неговата адреса во Избирачкиот список од безбедносни причини;
- 28-д) еднаш месечно Државната изборна комисија го ажурира Избирачкиот список врз основа на известувања за промени на податоци на граѓаните. На секои шест месеци Државната изборна комисија јавно ги повикува граѓаните да извршат увид во своите податоци и доколку сметаат дека е потребно, да побараат измена на истите;
- 28-ѓ) секој член на Државната изборна комисија, заради утврдување на недоследности во податоците на Избирачкиот список и проверка на неговата веродостојност, има право да побара од Државната изборна комисија да ја овласти

правната служба да изврши увид во евиденцијата на Министерството за внатрешни работи за издавање на биометриски исправи, како и во базите на податоци и евиденции на граѓани на други државни органи и институции, во постапка утврдена со законски, односно подзаконски акт и во рок од пет работни дена да добие писмено известување од истата за извршените проверки;

28-е) Државната изборна комисија усвојува Правилник за методологија за водење и ажурирање на Избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверка. Државната изборна комисија го усвојува правилникот од точка 28-е по претходна согласност на четирите најголеми политички партии во Собранието на Република Македонија;

28-ж) Државната изборна комисија усвојува Правилник за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоци во Избирачкиот список, како и постапка за спроведување теренски проверки заради ажурирање на истиот. Државната изборна комисија го усвојува правилникот од точка 28-ж по претходна согласност на четирите најголеми политички партии во Собранието на Република Македонија.

29) врши евиденција на избирачкото право и се грижи за заштитата на личните податоци на граѓаните содржани во Избирачкиот список;

30) врши проверка на интегритетот на базата на податоци на Избирачкиот список;

31) го потпишува Избирачкиот список, односно изводите од Избирачкиот список на кои се гласа најдоцна 15 дена пред денот на одржувањето на изборите;

32) остварува контакти со меѓународните асоцијации и организации кои имаат овластување да ги набљудуваат изборите, односно референдум на државно ниво, за прашања во врска со Избирачкиот список;

33) доставува податоци на јавните гласила за бројот на избирачите запишани во потпишаниот Избирачки список, односно изводите;

34) донесува Деловник со кој го уредува начинот на работата и одлучувањето на членовите на Државната изборна комисија;

34-а) Државната изборна комисија работи на седници ако на истите присуствуваат мнозинство од вкупниот број на членови;

34-б) Државната изборна комисија донесува одлуки со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на комисијата. При одлучувањето членовите на Државната изборна комисија ќе се изјаснат со за или против. Не е дозволено изјаснување со воздржан и во случај на такво изјаснување, таквиот глас ќе се смета како изјаснување против;

34-в) одлука на Државната изборна комисија се смета за донесена доколку за истата гласале мнозинството од вкупниот број на членови на комисијата, освен во случајот определен во точките 34 г и 34 ф на овој член;

34-г) во случај кога предлогодлуката се однесува на интереси на немнозинска заедница, пред ставање на предлог-одлуката на гласање, кој било член на Државната изборна комисија кој припаѓа на немнозинската заедница има право да побара Државната изборна комисија да одлучува по таквата предлогодлука со консензус;

34-д) во случајот предвиден со точка 34 г на овој член, предлогодлуката ќе биде доставена на повторно разгледување до правната служба и од истата ќе биде побарана стручно мислење и препорака;

34-ѓ) членот на Државната изборна комисија од точка 34 г на овој член и членот односно членовите на Државната изборна комисија кои што имаат спротивставено мислење ќе се советуваат со правната служба во рок од еден работен ден од поднесувањето на барањето од точка 34 г на овој член. Овие членови на Државната изборна комисија, во рок од два работни дена, ќе предложат дополнета и образложена одлука. За да се смета за донесена, поднесената предлогодлука мора да биде изгласана со консензус од страна на Државната изборна комисија;

34 - е) доколку во рок од два работни дена, во смисла на точката 34 ф), не биде постигнат консензус по однос на предлог-одлуката и не биде донесена одлука со консензус од страна на Државната изборна комисија, се смета дека одлуката не е донесена и против истата е дозволена тужба пред Управниот суд;

34 - ж) против одлуката на Управниот суд, само во случај на точките 34 г), 34 ф) и 34 - е) е дозволена право на жалба пред Вишиот управен суд. Вишиот управен суд по поднесената жалба одлучува во роковите утврдени со овој Законик во рамките на кои одлучува Управниот суд;

34 - з) на начинот и постапката на одлучување предвидени во точката 34-ѓ) на овој член не се применуваат роковите предвидени во членовите од 147 до 149 од овој Законик;

34-с) Членот на Државната изборна комисија што гласал против одлуката од точка 34-а) или што смета дека таа треба да се заснова на други правни и фактички основи, може да го издвои своето мислење и писмено да го образложи. Издвоеното мислење е прилог на одлуката на Државната изборна комисија;

35) одлучува по приговори врз основа на увид во изборниот материјал и други докази;

36) во соработка со Министерството за внатрешни работи донесува правилник за начинот на постапување на полицијата за време на спроведување на изборите;

37) донесува упатство за решавање по приговори и жалби;

38) го следи започнувањето и завршувањето на изборната кампања и презема мерки предвидени со овој законик;

39) го пропишува образецот за пријава за гласање во ДКП односно конзуларните канцеларии;

- 40) ги избира и формира избирачките одбори за гласање во ДКП односно конзуларните канцеларии и избирачки одбор за гласање на членовите на избирачките одбори во ДКП, односно конзуларните канцеларии ;
- 40-а) донесува Упатство за организирање на гласањето на членовите на избирачките одбори во ДКП, односно конзуларните канцеларии;
- 41) го предава и го прима изборниот материјал на и од избирачките одбори за гласање во ДКП односно конзуларните канцеларии, преку Министерството за надворешни работи;
- 42) ги сумира и утврдува резултатите од гласањето за листата на кандидат за избор на тројца пратеници од изборната единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и Јужна Америка, Австралија и Азија;
- 43) пополнува и доставува статистички податоци за потребите на Државниот завод за статистика на Република Македонија;
- 43-а) јавно ги објавува ценовниците на радиодифузерите и печатените медиуми на својата интернет страница;
- 43-б) за своите седници води записници и усвоените записници ги објавува на својата веб страница во рок од 48 часа од денот на усвојувањето и
- 44) врши и други работи утврдени со овој законик.
- (3) Седниците на Државната изборна комисија се јавни.
- (4) Државната изборна комисија покренува иницијатива за дисциплинска постапка, поднесува барање за поведување прекршочна постапка, или поднесува кривична пријава до надлежниот орган, при постоење на основи на сомнение дека е сторена повреда на одредбите на овој Законик.
- (5) Обрасците и целокупниот изборен материјал за општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, се печатат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во таа општина.
- (6) Обрасците и целокупниот изборен материјал за изборните единици број 7, 8 и 9 од овој закон, во кои најмалку 20% од запишаните гласачи во избирачкиот список за таа изборна единица зборуваат службен јазик различен од "македонскиот јазик, се печатат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20% од запишаните гласачи во избирачкиот список за таа изборна единица.
- (7) Право да присуствуваат при работата и одлучувањето на Државната изборна комисија имаат овластените претставници на подносителите на листи, по чии приговори се одлучува.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 32

- (1) Државната изборна комисија доставува барање до органот на државната управа надлежен за водење евиденција на државни и јавни службеници и надлежните органи за доставување на податоци за вработените во државната и општинската администрација, администрацијата на градот Скопје, како и јавната администрација, систематизирани по општини според адресата на местото на живеење.
- (2) Органите од ставот (1) на овој член податоците до Државната изборна комисија ги доставуваат во рок од пет дена од денот на добиеното барање за формирање на Општинските изборни комисии и Избирачките одбори.

<< Консолидација: Влегува во сила на 02.04.2021 >>

9. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

9.1. Избор и состав на општинска изборна комисија

Член 33

- (1) Општински изборни комисии се формираат во:

Општините со седиште во град	Општините со седиште во село	Општини во градот Скопје
1) општина Берово 2) општина Битола 3) општина Богданци 4) општина Валандово 5) општина Велес 6) општина Винаца 7) општина Гевгелија 8) општина Гостивар 9) општина Дебар 10) општина Делчево 11) општина Демир Капија 12) општина Демир Хисар	34) општина Арачиново 35) општина Босилово 36) општина Брвеница 37) општина Василево 38) општина Вевчани 39) општина Врапчиште 40) општина Градско 41) општина Дебарца 42) општина Дојран 43) општина Долнени 44) општина Желино 45) општина Зелениково	71) општина Аеродром 72) општина Бутел 73) општина Гази Баба 74) општина Горче Петров 75) општина Карпош 76) општина Кисела Вода 77) општина Сарај 78) општина Центар 79) општина Чаир 80) општина Шуто Оризари 81) градот Скопје (оваа изборна комисија се формира само за спроведување на избори за градоначалник и членови на Советот на градот Скопје)

13) општина Кавадарци 14) општина Кичево 15) општина Кочани 16) општина Кратово 17) општина Крива Паланка 18) општина Крушево 19) општина Куманово 20) општина Македонска Каменица 21) општина Македонски Брод 22) општина Неготино 23) општина Охрид 24) општина Пехчево 25) општина Прилеп 26) општина Пробиштип 27) општина Радовиш 28) општина Ресен 29) општина Свети Николе 30) општина Струга 31) општина Струмица 32) општина Тетово 33) општина Штип	46) општина Зрновци 47) општина Илинден 48) општина Јегуновце 49) општина Боговиње 50) општина Карбинци 51) општина Конче 52) општина Кривогаштани 53) општина Липково 54) општина Лозово 55) општина Маврово и Ростуша 56) општина Могила 57) општина Новаци 58) општина Ново Село 59) општина Петровец 60) општина Пласница 61) општина Ранковце 62) општина Росоман 63) општина Сопиште 64) општина Старо Нагоричане 65) општина Студеничани 66) општина Теарце 67) општина Центар Жупа 68) општина	
--	--	--

	Чашка 69) општина Чешиново Облешево 70) општина Чучер - Сандево	
--	---	--

(2) Општинските изборни комисии се со седиште во општините утврдени во ставот (1) на овој член и се надлежни за спроведување на изборните дејствија во изборните единици и избирачките места определени со овој законик.

<< Консолидација: Влегува во сила на 21.11.2012 >>

Член 34

(1) Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје е составена од претседател и четири члена.

(2) Претседателот и членовите од ставот (1) на овој член имаат заменици.

(3) Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје има секретар и негов заменик кој ги именува претседателот на општинската изборна комисија од редот на дипломираните правници за време од пет години.

(4) Претседателите на општинските изборни комисии и нивните заменици, четири члена и нивните заменици се избираат од вработените во државната, општинската и администрацијата на градот Скопје, со високо образование по случаен избор за време од пет години.

(5) Секретарот и неговиот заменик од ставот (2) на овој член ги извршуваат стручно - административните и организационо-техничките работи на општинската изборна комисија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

Член 35

(1) Државната изборна комисија во рок од пет дена од денот на добивањето на податоците во согласност со членот 32 од овој законик ги формира општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје. Одлуките со кои се формираат општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје се објавуваат во Службен весник на Република Македонија.

(2) Начинот и постапката за именување на претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје се уредуваат со акт на Државната изборна комисија.

(3) Начинот и постапката за утврдување на одговорноста за незаконито работење на претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје се уредуваат со Законот за државните службеници.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

Член 36

Претседателот и членовите на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје и нивните заменици, по правило имаат живеалиште на подрачјето на општината за кој а е формирана општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

9.2. Надлежност на општинската изборна комисија и Изборната комисија на градот Скопје

Член 37

(1) Општинската изборна комисија и Изборната комисија на градот Скопје се грижи за законитоста во подготовката и спроведувањето на изборите во согласност со овој законик и врши надзор на работата на избирачките одбори.

(2) Општинската изборна комисија и Изборната комисија на градот Скопје:

1) го именува составот на избирачките одбори со решение и со депонирани потписи на членовите го доставува до

Државната изборна комисија;

- 2) ги разрешува членовите на избирачкиот одбор во случај на нивно противзаконско работење пред денот на изборите и на денот на изборите;
 - 3) дава упатство за работење на избирачките одбори;
 - 3-а) Бара податоци од надлежните институции заради проверка дали кандидатите на кандидатските листи за локални избори ги исполнуваат условите утврдени со Уставот и со овој законик;
 - 4) ги огласува утврдените листи за кандидати;
 - 5) ја организира и спроведува едукацијата на членовите на избирачките одбори според планот и програмата на Државната изборна комисија пред секои избори и им издава уверенија за завршена обука;
 - 6) презема технички подготовки за спроведување на изборите според упатствата и инструкциите на Државната изборна комисија;
 - 7) ја контролира законитоста на работењето на избирачките одбори и интервенира во случаите кога е констатирана повреда на законитоста во подготовките, кандидирањето и спроведувањето и утврдувањето на резултатите на изборите, како и на упатствата и препораките дадени од неа;
 - 8) изготвува извештај и го доставува до Државната изборна комисија;
 - 9) ги информира граѓаните за местото на гласање;
 - 10) ги евидентира и потврдува овластените претставници за следење на работата на општинската изборна комисија и на избирачките одбори и им издава беџови со бројот на избирачкото место на овластените претставници кои ќе ја следат работата на избирачките одбори;
 - 11) ги предава и собира изборните материјали на и од избирачките одбори на начин утврден со овој законик;
 - 12) по спроведените избори за претседател на Републиката ги сумира резултатите од гласањето на листата на кандидати, составува записник и заедно со целокупниот изборен материјал го доставува до Државната изборна комисија веднаш, а најдоцна до 12 часа од завршување на гласањето;
 - 13) пополнува и доставува статистички податоци за потребите на Државниот завод за статистика;
 - 14) по спроведувањето на изборите за пратеници во Собранието, врз основа на записниците од избирачките места, ги сумира резултатите според изборните единици за избирачките места за кои е таа надлежна и според нивната припадност на изборната единица;
 - 15) во рок од пет часа од приемот на целокупниот изборен материјал од избирачките одбори ги сумира резултатите од гласањето за листата на кандидати" од избирачките места за кои е надлежна, составува записници и истите и ги предава на Државната изборна комисија;
 - 16) одлучува по приговори во согласност со овој законик и
 - 17) обезбедува доказни материјали при одлучување по правните лекови.
- (3) При спроведување на локалните избори, Изборната комисија на градот Скопје ги врши надлежностите утврдени во ставот (2) на овој член, освен надлежностите утврдени во точките 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12 и 14.
- (4) При спроведувањето на локалните избори покрај надлежностите утврдени во ставовите (1) и (2) на овој член општинската изборна комисија и Изборната комисија на градот Скопје:
- 1) утврдува дали предложените листи на кандидати за избор на членови на совет и листата на кандидат за градоначалник се поднесени во согласност со овој законик;
 - 2) ги потврдува листите на предложените кандидати;
 - 3) го чува изборниот материјал од локалните избори;
 - 4) ги утврдува резултатите од гласањето во општината и градот Скопје и на избраните кандидати за членови на советот, односно на избраниот градоначалник, им издава уверение за изборот веднаш по конечност на изборите и
 - 5) врши и други работи утврдени со овој законик.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

10. ИЗБИРАЧКИ ОДБОР

10.1. Избор и состав на избирачки одбор

Член 38

- (1) Избирачки одбор се формира за секое избирачко место.
- (2) Избирачките одбори се составени од претседател и четири члена.
- (3) Претседателот и членовите имаат заменици.
- (4) Претседателот на избирачкиот одбор и неговиот заменик се избираат од редот на вработените во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје, со високо образование, два члена и нивни заменици се избираат од редот на вработените во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје со најмалку средно образование, по случаен избор за време од четири години.

- (5) Еден член на избирачкиот одбор и неговиот заменик се именува на предлог на политичките партии во опозиција кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.
- (6) Еден член на избирачкиот одбор и неговиот заменик се именува на предлог на политичките партии на власт кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.
- (7) Политичките партии од ставовите (5) и (6) на овој член предлозите за членови на избирачки одбори и нивните заменици ги доставуваат до општинската изборна комисија во рок од пет дена од денот на добивањето на известување од општинската изборна комисија.
- (8) Политичките партии од ставовите (5) и (6) на овој член за секои избори доставуваат нови предлози за членови на избирачки одбори и нивните заменици.
- (9) Ако политичките партии не го достават предлогот во рокот утврден во ставот (7) од овој член именувањето на членовите го врши општинската изборна комисија во согласност со ставот (4) на овој член.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 38-а

- (1) Гласањето во ДКП, односно конзуларните канцеларии го спроведува избирачки одбор составен од претседател и четири члена.
- (2) Изборот на членови на избирачките одбори во ДКП, односно конзуларните канцеларии го врши Државната изборна комисија.
- (3) Претседателот и членовите имаат заменици.
- (4) Претседателот и заменикот на претседателот се избираат од редот на дипломатите, вработени во соодветното ДКП, односно конзуларните канцеларии, по случаен избор за време од четири години.
- (5) Доколку во соодветното ДКП, односно конзуларните канцеларии нема доволно вработени лица кои можат да бидат избрани за претседател и заменик на претседателот, заменик претседателот се избира на предлог на политичките партии од власта и опозицијата по пат на ждрепка.
- (6) Членовите и нивните заменици се избираат на предлог на политичките партии од власта и опозицијата од редот на државјани на Република Македонија со постојано живеалиште во државата во која се спроведува гласањето или државјанин на Република Македонија со постојано живеалиште во Република Македонија. Членовите и нивните заменици во избирачкиот одбор се избираат од редот на државјани на Република Македонија со постојано живеалиште во Република Македонија, доколку политичката партија од власт или опозиција во роковите утврдени со овој Законик не може да предложи членови и нивни заменици од редот на државјани на Република Македонија со постојано живеалиште во државата во која се спроведува гласањето, за време од четири години.
- (7) Два члена на избирачкиот одбор и нивните заменици се именуваат на предлог на политичките партии на власт кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.
- (8) Два члена на избирачкиот одбор и нивните заменици се именуваат на предлог на политичките партии во опозиција кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 38-б

За гласање на членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните канцелари составот на избирачкиот одбор за гласање во ДИК е идентичен со составот на избирачките одбори за гласање во Република Македонија кој се формира согласно со членот 38 од овој закон.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 39

- (1) Државната изборна комисија во рок од три дена од денот на формирањето на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје доставува податоци до општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје во согласност со членот 32 од овој законик заради формирање на избирачките одбори.
- (2) Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје во рок од пет дена од денот на добивањето на податоците од ставот (1) на овој член ги формира избирачките одбори за избирачките места што се во нејзина надлежност.
- (3) Начинот и постапката за именување на претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици во избирачките одбори се уредува со акт на Државната изборна комисија.
- (4) Начинот и постапката за утврдување на одговорноста за незаконито работење на претседателот, неговиот заменик,

членовите и нивните заменици во избирачките одбори се уредуваат со Законот за државните службеници и Законот за работните односи.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

10.2. Надлежност на избирачкиот одбор

Член 40

- (1) Избирачкиот одбор се грижи за законито спроведување на изборите.
- (2) Избирачкиот одбор:
 - 1) непосредно го спроведува гласањето на гласачкото место;
 - 2) обезбедува правилност и тајност на гласањето;
 - 3) обезбедува слободно и мирно одржување на гласањето;
 - 4) го утврдува и сумира резултатот од гласањето на гласачкото место;
 - 5) резултатите од гласањето ги објавува на самото место каде што се спроведувало гласањето и
 - 6) изготвува извештај и води дневник за својата работа и ги доставува до општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје.
- (3) Избирачкиот одбор составува записник за работа и за сумирање на резултатите на единствен образец пропишан и потврден со печат од Државната изборна комисија и заедно со изборниот материјал го доставува до општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје.
- (4) Во случаите на грешка при пополнување на записникот избирачкиот одбор постапува согласно со упатството на Државната изборна комисија.
- (5) Избирачкиот одбор работите од својата надлежност ги врши во согласност со овој законик и упатствата од Државната изборна комисија.
- (6) Избирачките одбори за гласање во ДКП односно конзуларните канцеларии ги извршуваат работите согласно со надлежностите утврдени во овој член.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

IV. ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО

1. Водење на Избирачкиот список

Член 41

- (1) Избирачкиот список го води Државната изборна комисија и е единствено надлежна за неговото ажурирање.
- (2) Избирачкиот список се води според Регистарот на државјаните и Централниот регистар на население во вид на регистар на избирачи со автоматска обработка на податоците на магнетен медиум. Државната изборна комисија има пристап до базите на податоци на државните органи кои што располагаат со регистри на граѓани по различни основи.
- (3) Личните податоци на граѓаните во Избирачкиот список се запишуваат на јазиците и писмата на кои се водат податоците во изворните евиденции, во согласност со закон.
- (4) Во Избирачкиот список се запишуваат сите граѓани со наполнети 18 години живот заклучно со денот на гласањето (за прв и втор круг) кои имаат живеалиште на територијата на Република Македонија, а кои имаат важечка лична карта или патна исправа.
- (5) Во избирачкиот список се запишуваат сите граѓани со наполнети 18 години живот чиј рок на важност на лична карта или патна исправа истекува во периодот од распишување на изборите до денот на нивното одржување.
- (6) Во Избирачкиот список се запишуваат и сите државјани на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство, со живеалиште на територијата на Република Македонија и со важечка патна исправа. Овие лица се запишуваат според нивното последно живеалиште во Република Македонија пред заминувањето во странство.
- (7) Во Избирачкиот список не се запишуваат граѓаните на кои со правосилна судска одлука целосно им е одземена деловната способност или со правосилна судска одлука делумно им е одземена деловната способност при што судот утврдил дека лицето нема способност да изрази правно релевантна волја на избори.
- (8) Во Избирачкиот список граѓаните се запишуваат според општината на чие подрачје имаат живеалиште.
- (9) Од Избирачкиот список се изготвуваат изводи за секоја изборна единица, општина и избирачко место.
- (10) За изборите што истовремено се спроведуваат, се издаваат толку потпишани изводи од Избирачкиот список за секое избирачко место колку што има видови избори, односно изборни кругови.
- (11) Содржината на Избирачкиот список, односно изводите на денот на изборите (прв круг) не можат да се менуваат до завршувањето на изборите.

(12) Средствата за ажурирање и изготвување на Избирачкиот список се обезбедуваат од Буџетот на Државната изборна комисија согласно членот 26 ставови (7), (8) и (9).

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

Член 42

(1) Државната изборна комисија врши запишување, дополнување и бришење во Избирачкиот список по службена должност врз основа на податоци од матичните книги, евиденцијата за живеалиште и за државјанството на Република Македонија, други службени евиденции и со непосредно проверување.

(2) Државната изборна комисија врши запишување, дополнување и бришење во Избирачкиот список и по барање на граѓани, а врз основа на усвоениот Правилник за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоци во Избирачкиот список.

(3) Државната изборна комисија врши бришење во Избирачкиот список на починато лице или лице кое по било кој основ го загубило избирачкото право по барање на политичка партија со доставување на податоци за починатото лице или кое по било кој основ го загубило избирачкото право, врз основа на претходна проверка во податоците од матичните книги, евиденцијата на живеалиште и за државјанство на Република Македонија, други службени евиденции и со непосредно проверување, согласно со усвоениот Правилник за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоци во Избирачкиот список.

(4) Запишувањето на државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство се врши и врз основа на доставена пријава во ДКП, односно конзуларните канцеларии.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

2. Надлежност на органите за достава на податоци за евиденција во Избирачкиот список

Член 43

(1) Министерството за внатрешни работи до Државната изборна комисија доставува податоци и фотографии за граѓаните:

- со наполнети 18 години живот заклучно со денот на изборите (за прв и втор круг) кои имаат важечка лична карта или патна исправа,
- со наполнети 18 години живот чиј рок на важност на лична карта или патна исправа истекува во периодот од распишување на изборите до денот на нивното одржување,
- со наполнети 18 години живот кои се доселиле или отселиле од определена општина или ја промениле адресата на живеење во општината,
- со наполнети 18 години живот кои го промениле името или презимето,
- со наполнети 18 години живот кои стекнале или го изгубиле државјанството на Република Македонија,
- со наполнети 18 години живот кои се на привремена работа или престој во странство и
- фотографија и отпечатоци од прсти.

(2) Основните судови до Државната изборна комисија доставуваат податоци за лицата на кои со правосилна судска одлука им е целосно одземена деловната способност или делумно одземена деловна способност при што судот утврдил дека лицето нема способност да изрази правно релевантна волја на избори и податоци за лицата на кои им е изречена мерката притвор.

(3) Управата за водење на матичните книги до Државната изборна комисија доставува податоци за граѓаните со наполнети 18 години живот кои починале.

(4) Податоците од ставот (1) алинеи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и ставот (2) на овој член се доставуваат четирипати годишно од 1 до 10 февруари, од 1 до 10 мај, од 1 до 10 септември и од 1 до 10 декември. Во случаите кога се распишани избори, односно референдум податоците се доставуваат во рок од 48 часа од денот на распишувањето на изборите, односно референдум на магнетен медиум и задолжително го содржат единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ).

(5) Податоците од ставот (1) алинеја 7 на овој член Министерството за внатрешни работи ги доставува до Државната изборна комисија по распишувањето на изборите или референдум.

(6) Согласно со ставот (4) на овој член, Министерството за внатрешни работи, исто така, доставува до Државната изборна комисија четирипати годишно извештај за новоиздадените биометриски лични карти и патни исправи, основот за издадените лични карти и патни исправи, систематизирани по име и презиме и општини.

(7) Министерството за внатрешни работи во рок од еден ден од завршувањето на јавниот увид доставува, листа на државјани кои поднеле барање за издавање нова лична карта или патна исправа по кој било основ од денот на распишување на изборите до денот на завршување на јавниот увид и листа на лица кои ќе наполнат 18 години до денот на изборите. ДИК податоците за овие лица ги впишува во избирачкиот список по службена должност.

<< Консолидација: Одредбата од членот 8 од овој закон (ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 215/2021) ќе се применува и за Изборите за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на градот Скопје 2021 година, за што ќе се определи дополнителен рок од 48 часа од донесувањето на ревидираниот Роквник од страна на Државната изборна комисија.
>>

Член 44

- (1) Органот надлежен за извршување на санкциите, најдоцна 30 дена пред денот определен за избори, односно референдум на државно ниво доставува податоци за лицата кои се во притвор или се наоѓаат на издржување казна затвор врз основа на евиденцијата што ја води овој орган до Државната изборна комисија.
- (2) Министерството за труд и социјална политика, најдоцна 30 дена пред денот определен за избори, односно референдум на државно ниво, врз основа на сопствена евиденција и врз основа на доставените податоци од одговорните лица во установите за вонсемејно згрижување, до Државната изборна комисија доставуваат податоци за лицата кои се пријавиле за гласање во установи за вонсемејно згрижување.
- (3) Податоците од ставовите (1) и (2) се доставуваат во електронска форма и задолжително го содржат единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ).
- (4) Органот надлежен за извршување на санкциите по распишување на изборите ги повикува и им овозможува на лицата кои се во притвор или се наоѓаат на извршување казна затвор да ги обноват своите лични документи.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

3. Содржина на Избирачкиот список и отпечатените изводи

Член 45

- (1) Избирачкиот список ги содржи следниве податоци: единствен матичен број на граѓаните (ЕМБГ), презиме, име на еден од родителите и име, пол, лична фотографија (во формат како на лична карта или патна исправа), отпечатоци од прсти, адреса на живеење (општина, населено место, улица, куќен број, влез и стан), датум на запишување и бришење и датум и вид на дополнување на податоците.
- (2) Отпечатените изводи од Избирачкиот список и посебните изводи од Избирачкиот список, се водат по азбучен ред на презимето на граѓанинот и ги содржат следниве рубрики, односно податоци: реден број, презиме, име, пол, датум на раѓање, лична фотографија (во формат како на лична карта или патна исправа) и адреса на живеење (населено место, улица, куќен број, влез и стан), потпис или отпечаток за избирачот и отпечатоци од прсти и посебен бар код за идентификација со отпечаток од прст.
- (3) Електронските списоци се во форма и начин на кој може да се превземат претходно во техничката опрема која врши утврдување на идентитетот на гласачот преку отпечаток од прст (во натамошниот текст: како техничка опрема) и содржи:
- презиме, име, документ за идентификација на гласачот,
 - редниот број на гласачот во избирачкиот список,
 - реден број на гласачот во електронскиот извод од избирачкиот список од избирачкото место каде што гласа,
 - датум на раѓање на избирачот,
 - адреса на живеење,
 - број на лична карта и патна исправа доколку гласачот има само еден од овие документи стои само бројот од тој документ,
 - фотографијата достапна во дигиталната база на податоци,
 - отпечатоци од прсти.
- (4) Граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или престој во странство, а доставиле пријава за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии не се запишуваат во изводите од Избирачкиот список на кои се гласа во Република Македонија.
- (5) Граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или престој во странство, а кои не доставиле пријава за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии се запишуваат во посебни изводи на Избирачкиот список за гласање во Република Македонија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

Член 45-а

- (1) Податоците за отпечатоци од прсти од Избирачкиот список се бришат во соодветна постапка во рок од десет дена по објавување на конечните резултати од изборите.

(2) Државната изборна комисија донесува Упатство за начинот и постапката за бришење на податоците од ставот (1) на овој член.

<< Консолидација: Влегува во сила на 02.04.2021 >>

4. Печатење на посебните изводи од Избирачкиот список

Член 46

За спроведување на гласањето во ДКП, односно конзуларните канцеларии, во казненопоправните установи, установи за вонсемејна грижа и во Државната изборна комисија се изготвуваат посебни изводи од Избирачкиот список и тоа:

- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или престој во странство, а врз основа на пријава за гласање,
- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат во притвор или издржување казна затвор,
- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се згрижени во установи за вонсемејна грижа, а врз основа на пријава за гласање,
- за гласање на членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 47

Посебните изводи од Избирачкиот список од членот 46 на овој законик се изготвуваат во два примерока, и тоа:

- за членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии, односно конзуларните канцеларии првиот примерок е систематизиран според избирачко место, општина и изборна единица и во забелешката стои ДИК, а вториот примерок е систематизиран според ДИК, а во забелешката стои избирачко место, општина и изборна единица,
- за граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или престој во странство едниот примерок е систематизиран според избирачкото место и изборната единица и во забелешка стои земјата во која граѓанинот е на привремена работа или престој во странство и местото на ДКП, односно конзуларните канцеларии, а вториот примерок е систематизиран според земјата во која граѓаните се на привремена работа или престој во странство, местото на ДКП, односно конзуларните канцеларии и во забелешка стои бројот на избирачкото место и изборната единица и
- за граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат во притвор или на издржување казна затвор, едниот примерок е систематизиран според избирачкото место или општината и во забелешката стои општината во која се наоѓа казненопоправната установа, а вториот примерок е систематизиран според казнено- поправната установа и општината каде што се наоѓа и во забелешката стои бројот на избирачкото место и општината на која припаѓа тоа избирачко место.
- за избирачите кои на денот на изборите се згрижени во посебни установи за вонсемејна грижа едниот примерок е систематизиран според избирачкото место или општината и во забелешката стои општината во која се наоѓа установата, а вториот примерок е систематизиран според установата и општината каде што се наоѓа и во забелешката стои бројот на избирачкото место и општината на која припаѓа тоа избирачко место.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

5. Проверка на податоците во Избирачкиот список

Член 48

(1) Граѓанинот може во текот на целата година да бара да изврши увид во изводот од Избирачкиот список во службените простории на подрачните одделенија на Државната изборна комисија, ДКП, односно конзуларните канцеларии, како и преку Интернет.

(2) Ако при увидот се утврди дека тој или друг граѓанин не е запишан во Избирачкиот список или се утврди дека треба да се изврши запишување, дополнување или бришење на податоците, до подрачното одделение на Државната изборна комисија има право да поднесе барање за запишување, дополнување или бришење на податоците со кое приложува и соодветна документација.

(3) Државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство ако при увидот во ДКП, односно конзуларните канцеларии утврдат дека тој или друг граѓанин не е запишан во Избирачкиот список или се утврди дека треба да се изврши запишување, дополнување или бришење на податоците, барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците со кое приложува и соодветна документација се доставуваат по електронска пошта преку ДКП, односно конзуларните канцеларии до Државната изборна комисија или директно до Државната изборна комисија.

(4) Државната изборна комисија најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на барањето ќе ја провери точноста

на податоците и приложените документи од страна на граѓанинот и ако утврди дека барањето е основано со решение, врз основа на веродостојна документација и согласно со Правилникот за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоци во Избирачкиот список ќе изврши запишување, дополнување или бришење на податоците во Избирачкиот список, а во спротивно ќе донесе решение со кое ќе го одбие барањето.

(5) Против решението на Државната изборна комисија граѓанинот во рок од три дена од денот на приемот на решението може да поднесе тужба за поведување управен спор до Управниот суд.

(6) По тужбата од ставот (4) на овој член Управниот суд решава во рок од три дена од денот на приемот на тужбата.

(7) Правосилното решение на Управниот суд донесено по тужбата е основа за запишување, промена и бришење на податоците во Избирачкиот список.

(8) Државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или "престој во странство тужба против решението на Државната изборна комисија можат да поднесат по електронска пошта преку ДКП, односно конзуларните канцеларии до Управниот суд или директно до Управниот суд.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

6. Јавен увид во Избирачкиот список

Член 49

(1) Државната изборна комисија најдоцна 15 дена од денот на распишувањето на изборите, Избирачкиот список го става на јавен увид во своите подрачни одделенија и канцеларии со состојба на податоци за:

- граѓаните со наполнети 18 години живот на денот на изборите (прв круг на гласање),

- умерените лица 30 дена пред денот на распишувањето на изборите и

- другите податоци од Избирачкиот список на денот на распишувањето на изборите.

(2) Државната изборна комисија преку Министерството за надворешни работи ги доставува до ДКП, односно конзуларните канцеларии посебните изводи од Избирачкиот список за лицата на привремена работа или престој во странство врз основа на евиденцијата од надлежен орган, за ставање на јавен увид.

(3) Органот надлежен за извршување на санкциите е должен да ги информира лицата кои се во притвор или се на издржување казна затвор за времетраењето на јавниот увид на Избирачкиот список и можноста за запишување, дополнување или бришење на податоците од Избирачкиот список и да им овозможи на лицата кои се во притвор или се на издржување казна затвор, на нивно барање, преку интернет да ги проверат своите податоци во Избирачкиот список.

(4) Државната изборна комисија по ставањето на изводите од Избирачкиот список на јавен увид, преку јавните гласила ги известува граѓаните за местото на кое се врши увидот, начините преку кои се врши увидот, времетраењето на увидот и можноста за запишување, дополнување или бришење на податоците од Избирачкиот список.

(5) Јавниот увид трае 20 дена.

(6) Политичките партии во текот на јавниот увид до заклучувањето и потпишувањето на избирачкиот список можат да направат увид на податоците Во Избирачкиот список.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

Член 49-а

(1) Во рок од три дена од денот на завршување на јавниот увид Државната изборна комисија Избирачкиот список го доставува до политичките партии кои доставиле барање до Државната изборна комисија до денот на завршување на јавниот увид. Барањето за доставување на Избирачкиот список политичките партии го доставуваат до Државната изборна комисија по електронски пат.

(2) Политичките партии во рок од пет дена од денот на приемот на избирачкиот список до Државната изборна комисија доставуваат барање за запишување, дополнување или бришење на податоци.

(3) Државната изборна комисија по поднесеното барање одлучува со решение во рок од три дена од денот на приемот на барањето, согласно со Правилникот за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоци во Избирачкиот список.

(4) Против решението од ставот (3) на овој член може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението.

(5) Управниот суд е должен да одлучи во рок од 24 часа од денот на приемот на тужбата.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

7. Промена на податоците во Избирачкиот список ставени на јавен увид

Член 50

(1) Барање за запишување, дополнување или бришење на податоците во изводите на Избирачкиот список што се ставени на јавен увид, во рокот од членот 49 став (4) на овој законик, може да поднесе секој граѓанин, ако:

- тој или некој друг граѓанин не е запишан во Избирачкиот список,

- е запишано лице кое нема избирачко право или нема живеалиште на подрачјето на општината или лице кое е починато и

- личното име и адресата на лицето или личното име и адресата на друго лице се неправилно запишани.

(2) Барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците од ставот (1) на овој член се поднесува писмено до подрачното одделение на Државната изборна комисија или месната канцеларија на подрачјето на живеење или по електронска пошта до Државната изборна комисија.

(3) Со барањето се приложуваат и потребните докази.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

7-а. Пријава и увид во Избирачкиот список за гласање во странство

Член 50-а

(1) Државната изборна комисија веднаш, а најдоцна два дена од денот на распишувањето на изборите до Министерството за надворешни работи, доставува известување за објавување на јавен повик за распишување на изборите. Министерството за надворешни работи го објавува јавниот повик на својата веб страница во рок од еден ден.

(2) Министерството за надворешни работи веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на добивањето на известувањето од ставот (1) на овој член е должно да го достави до ДКП, односно конзуларните канцеларии заради објавување на нивната веб страница во рок не подолг од три дена.

(3) Известувањето од ставот (1) на овој член се објавува на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на јазиците и писмата на заедниците наведени во преамбулата на Уставот на Република Македонија и на службениот јазик на соодветната земја на веб страницата на ДКП, односно конзуларните канцеларии.

(4) Известувањето од ставот (1) на овој член содржи податоци за видот на изборите за кои се гласа, повик за јавен увид во избирачкиот список и за пријавување за гласање, денот на започнувањето и завршувањето на пријавувањето за гласање, потребните документи, како и појаснување кој може да гласа и каде ќе се спроведува гласањето.

(5) Јавниот повик во рокот утврден во ставот (1) на овој член се објавува и на веб страницата на Државната изборна комисија.

(6) Барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците во посебните изводи од Избирачкиот список за време на јавниот увид, државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство го поднесуваат преку апликацијата со лична електронска пошта до Државната изборна комисија.

(7) Во посебните изводи од Избирачкиот список се запишуваат државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство со пријавено последно живеалиште во Република Македонија и кои поднеле пријава за гласање за претстојните избори до Државната изборна комисија.

(8) Од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на јавниот увид државјаните на Република Македонија од ставот (7) на овој член можат да достават пријава своерачно потпишана или испратена преку апликацијата со лична електронска пошта со која се пријавуваат за гласање на претстојните избори.

(9) На изборите за избор на претседател и пратеници можат да гласаат државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство кои доставиле пријава за гласање и се запишани во посебните изводи од Избирачкиот список.

(10) Пријавата од ставот (8) на овој член, ДКП, односно конзуларните канцеларии веднаш, а најдоцна во рок од два дена по завршувањето на јавниот увид ги доставува по електронска пошта до Министерството за надворешни работи, а Министерството за надворешни работи веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од денот на приемот на истите ги доставува до Државната изборна комисија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Увид во казнено-поправни установи

Член 50-б

(1) Управите на казнено - поправните установи за време на јавниот увид им овозможуваат на лицата кои се во притвор или се наоѓаат на извршување казна затвор да извршат увид во избирачкиот список.

(2) Барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците во посебните изводи од Избирачкиот список за

време на јавниот увид, државјаните на Република Македонија кои се во притвор или се наоѓаат на извршување казна затвор го поднесуваат преку Органот надлежен за извршување на санкциите до Државната изборна комисија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 51

(1) Државната изборна комисија по барањата и пријавите на граѓаните од членовите 50 и 50-а од овој Законик е должен да одлучи со решение во рок од 24 часа од денот на приемот на барањето и ако утврди дека барањето е основано, согласно со Правилникот за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоци во Избирачкиот список, со решение ќе изврши запишување, дополнување или бришење на податоците во Избирачкиот список и истото ќе му го достави по електронски пат на граѓанинот. Во спротивно, ќе донесе решение со кое ќе го одбие барањето и истото ќе му го достави по електронски пат на граѓанинот.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член, со кое се одбива барањето, граѓанинот во рок од 24 часа од приемот на решението може да поднесе тужба до Управниот суд по електронски пат.

(3) По тужба од ставот (2) на овој член Управниот суд решава во рок од 24 часа по приемот на тужба и одлуката веднаш му ја доставува на тужителот по електронски пат.

(4) Правосилното решение на Управниот суд донесено по тужбата за запишување, промена и бришење е составен дел на потпишаниот Избирачки список од страна на Државната изборна комисија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

8. Заклучување и потпишување на избирачкиот список

Член 52

Државната изборна комисија Избирачкиот список во кој се извршени сите промени кои произлегле од јавниот увид, отпечатен во вид на изводи, го заклучува најдоцна 15 дена по завршениот јавен увид.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

Член 53

(1) Избирачкиот список, односно изводот се заклучува со назначување на: бројот на страниците кои ги има тој список, односно изводот, бројот на запишаните избирачи (означени со број и букви), критичен момент на податоците утврдени во членот 49 став (1) на овој законик, датум на заклучувањето, потпис на овластено лице и печат.

(2) Заклучениот Избирачки список ги содржи и податоците за граѓаните чии барања за бришење, запишување или промена на податоците од Избирачкиот список се позитивно решени од страна на Државната изборна комисија и Управниот суд на Република Македонија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 54

Членот 54 се брише.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

9. Заштита на податоците во Избирачкиот список

Член 55

(1) Личните податоци содржани во Избирачкиот список се заштитени во согласност со закон и не смеат да се употребуваат за ниедна друга цел, освен за остварување на избирачкото право на граѓаните во согласност со овој законик.

(2) На регистрираните политички партии и на независните кандидати, при учество на избори, Државната изборна комисија по претходно писмено барање им дава во печатена форма или електронски облик на ЦД-ром податоци од потпишаниот или претходно подготвен извод од Избирачкиот список за секое избирачко место во кои се содржани податоците од членот 45 став (2) на овој законик во рок од десет дена и изводите од Избирачкиот список за гласање во ДКП односно конзуларните канцеларии.

(3) Подносителите на барањето ги сносат реалните трошоци за изработка на податоците од Избирачкиот список во печатена или електронска форма.

(4) Регистрираните политички партии, коалициите и независните кандидати, односно овластените претставници и

нивните заменици на подносителите на листа на кандидати не можат да ги користат избирачките списоци на денот на изборите за евидентирање на лицата кои гласале.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 56

Овластениот службеник или кое било друго лице, тело или орган кој е запознат со личните податоци содржани во Избирачкиот список е должен да ги чува и заштитува во согласност со членот 55 од овој законик.

V. КАНДИДИРАЊЕ

1. Предлагање на кандидати

Член 57

(1) Предлагањето на кандидати за избор на претседател на Републиката, кандидати за пратеници, кандидати за членови на совет и за градоначалник се врши со поднесување на листа на кандидат за претседател на Републиката, листа на кандидати за пратеници, листа на кандидати за членови на совет, односно листа на кандидат за градоначалник.

(2) Кандидат за претседател на Републиката, пратеник, кандидати за членови на совет и за градоначалник може да биде предложен само во една листа.

2. Подносител на листа

Член 58

(1) Подносителот на листа може да поднесе само една листа на кандидат за претседател на Републиката, кандидати за пратеници, кандидати за членови на советот, како и една листа на кандидат за градоначалник.

(2) При спроведувањето на локалните избори, подносителот на листите од ставот (1) на овој член во единицата на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, поднесувањето на листите на кандидати, односно листа на кандидати за градоначалник се врши на јазикот и писмото што го употребуваат граѓаните во таа единицата на локалната самоуправа.

(3) При спроведувањето на парламентарните избори, подносителот на листите од ставот (1) на овој член во изборните единици во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, поднесувањето на листите на кандидати може да се врши покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото што го употребуваат граѓаните во таа единицата на локалната самоуправа.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

Подносител на листа на кандидат за претседател на Републиката

Член 59

(1) Право да поднесат листа на кандидат за претседател на Републиката имаат најмалку 10.000 избирачи или 30 пратеници.

(2) Кога подносител на листа на кандидат за претседател на Републиката е група избирачи потребно е да се соберат најмалку 10.000 потписи од запишаните избирачи во Избирачкиот список.

(3) Кога подносител на листа на кандидат за претседател на Републиката се пратеници е потребно да се соберат најмалку 30 потписи од пратениците.

Подносител на листа на кандидати за пратеници, членови на совет и градоначалник

Член 60

(1) Право да поднесат листа на кандидати за пратеници, листа на кандидати за членови на совет, односно листа на кандидат за градоначалник имаат регистрираните политички партии самостојно, коалиции, како и група избирачи (во натамошниот текст: подносител на листа).

(2) Во коалицијата која учествува на изборите може да учествуваат само регистрирани политички партии.

(3) Државната изборна комисија го утврдува субјективитетот на подносителот на листата на кандидати за избор на пратеници врз основа на договор на политичките партии кои настапуваат како коалиција на изборите.

(4) Општинската изборна комисија и Изборната комисија на град Скопје го утврдува субјективитетот на подносителот

на листата на кандидати за избор на членови на совет и градоначалници врз основа на договор на политичките партии кои настапуваат како коалиција на изборите за избор на членови на совет и градоначалници.

(5) Договорот за коализирање од ставовите (3) и (4) на овој член не може да го склучат граѓански организации и фондации и коалицијата не може да користи име и симбол на граѓанска организација или фондација.

(6) Договорот за коализирање од ставовите (3) и (4) на овој член го склучуваат претставниците на политичките партии кои настапуваат заедно и тој го содржи името на коалицијата, симболот, општината/те, односно изборната/те единица/и во која настапуваат заедно.

(7) Листата на кандидати ја потпишува лично овластен претставник на подносителот на листата.

(8) Називот на листата се означува според името на подносителот на листата.

(9) Ако подносител на листата на кандидати е група избирачи, називот на листата се означува со "група избирачи" и името и презимето на кандидатот.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Подносител на листа на кандидати за пратеници со собрани потписи

Член 61

(1) Кога подносител на листа на кандидати за пратеници е група избирачи, е потребно да се соберат најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот на Избирачкиот список на изборната единица.

(2) Кога подносител на листа на кандидати за пратеници е група избирачи од изборните единици за гласање во странство потребно е да се соберат најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за тие изборни единици пред службените лица на ДКП односно конзуларните канцеларии на образец пропишан од Државната изборна комисија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Подносител на листа на кандидати за членови на совет и градоначалник со собрани потписи

Член 62

Кога подносител на листа на кандидати за членови на совет, односно листа на кандидат за градоначалник е група избирачи, е потребно да се соберат:

- во општината до 10.000 жители најмалку 100 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината, - во општината од 10.001 до 30.000 жители најмалку 150 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината,

- во општината од 30.001 до 50.000 жители најмалку 250 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината,

- во општината од 50.001 до 100.000 жители најмалку 350 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината,

- во општината над 100.001 жители најмалку 450 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината и

- во градот Скопје најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на подрачјето на градот Скопје.

3. Постапка на собирање на потписи за предлагање на кандидат

Член 63

(1) Потписите на избирачите во постапката на кандидирање се собираат пред службените лица на Државната изборна комисија и пред надлежен нотар на образец утврден од Државната изборна комисија, кој содржи име и презиме, постојано живеалиште, единствен матичен број на предложените кандидати, како и име и презиме и единствен матичен број на избирачот кој го потпишува предлогот. Подносителот на листа определува пред кои нотари ќе се собираат потписи и за тоа ја известува Државната изборна комисија. Државната изборна комисија на својата интернет страна објавува листа на нотари пред кои подносителите на листа собираат потписи.

(2) Државната изборна комисија со правилник ќе ја регулира постапката за собирање на потписи и начинот на определување на нотарите.

(3) Собирањето потписи согласно со одредбите на ставот 1 на овој член започнува десеттиот ден од денот на распишувањето на изборите и трае 15 дена. Трошоците за собирање на потписи пред нотар ги сноси подносителот на листата.

(4) Секој избирач својот потпис може да го даде за повеќе листи на кандидати за претседател на Републиката, кандидати за пратеници, за членови на совет и кандидат за градоначалник.

(5) Избирачите кои ја поднесуваат листата треба да имаат избирачко право и постојано живеалиште на подрачјето на изборната единица, општината, односно градот Скопје.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

4. Содржина на листата што се поднесува

Член 64

(1) Поднесената листа на кандидат за претседател на Републиката содржи: назив на листата, име и симболот ако го има на подносителот на листата, име и презиме на предложениот кандидат за претседател со означување на неговото постојано живеалиште и единствен матичен број на граѓанинот.

(2) Поднесената листа на кандидати за пратеници содржи: број на изборна единица, назив на листата, име и симболот ако го има на подносителот на листата, име и презиме на носителот на листата, име и презиме на секој кандидат за пратеник и содржи онолку кандидати колку што се избираат во изборната единица со означување на нивното постојано живеалиште, единствен матичен број на граѓанинот и изјава за припадност на одредена заедница.

(3) Поднесената листа на кандидати за членови на совет, односно листата на кандидат за градоначалник содржи: означување на советот на општината, односно градот Скопје за кои се врши изборот, назив на листата, име и симболот ако го има на подносителот на листата, име и презиме на носителот на листата, име и презиме на секој кандидат и содржи онолку кандидати колку што се избираат за членови на совет со означување на неговото постојано живеалиште, единствен матичен број на граѓанинот.

(4) Поднесената листа на кандидат за градоначалник содржи: име на општината, односно градот Скопје за кој се предлага, назив на листата, име и симболот ако го има на подносителот на листата, име и презиме на предложениот кандидат за градоначалник со означување на нивното постојано живеалиште и единствен матичен број на граѓанинот.

(5) Во поднесената листа на кандидати за пратеници од ставот (2) на овој член и за членови на совет на општината и градот Скопје од ставот (3) на овој член, најмалку 40% од кандидатите му припаѓаат на помалку застапениот пол и тоа на секои три места најмалку едно место му припаѓа на помалку застапениот пол и дополнително уште најмалку по едно место на секои десет места.

(6) Договорот за коалицирање, потврдата од Централниот регистар и решението од надлежниот суд за регистрација на политичката партија, кои се доставуваат во прилог на поднесената листа на кандидати, се поднесуваат во оригинал или во копија заверена на нотар.

(7) По исклучок од ставот (6) на овој член договорот за коалицирање, потврдата од Централниот регистар и решението од надлежниот суд за политичката партија, кои се поднесуваат во прилог на поднесената листа на кандидати за избор на членови на совет, односно градоначалник, се поднесуваат во оригинал или копија. Доколку бидат поднесени во копија, оригиналот од договорот за коалицирање, потврдата од Централниот регистар и решението од надлежниот суд за политичката партија се депонира во Државната изборна комисија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

5. Постапка за поднесување на листата

Член 65

(1) Листата на кандидат, односно кандидати се поднесува на пропишан образец од Државната изборна комисија.

(2) Кога подносител на листа на кандидат, односно кандидати е политичка партија мора да приложи потврда за регистрација од надлежниот суд.

(3) Кога подносител на листа на кандидат, односно кандидати е коалиција мора да го приложи договорот од членот 60 став (5) на овој законик.

(4) Кога подносител на листа на кандидат, односно кандидати е група избирачи, мора да се поднесе и потребниот број на потписи утврден во членот 61, односно членот 62 на овој законик.

(5) За секоја кандидатура е потребна писмена согласност (изјава) на кандидатот која е неотповиклива.

(6) Редоследот на кандидатите во листата на кандидати го утврдува подносителот на листата во согласност со членот 64 на овој законик.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

Член 66

- (1) Листата на кандидат за претседател на Републиката, овластените претставници на предлагачите ја доставуваат до Државната изборна комисија.
- (2) Листите на кандидати за пратеници, овластените претставници на предлагачите ги доставуваат до Државната изборна комисија.
- (3) Листите на кандидати за членови на советот, односно листата на кандидат за градоначалник, овластените претставници на предлагачите ги доставуваат до општинската изборна комисија и Изборната комисија на градот Скопје.
- (4) Листите на кандидати од ставовите (1), (2) и (3) на овој член се доставуваат до надлежната изборна комисија најдоцна 35 дена пред денот на одржувањето на изборите.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 67

- (1) Државната, односно општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје од членот 66 на овој законик по приемот на листата на кандидат, односно кандидати утврдува дали истата е поднесена во утврдениот рок и составена во согласност со одредбите на овој законик.
- (2) Ако Државната, односно општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје утврди дека во листата има одделни неправилности, ќе го повика овластениот претставник на подносителот на листата, односно првopotпишаниот пратеник на листата на кандидат, да ги отстранат неправилностите во рок од 48 часа од приемот на известувањето на комисијата за неправилностите.
- (3) Државната, односно општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје проверува дали кандидатите за претседател на Републиката, пратеник, член на совет и градоначалник ги исполнуваат условите предвидени со Уставот и во членот 7 ставови 2, 3 и 4 од овој законик преку проверка на податоците во соодветните регистри и евиденции на надлежните институции. Институциите кои ги поседуваат податоците за исполнетост на условите се должни истите да ги достават во електронска форма на комисијата во рок од 24 часа од приемот на барањето без никаков надомест.
- (4) Во случај на неправилности од ставот (2) на овој член подносителот на листа, може да го замени предложениот кандидат што не ги исполнува условите со нов кандидат во истиот рок од 48 часа и за истиот е должен самиот да ги обезбеди доказите за исполнување на условите предвидени во член 7 став (2), (3) и (4) од овој закон.
- (5) Ако Државната, односно општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје утврди дека листата е поднесена во определениот рок и е составена во согласност со одредбите на овој законик, односно констатираните неправилности или пропусти, подносителите на листата ги отстраниле во рокот утврден во ставот (2) од овој член, поднесената листа ќе ја потврди со решение.
- (6) Ако Државната, односно општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје утврди дека листите се поднесени ненавремено, односно констатираните неправилности или пропусти, подносителите на листите не ги отстраниле во рокот утврден во ставот (2) од овој член, поднесената листа ќе ја отфрли со решение во рок од 24 часа од приемот на листите.
- (7) Против решението на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје од ставот (4) на овој член може да се поднесе тужба до Управниот суд, во рок од 48 часа од приемот на решението.
- (8) Против решението на Државната изборна комисија од ставот (4) на овој член може да се поднесе тужба до Управниот суд преку Државната изборна комисија во рок од 24 часа од приемот на решението.
- (9) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 24 часа од приемот на тужбата.
- (10) Доставување на приговор и тужба по пошта не е дозволено.
- (11) Доставување приговор и тужба за гласање во странство се врши исклучиво по електронски пат, лично или преку овластен претставник. Како време на поднесување на приговорот се смета времето во кое што граѓанинот ја испратил електронската пошта до Државната изборна комисија.
- (12) Подносителите на листа или кандидатура можат преку своите овластени претставници да поднесат писмено барање за повлекување на листата, односно кандидатурата во рок од 48 часа од донесување на решението за потврдување на конечните листи од ставот (5) на овој член. Кога се работи за повлекување на кандидатска листа истата единствено може да се повлече во целост.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

6. Постапка во случај на смрт на кандидат на потврдена кандидатска листа за член на совет на општината и градот Скопје

Член 67-а

(1) Ако некој од кандидатите на потврдената кандидатска листа умре во периодот од денот на потврдувањето на кандидатските листи, политичката партија, односно коалиција, кои го предложиле тој кандидат, можат на местото на истиот да предложат друг кандидат, а ако е предложен од страна на група на избирачи може наместо него да предложат друг кандидат без собирање на потписи во постапката за кандидирање утврдена со овој закон, во период до десет дена пред денот на одржувањето на изборите.

(2) Кандидатот кој починал ќе се избрише од кандидатската листа, а кандидатот со кој е дополнета кандидатската листа ќе биде ставен на местото на кое бил предложен починатиот кандидат или ставен на последно место на кандидатската листа, при што во тој случај редоследот на другите кандидати од листата предложени на листата под кандидатот кој починал се поместуваат за едно место погоре.

(3) Ако кандидатот кој починал е носител на листа, листата ќе се дополни на начин утврден во ставот (2) на овој член, а носител на листата ќе стане кандидатот од кандидатската листа предложен од предлагачот на листата.

(4) Кандидатската листа дополнета со нов кандидат согласно со ставовите (2) и (3) на овој член се објавува на начин утврден со овој закон за објавување на единствената листа во рок од 24 часа од денот на дополнувањето на кандидатската листа.

(5) Ако некој од потврдените кандидати на кандидатските листи умре во период пократок од десет дена пред одржувањето на изборите, кандидатската листа останува во сила.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

7. Постапка во случај на смрт на кандидат на потврдена кандидатски листи за избор на градоначалник

Член 67-б

(1) Ако некој кандидат од потврдена кандидатска листа за избор на градоначалник умре во периодот од денот на потврдувањето на кандидатската листа политичката партија, односно коалиција, кои го предложиле тој кандидат, можат на местото на истиот да предложат друг кандидат, а ако е предложен од страна на група на избирачи може наместо него да предложат друг кандидат без собирање на потписи во постапката за кандидирање утврдена со овој закон во период до десет дена пред денот на одржувањето на изборите.

(2) Кандидатската листа заменета со нов кандидат согласно со ставот (1) на овој член се објавува на начин утврден со овој закон за објавување на единствената листа во рок од 24 часа од денот на извршената измена на кандидатот на кандидатската листа.

(3) Ако некој од потврдените кандидати на кандидатските листи умре во период пократок од десет дена пред одржувањето на изборите, замената на кандидатот на кандидатската листа ќе се изврши во постапка пропишана во ставовите (1) и (2) на овој член, а надлежната изборна комисија во соработка со ДИК ќе определи поместување на датумот на одржувањето на изборите за таа општина за 14 дена.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

8. Постапка во случај на смрт на кандидат на потврдена кандидатски листи за избор на пратеници

Член 67-в

(1) Ако некој од кандидатите кои се предложени на потврдената кандидатска листа за избор на пратеници умре во периодот од денот на потврдувањето на кандидатските листи, политичката партија, односно коалицијата, кои го предложиле тој кандидат, можат на местото на истиот да предложат друг кандидат, а ако е предложен од страна на група на избирачи може наместо него да предложат друг кандидат без собирање на потписи во постапката за кандидирање утврдена со овој закон, најдоцна десет дена пред денот на одржувањето на изборите.

(2) Кандидатската листа заменета со нов кандидат согласно со ставот (1) на овој член се објавува на начин утврден со овој закон за објавување на единствената листа во рок од 24 часа од денот на извршената измена на кандидатот на кандидатската листа.

(3) Ако некој од потврдените кандидати на кандидатска листа умре во период пократок од десет дена пред денот на одржувањето на изборите, ќе се постапи на начин што кандидатот кој е починат, а е избран за пратеник ќе се замени со првиот нареден кандидат кој не е избран, а е предложен од политичката партија која ја предложила кандидатската листа, односно еден од наредните кандидати кој не е избран, а ќе го предложи носителот на коалицијата. Кандидатот кој починал, а е избран од независна листа во изборната единица се заменува со првиот нареден кандидат кој не е избран од таа листа.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 68

- (1) Редоследот на кандидати во листата на кандидат, односно редоследот на листите на кандидати Државната изборна комисија го утврдува со ждрепка и тој број е ист во сите изборни единици, односно општини, а во изборната единица односно општина каде што нема да има свој претставник, соодветниот број на подносителот на листата да биде изоставен и на негово место да биде напишан редниот број на наредниот носител без оставање на празно место.
- (2) Листа на кандидати за членови на совет и листа на кандидат за градоначалник кои се поднесени од ист подносител добиваат ист реден број во сите општини (или само во општината).
- (3) Листите на кандидати предложени од коалиција предводена од една иста политичка партија, без разлика на бројот на политичките партии во коалицијата во различни општини, односно изборни единици, имаат ист реден број во сите општини, односно во сите изборни единици.
- (4) Општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје по потврдување на листите на кандидати за членови на совет и листите на кандидати за градоначалник ги доставува до Државната изборна комисија заради утврдување на редоследот во единствената листа на кандидати согласно со ставовите (1) и (2) на овој член.
- (5) Државната изборна комисија за активностите што ќе ги преземе во согласност со ставовите (1) и (2) на овој член, задолжително претходно ги известува овластените претставници на подносителите на листите.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

9. Објавување на утврдените листи

Член 69

- (1) Државната изборна комисија утврдената единствена листа на кандидат за избор на претседател на Републиката ќе ја објави најдоцна 25 дена пред денот на одржувањето на изборите во Службен весник на Република Македонија.
- (2) Државната изборна комисија утврдените единствени листи на кандидати за пратеници во изборните единици ќе ги објави во дневниот печат од кој еден е на јазикот на заедницата што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, најдоцна 23 дена пред денот определен за одржување на изборите.
- (3) Државната изборна комисија преку Министерството за надворешни работи во рок од 48 часа ќе ги достави до ДКП односно конзуларните канцеларии утврдените единствени листи заради јавно објавување.
- (4) Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје утврдените единствени листи на кандидати за членови на совет, односно листа на кандидат за градоначалник ќе ги огласи најдоцна 23 дена пред денот определен за одржување на изборите во сите населени места и на избирачките места во општината.
- (5) Општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје утврдените единствени листи на кандидати за пратеници ќе ги објават во избирачките места во општините за кои се надлежни.
- (6) Утврдените листи на кандидати во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, се објавуваат покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа општина.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

VI. ИЗБОРНА КАМПАЊА

Член 69-а

- (1) За изборна кампања се смета јавно собирање и други јавни настани организирани од страна на учесникот во изборната кампања, јавно истакнување на плакати, видео презентации на јавни места, изборно медиумско и интернет претставување, дистрибуирање на печатени материјали и јавно претставување на потврдените кандидати од надлежните изборни органи и нивните програми.
- (2) Изборната кампања започнува 20 дена пред денот на изборите и во првиот и вториот круг на гласање не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот на изборите.
- (3) Подносител на листа, односно кандидат може да поднесе приговор за непочитување на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.
- (4) Државната изборна комисија е должна да ги испита наводите, да постапи по поднесениот приговор и да ја образложи својата одлука во рок од 72 часа од денот на поднесувањето на приговорот.
- (5) Против одлуката на Државната изборна комисија од ставот 1 на овој член подносителот на приговорот има право на тужба до Управниот суд во рок од 48 часа од приемот на одлуката.
- (6) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 72 часа по приемот на тужбата.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

1. Учесник во изборната кампања

Член 70

(1) Подносителот на листа на кандидати чии листи на кандидати за избор на претседател на Републиката, пратеници, членови на совет, односно листа на кандидати за градоначалник се потврдени од надлежната изборна комисија, имаат право да организираат изборна кампања (во натамошниот текст: учесници во изборната кампања).

(2) учесниците во изборната кампања имаат право на рамноправен пристап и под еднакви услови да ги користат сите видови на политичка пропаганда, известување и други облици на пропаганда чија цел е да се влијае на одлуката на избирачите при гласањето.

(3) Странски правни и физички лица не можат да организираат изборна кампања.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 71

(1) Заради прибирање на средства за финансирање на изборната кампања, политичката партија, коалиција, носителот на независна листа од група избирачи, односно лица кои имаат намера да се кандидираат, пред надлежниот орган задолжително обезбедуваат ЕДБ со назнака за изборна кампања и кај носител на платен промет во Република Македонија отвораат трансакциска сметка со назнака за изборна кампања и истите не може да се користат за друга намена.

(2) Субјектите од ставот (1) на овој член се должни да обезбедат ЕДБ и да ја отворат трансакциската сметка од ставот (1) на овој член најдоцна 48 часа по потврдувањето на листата за кандидати, а најрано 48 часа по распишувањето на изборите и во тој рок од 48 часа докажат за обезбеден ЕДБ и отворената трансакциска сметка се доставува до надлежната изборна комисија.

(3) Обезбедувањето на ЕДБ и отворањето на трансакциска сметка од ставот (1) на овој член за коалиција, политичка партија, група избирачи, односно лица кои имаат намера да се кандидираат, се уредува со договор за коалиција, односно изјава на волја заверена на нотар за политичка партија, група избирачи, односно лица кои имаат намера да се кандидираат.

(4) Ако политичката партија, коалицијата, носителот на независна листа од група избирачи, односно лица кои имаат намера да се кандидираат не обезбедат ЕДБ и не отворат трансакциска сметка во роковите од ставот (2) на овој член, кандидатската листа се отфрла со решение на надлежната изборна комисија, односно потврдената листа за кандидати се поништува со решение на надлежната изборна комисија.

(5) Кога трансакциска сметка е отворена од страна на носителот на независната листа од група избирачи, односно лицата кои имаат намера да се кандидираат, потписник на трансакциска сметка е носителот на независната листа или лице овластено од него.

(6) На трансакциската сметка од ставот (1) на овој член, ќе се депонираат сите средства добиени од правни или физички лица за финансирање на изборната кампања. Донациите во пари и паричните средства од ставот 7 на овој член за финансирање на изборната кампања се уплатуваат на трансакциската сметка од ставот (1) на овој член, најдоцна до денот на затворање на истата.

(7) На трансакциската сметка од ставот 1 на овој член можат да се пренесуваат и парични средства од основната трансакциска сметка на политичката партија, како и од трансакциска сметка за парични средства обезбедени преку кредит за изборна кампања. Политичката партија може да врши пренос од трансакциската сметка од ставот 1 на овој член на основната трансакциска сметка на политичката партија.

(8) Во случај на неподнесување, односно непотврдување на листата на кандидати, субјектите од ставот (1) на овој член кои обезбедиле ЕДБ и отвориле трансакциска сметка се должни непотрошените донации да ги вратат на давателите на донацијата сразмерно на донираниот износ во рок од 15 дена и се должни веднаш да ја затворат трансакциската сметка од ставот (1) на овој член.

(9) Во случај на здружување за заедничко настапување за време на одржување на избори на субјектите од ставот (1) на овој член, кои пред склучувањето на договорот за коалиција обезбедиле ЕДБ и отвориле трансакциска сметка, се должни ЕДБ да го избришат од регистарот на надлежниот орган, а отворената трансакциска сметка да ја затворат со пренесување на средствата, правата и обврските на трансакциската сметка отворена согласно со договорот за коалиција и обезбедениот ЕДБ во роковите од ставот (2) на овој член.

(10) Сите средства наменети за финансирање на изборната кампања се уплатуваат на трансакциската сметка од ставот (1) на овој член и сите трошоци за кампањата исклучиво ќе се покријат од средствата на таа сметка.

(11) Трансакциска сметка од ставот (1) на овој член се затвора во рок од 45 дена од денот на објавување на конечните изборни резултати од одржаните избори за претседател на Република Македонија и избори за пратеници во Собранието на Република Македонија и за избори за членови на советите на општините и Советот на градот Скопје, избор за градоначалник на општината и градоначалник на градот Скопје.

(12) Со затворање на трансакциската сметка од ставот (1) на овој член, се брише ЕДБ на субјектот регистриран пред надлежен орган.

(13) Во рок од два дена од денот на отворање на трансакциската сметка, па се до нејзиното затворање носителите на платен промет каде трансакциската сметка е отворена, се должни на Државната комисија за спречување на корупција и Државниот завод за ревизија да им обезбедат бесплатен електронски пристап до сите промени на сметката.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

Член 72

(1) За законитоста на спроведувањето на изборната кампања е одговорен учесникот во изборната кампања.

(2) учесникот во изборната кампања е одговорен и за оние дејствија на изборната кампања за кои ќе овласти други лица.

(3) Учесникот во изборната кампања е одговорен за содржината на огласите, соопштенијата, рекламите и другиот снимен материјал чиј нарачател се, а кои се емитуваат или објавуваат во платеното и бесплатното политичко претставување.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

Член 73

(1) Кандидатите имаат право, ако во времето на изборната кампања, односно во настапите или пропагандните известувања на одделни учесници во изборната кампања им се повредуваат правата (со попречување и оневозможување на кампањата на противкандидатите), веднаш да покренат постапка за заштита на своите права пред надлежниот основен суд.

(2) По барањето за заштита на правата, основниот суд ќе одлучи во рок од 48 часа од денот на поднесувањето на барањето.

(3) Против одлуката на основниот суд може да се изјави жалба во рок од 48 часа од денот на приемот на одлуката до надлежниот апелационен суд.

(4) Надлежниот апелационен суд одлучува во рок од 48 часа од денот на поднесувањето на жалбата.

(5) Правосилната одлука веднаш се објавува во јавните гласила.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

2. Траење на изборната кампања

Член 74

(1) Во случај на поднесен приговор за непочитување на одредбата од членовите 8-а и член 8-б од овој Законик, Државната комисија за спречување на корупција е должна на јавна седница да ги испита наводите и да постапи по поднесениот приговор во рок не подолг од пет дена од денот на поднесувањето на приговорот.

(2) Државната комисија за спречување на корупцијата одлучува по приговорите од ставот (1) на овој член на јавна седница и своите одлуки во рок од 24 часа ги објавува на својата веб страница. На седницата може да присуствува и подносителот на приговорот.

(3) Против одлуката на Државната комисија за спречување на корупција од ставот (2) на овој член подносителот на приговорот има право на тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на одлуката.

(4) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 48 часа од приемот на тужбата.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 74-а

(1) Во случај на поднесен приговор за непочитување на одредбите за финансирање на изборната кампања од овој законик, Државната комисија за спречување на корупција е должна да ги испита наводите и да одлучи по поднесениот приговор во рок од пет дена по поднесување на приговорот.

(2) Државната комисија за спречување на корупција приговорот од ставот (1) на овој член го доставува до лицето против кое е поднесен, во рок од 24 часа од приемот на приговорот.

(3) Против одлуката на Државната комисија за спречување на корупција од ставот (1) на овој член, дозволена е тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на одлуката.

(4) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 48 часа по приемот на тужбата.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

2. Медиумско претставување

Член 75

(1) Радиодифузерите, односно Јавниот радиодифузен сервис, трговските радиодифузни друштва и електронските медиуми (интернет порталите) што одлучиле да го покриваат изборниот процес, се должни тоа да го прават на правичен, на избалансиран и на непристрасен начин во својата вкупна програма. Јавниот радиодифузен сервис и националните радиодифузери се должни тоа да го прават на пристапен и достапен формат и јазик како и на знаковен јазик.

(2) Радиодифузерите, без оглед на јазикот на кој го емитуваат својот програмски сервис, се должни за време на изборната кампања на учесниците во кампањата да им овозможат подеднакви услови за пристап до сите облици на изборно медиумско претставување - вести, посебни информативни програми (интервјуа, дебати, ТВ/радио соочувања, актуелно информативни програми, актуелно информативни програми со документаристички пристап и тематски специјализирани информативни програми), бесплатно политичко претставување и платено политичко рекламирање.

(3) Радиодифузерите, без оглед на јазикот на кој го емитуваат својот програмски сервис, се должни за платеното политичко рекламирање во текот на изборната кампања на учесниците во кампањата да им овозможат подеднакви услови за пристап до сите облици на изборно медиумско претставување, сметано на секои 12 часа емитувана програма, вклучувајќи го и бесплатното политичко претставување на учесниците во изборната кампања.

(4) Програмите наменети за малолетната публика не смеат да се користат за изборно медиумско претставување.

(5) Радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите), како и нивните поврзани лица не смеат на било каков начин да финансираат или да даваат донации на политичките партии и на независните кандидати. Како поврзани лица се сметаат лицата дефинирани во членот 36 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 75-а

(1) Радиодифузерите ќе обезбедат избалансирано покривање на изборниот процес во сите облици на изборно медиумско претставување, а националните радиодифузери ќе обезбедат избалансирано покривање на изборите во сите облици на изборно медиумско претставување на пристапен и достапен јазик и формат, како и на знаковен јазик на следниов начин:

а) за избор на претседател на Републиката, во согласност со принципот на еднаквост за сите кандидати за претседател и во првиот и во вториот круг од изборите;

б) за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, во согласност со принципот на пропорционалност според бројот на потврдени листи на кандидати за пратеници и

в) за локалните избори:

- за избор на градоначалник на општината, односно градоначалник на градот Скопје, во согласност со принципот на еднаквост за сите кандидати за градоначалници и во првиот и во вториот круг од изборите и

- за избор на членови на советите на општините, односно членови на советот на градот Скопје, за радиодифузерите на државно и регионално ниво во согласност со принципот на пропорционалност според бројот на потврдени листи на кандидати за членови на советите на општините, односно членови на градот Скопје, а за радиодифузерите на локално ниво во согласност со принципот на еднаквост.

(2) При утврдувањето на избалансираноста во покривањето на изборниот процес ќе се има предвид интензитетот на активностите во рамките на кампањите на учесниците во изборна кампања.

(3) Од принципот на пропорционалност, односно еднаквост, се иззема платеното политичко рекламирање.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 75-б

Известувањето за редовните активности на државните органи, органите на општините и на градот Скопје, на државните институции и организации, како и за активностите на правни и на други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, во програмите на радиодифузерите и на Програмскиот сервис наменет за емитување на активностите на Собранието на Република Македонија, во периодот од денот на распишување на изборите до нивното завршување не смее да биде во функција на изборно медиумско претставување на ниту еден политички субјект.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 75-в

(1) Уредници, новинари, водители на програма и презентери ангажирани во подготвување на програми на радиодифузерите не смеат да учествуваат во предизборни активности на политички партии, коалиции, групи избирачи и нивни претставници, односно учесници во изборна кампања за време на изборниот процес.

(2) Доколку се определат да учествуваат во вакви активности, нивниот ангажман во програмите на радиодифузерите им мирува од денот на распишувањето на изборите до нивното завршување.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 75-г

(1) Радиодифузерите се должни да го снимаат излезниот сигнал на својата програма од денот на распишувањето на изборите до нивното завршување, а снимките од целокупната програма да ги чуваат најмалку 30 дена по завршувањето на изборите.

(2) На барање од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерите се должни најдоцна во рок од 48 часа од добивањето на барањето на Агенцијата да и достават снимки од бараната емитувана програма, како и други податоци поврзани со медиумското известување за изборниот процес.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 75-д

(1) Од денот на распишување на изборите па се до почетокот на изборната кампања, радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (портали) не смеат да емитуваат, односно да објавуваат платено политичко рекламирање, освен огласи и соопштенија за собирање потписи за поддршка на кандидатура на група избирачи.

(2) Огласите и соопштенијата за собирање потписи за поддршка на кандидатура на група избирачи, трговските радиодифузни друштва треба да ги емитуваат само во означени рекламни блокови во рамките на дозволеното време за рекламирање на еден реален час емитувана програма во времетраење од вкупно шест минути, од кои за еден учесник во изборната кампања можат да одвојат најмногу две минути, при што нарачателот треба да биде јасно означен.

(3) Огласите и соопштенијата од ставот (2) на овој член треба да содржат само основни податоци за кого се собираат потписи, на кои места граѓаните можат да го дадат својот потпис и во кој временски период од денот. Тие не смеат да содржат дополнителни податоци за кандидатите.

(4) Од денот на распишувањето на изборите се до нивното завршување, радиодифузерите и печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) не смеат да емитуваат, односно да објавуваат реклами финансирани од Буџетот на Република Македонија, од буџетите на општините и на градот Скопје и на сите други лица на кои со закон им е доверено вршење на јавни овластувања освен рекламните кои се финансираат од буџетот на Република Македонија согласно со овој закон.

(5) Од денот на распишување на изборите се до денот на завршување на гласањето, радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) чии финансиски средства за платено политичко рекламирање се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, задолжително емитуваат, односно објавуваат без надоместок информативни и едукативни кампањи на ДИК за граѓаните поврзани со изборниот процес користејќи пристапен и достапен формат и јазик како и на знаковен јазик во траење од 30 секунди на секои три часа.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 75-ѓ

(1) За време на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да емитуваат вкупно девет минути и триесет секунди дополнително време за рекламирање на реален час емитувана програма исклучиво наменети за платено политичко рекламирање, од кои за двете најголеми политички партии од позицијата кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија освоиле најмногу гласови можат да одвојат најмногу четири минути кои се распределуваат по претходен писмен договор, за двете најголеми политички партии во опозиција кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија освоиле најмногу гласови можат да одвојат најмногу четири минути кои се распределуваат по претходен писмен договор, за политичките партии во Собранието на Република Македонија кои на последните избори за пратеници не освоиле доволно пратеници да формираат пратеничка група можат да одвојат една минута која се распределува по претходен писмен договор и за политичките партии кои не се застапени во Собранието на Република Македонија или кандидати можат да одвојат триесет секунди кои се распределуваат по претходен писмен договор.

(2) При распределба на дополнителното време за рекламирање во еден реален час емитувана програма за платено политичко рекламирање, а кога постои интерес за спојување на блоковите на една политичка партија или кандидат во два последователни реални часа, медиумот е должен да обезбеди гаранција дека спојувањето на блокови во два

последователни часа два пати по ред нема биде од иста политичка партија или ист кандидат и ќе обезбеди гаранција за најизмнична застапеност на политичките партии од власт и опозиција.

(3) Радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) се должни во рок од пет дена од денот на распишувањето на изборите да утврдат ценовници за платено политичко рекламирање на учесниците во изборниот процес.

(4) Во периодот од утврдување на ценовниците до започнување на изборната кампања, радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) се должни најмалку двапати јавно да ги објават ценовниците од ставот (2) на овој член на своите програми, односно во своите изданија или интернет страници.

(5) Печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) се должни ценовниците од ставот (2) на овој член да ги достават до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата во рок од пет дена од денот на распишувањето на изборите, а радиодифузерите да ги достават до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата во рок од пет дена од денот на распишувањето на изборите.

(6) Радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите), доколку обезбедуваат платено политичко рекламирање за учесниците во изборната кампања, се должни во рок од три дена од денот на распишување на изборите, да се регистрираат во Државната изборна комисија. Радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) што нема да се регистрираат во Државната изборна комисија, нема да имаат право да користат финансиски средства за платено политичко рекламирање, обезбедени од Буџетот на Република Македонија.

(7) Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) се води врз основа на поднесено барање за упис до Државната изборна комисија, со прилог тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија, не постара од 30 дена.

(8) Ценовниците не смеат да се менуваат до конечно завршување на изборниот процес.

(9) Радиодифузерите и печатените медиуми се должни ценовниците за секој медиум одделно за платено политичко рекламирање да ги применуваат и за време на изборната кампања и притоа просечната цена (аритметичка средина) по секунда за едно деноноќие добиена според различните ценовно-рекламни временски периоди и тоа: Период 1 - од 00:00 до 08:00 часот, Период 2 - од 08:00 до 16:00 часот и Период 3 од 16:00 до 24:00 часот кај радиодифузерите за платено политичко рекламирање, како и цената за закуп на рекламен простор во печатениот медиум да не ја надминува вкупната просечна цена на рекламирање на секој радиодифузер одделно пресметана во последните пет изминати изборни циклуси одржани на ниво на цела територија на државата, а за електронските медиуми (интернет порталите) цената за закуп на рекламен простор на интернет порталот за платено политичко рекламирање да не ја надминува просечната цена за рекламирање пресметана, за последните пет изминати изборни циклуси.

(10) За Радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) кои не учествувале на сите изминати пет изборни циклуси цената за платено политичко рекламирање не може да ја надминува просечната цена на рекламирање пресметана во последните пет изминати изборни циклуси.

(11) Државната изборна комисија е должна да ги потврди и објави на нејзината вебстраница доставените ценовници со просечно пресметаните цени утврдени од радиодифузерите и печатените медиуми, како и да ги објави ценовниците со цените утврдени од електронските медиуми (интернет порталите), согласно со ставовите (3) и (9) на овој член, во рок од десет дена од истекот на рокот за доставување на ценовниците утврден во ставот (3) на овој член. Доколку Државната изборна комисија утврди неправилности во ценовниците од радиодифузерите и печатените медиуми го известува соодветниот медиум да изврши корекција на ценовникот во рок од 72 часа од приемот на известувањето. Радиодифузерите и печатените медиуми кои што нема да постапат по известувањето за корекција на ценовниците во наведениот рок го губат правото да бидат регистрирани за платено политичко рекламирање.

(12) Рекламниот простор на електронските медиуми (интернет портали) и печатените медиуми наменет за платено политичко рекламирање, се распределува по следниве критериуми:

- најмногу 45% од рекламниот простор може да се даде на двете најголеми политички партии од позицијата кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија освоиле најмногу гласови,
- најмногу 45% од рекламниот простор може да се даде на двете најголеми политички партии во опозиција кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија освоиле најмногу гласови,
- најмногу 7% од рекламниот простор може да се даде на политичките партии во Собранието на Република Македонија кои на последните избори за пратеници не освоиле доволно пратеници да формираат пратеничка група и
- најмногу 3% од рекламниот простор може да се даде на политичките партии кои не се застапени во Собранието на Република Македонија или кандидати.

(13) Радиодифузерите и печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) во Република Македонија се должни на сите учесници на изборниот процес да им обезбедат рамномерен пристап за платено политичко рекламирање.

(14) Учесникот во изборната кампања наречател на платено политичко рекламирање кај радиодифузерите и

печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) е должен да достави медиа план за платено политичко рекламирање.

(15) Учесникот во изборната кампања не може да нарача платено политичко рекламирање од радиодифузерите, печатените медиуми и електронски медиуми (интернет портали) кои не се регистрирани во Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) и да ги исплати од средства на трансакциската сметка за изборна кампања.

<< Консолидација: Одредбата од членот 16 од овој закон (ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 215/2021) ќе се применува и за Изборите за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на градот Скопје, 2021 година, на начин што на радиодифузерите и печатените медиуми ќе им се определи дополнителен рок од три дена за регистрација и комплетирање на целокупната документација, како и за корекција на ценовниците согласно со членот 16 од овој закон (ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 215/2021), кој рок ќе започне наредниот ден од донесувањето на ревидираниот Роковник од страна на Државната изборна комисија. >>

Член 76

(1) Платеното политичко рекламирање мора да биде соодветно и видливо означено како платено политичко рекламирање и јасно одвоено од другите содржини на медиумите.

(2) Во сите облици на платеното политичко рекламирање нарачателот на рекламирањето мора да биде јасно означен.

(3) Не е дозволено учество на малолетници во платено политичко рекламирање.

(4) Радиодифузерите не смеат да емитуваат платено политичко рекламирање во вести, посебни информативни програми, образовни и програми за деца и во преноси од верски, спортски, културни, забавни и други настани.

(5) Јавниот радиодифузен сервис не смее да емитува платено политичко рекламирање.

(6) Со цел за гласачите објективно да се информираат за текот на изборната кампања и заради заштита на новинарската професија од какво било политичко влијание за време на изборното медиумско претставување, посебните информативни програми не смеат да се користат како облик на платено политичко рекламирање.

(7) Кампањите на Државната изборна комисија за едукација на гласачите за остварување на избирачкото право и за фер и демократски избори не се сметаат за платено политичко рекламирање. Од денот на распишување на изборите се до денот на завршување на гласањето, радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) чии финансиски средства за платено политичко рекламирање се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, задолжително емитуваат односно објавуваат без надоместок информативни и едукативни кампањи на ДИК за граѓаните поврзани со изборниот процес користејќи пристапен и достапен формат и јазик како и на знаковен јазик во траење од 30 секунди на секои три часа. Тие треба да бидат издвоени од другиот дел од програмата како бесплатно емитување и нивниот нарачател да биде јасно означен.

(8) Радиодифузерите не смеат да емитуваат бесплатно политичко претставување во своите програми од денот на распишување на изборите до нивното завршување.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 76-а

(1) Јавниот радиодифузен сервис е должен, без надоместок, во соработка со Државната изборна комисија, да ги информира граѓаните за начинот и техниката на гласање и да емитува други информации поврзани со изборниот процес како и да обезбеди непристрасно информирање.

(2) За време на изборната кампања Јавниот радиодифузен сервис е должен да обезбеди рамноправен пристап во информативната програма при што 30% од времето емитува за дневните настани од земјата и светот, 30% од времето за активностите на политичките партии на власт, 30% од времето за активностите на политичките партии во опозиција и 10% од времето за активностите на политичките партии кои не се претставени во Собранието на Република Македонија и за независните кандидати.

(3) Времето за информирање за активностите на кампањата на политичките партии ќе биде распределено согласно со принципите на избалансирано известување.

(4) Јавниот радио дифузен сервис е должен да обезбеди редовно информирање едукација за изборниот процес на пристапен и достапен јазик и формат како и на знаковен јазик.

(5) За време на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, Јавниот радиодифузен сервис е должен да емитува бесплатно политичко претставување на учесниците во изборниот процес во согласност со принципите за избалансирано покривање на изборите утврдени во членот 75-а од овој Законик.

(6) Датумот и редоследот за емитување на бесплатно политичко претставување на учесниците во изборната кампања се утврдува со ждрепка.

(7) Бесплатното политичко претставување на телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис

треба да се емитува во периодот од 16,00 до 23,00 часот.

(8) Програмскиот сервис наменет за емитување на активностите на Собранието на Република Македонија во времетраење од по три часа ќе обезбеди бесплатно политичко претставување на кампањите на политичките партии застапени во Собранието на Република Македонија, како и еден час за бесплатно политичко претставување на кампањите на подносителите на листи кои не се застапени во Собранието на Република Македонија. Во однос на користењето на трите часа односно на едниот час, учесниците во кампањата можат да одлучат да достават снимен материјал од активности за спроведување на изборна кампања или своето време може да го искористат и за директно обраќање од студио.

(9) Бесплатното политичко претставување мора да биде соодветно и видливо означено како бесплатно политичко претставување во текот на целото времетраење на емитувањето.

(10) Јавниот радиодифузен сервис во рок од 60 дена од денот на донесувањето на овој Законик донесува Правила за рамномерно политичко медиумско претставување, во консултација со учесниците во изборниот процес и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и истите ги објавува на својата веб страница.

(11) Од денот на распишување на изборите до изборниот молк Јавниот радиодифузен сервис е должен да организира дебатни емисии, односно соочувања на најголемите политички партии од власта и опозицијата, како и на останатите учесници во изборниот процес.

(12) Од денот на распишување на изборите до нивно завршување, во известувањето за редовните активности на државните органи, органите на општините и на градот Скопје, на државните институции и организации, како и за активностите на правни и на други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања во програмите на радиодифузерите не смее да биде во функција на изборно медиумско претставување на ниту еден политички субјект.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 76-б

(1) За време на изборниот молк престануваат сите облици на изборно медиумско претставување на учесниците во изборна кампања.

(2) Радиодифузерите и за време на изборниот молк продолжуваат да известуваат за изборниот процес на денот на гласањето.

(3) При известувањето во деновите на изборниот молк ќе се смета дека медиумите го прекршиле изборниот молк доколку емитуваат, односно објават какви било информации, фотографии, аудио и аудиовизуелни материјали поврзани со или во кои учествуваат учесници во изборите, какви било облици на медиумско известување кои се отворено или прикриено во функција на нечија изборна кампања и можат да влијаат врз одлуката на избирачите, податоци со кои го откриваат идентитетот на политичките субјекти и/или на поединци вклучени во инциденти или други неправилности на денот на гласањето, како и изјави од кандидати во изборниот процес, од учесниците во изборна кампања, од претставници на политички партии и од носители на функции во органите на власта.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 76-в

(1) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна да го следи изборното медиумско претставување и програмскиот сервис на радиодифузерите, во Република Македонија од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на гласањето на денот на одржувањето на изборите.

(2) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна од денот на распишување на изборите да доставува седмични извештаи до Државната изборна комисија, а за време на изборната кампања дневни извештаи и истите ги објавува на веб страницата на Агенцијата.

(3) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна во рок од 48 часа по утврдувањето на прекршувања на одредбите од овој законик, против радиодифузерот што ги повредил одредбите, да покрене прекршочна постапка пред надлежен суд.

(4) Надлежниот суд е должен по барање за прекршочна постапка од ставот (4) на овој член да одлучи во рок од 48 часа од денот на приемот на барањето.

(5) Против одлуката на надлежниот суд може да се изјави жалба во рок од 24 часа од приемот на одлуката.

(6) Второстепениот суд е должен по жалбата да одлучи во рок од 48 часа од денот на приемот на жалбата.

(7) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, доколку утврди прекршување на одредбите за избалансирано покривање на изборите од страна на Јавниот радиодифузен сервис, ќе поднесе предлог за покренување на постапка за разрешување на директорот на Јавниот радиодифузен сервис.

(8) Учесниците во изборната кампања и радиодифузерите, електронските медиуми (интернет порталите) и печатените медиуми склучуваат договор за платено политичко рекламирање.

(9) Договорот содржи јасни податоци за периодот на рекламирање, цена на рекламирањето и вредност на договорот.

(10) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна да воспостави целосен мониторинг над радиодифузерите учесници во изборната кампања.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 76-г

(1) За исполнување на законските обврски на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги финансиски средства се обезбедуваат од средствата на Буџетот на Република Македонија, кои се исплаќаат на посебна сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(2) Овие средства се наменети исклучиво за финансирање на активностите на Агенцијата за време на изборниот процес.

(3) Ако одобрените средства се поголеми од реалните трошоци направени за активностите на Агенцијата во врска со изборниот процес, остатокот од средствата Агенцијата е должна да го врати на сметката на Буџетот на Република Македонија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 76-д

(1) За исполнување на законските обврски на радиодифузерите, печатените медиуми и електронски медиуми (портали) во делот на објавувањето на платено политичко рекламирање, финансиски средства се обезбедуваат од средствата на Буџетот на Република Македонија.

(2) Овие средства се наменети исклучиво за финансирање на радиодифузерите, печатените медиуми и електронски медиуми (портали) во делот на објавувањето на платено политичко рекламирање на учесниците во изборниот процес.

(3) Државната изборна комисија ги исплаќа трошоците за објавеното платено политичко рекламирање врз основа на доставена фактура од страна на радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет портали) во рок од 30 дена од објавување на конечните резултати. Прилог на доставената фактура е Договорот, медиа план од Учесникот во изборната кампања и Извештај за реализирани услуги изготвен од радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет портали).

(4) Медиа планот и Извештајот за реализирани услуги се поднесуваат на обрасци пропишани, донесени и објавени од Државната изборна комисија

(5) Финансиските средства за платено политичко рекламирање обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија во текот на изборниот процес, не смеат да ја надминат сумата од 2 (две) евра во денарска противвредност без пресметан ДДВ, по запишан избирач од вкупно запишани избирачи на територијата на Република Северна Македонија, а за локални избори дополнително по 1 (едно) евро во денарска противвредност без пресметан ДДВ по запишан избирач на територијата на општината каде се одржува втор круг на гласање и за претседателски избори доколку има втор круг дополнително по 1 (едно) евро во денарска противвредност без пресметан ДДВ по запишан избирач од вкупно запишани избирачи на територијата на Република Северна Македонија. Овие средства се распределуваат по претходен писмен договор на следниов начин:

- најмногу 45% од средствата може да искористат двете најголеми политички партии од позицијата кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија освоиле најмногу гласови,

- најмногу 45% од средствата може да искористат двете најголеми политички партии во опозиција кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија освоиле најмногу гласови,

- најмногу 7% од средствата може да искористат политичките партии во Собранието на Република Македонија кои на последните избори за пратеници не освоиле доволно пратеници да формираат пратеничка група и

- најмногу 3% од средствата може да искористат политичките партии кои не се застапени во Собранието на Република Македонија или кандидати.

(6) Сумата која може да се исплати на еден електронски медиум (интернет портал) и печатени медиуми од еден учесник во изборниот процес, не може да биде поголема од 15,000 (петнаесет) илјади евра во денарска противвредност без вклучен ДДВ.

(7) Вкупната сума која еден учесник може да ја потроши за медиумско претставување на сите електронски медиуми (интернет портали) и печатени медиуми, не може да опфаќа повеќе од 25% од распределените финансиските средства за платено политичко рекламирање согласно со ставот (5) на овој член.

(8) Пред исплатата на трошоците за објавеното платено политичко рекламирање, согласно со ставот 3 на овој член, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна да достави Извештај за платено политичко рекламирање на радиодифузерите до Државната изборна комисија на 20 ден од настапувањето на предизборниот молк за прв круг и втор круг доколку се одржува.

(9) Радиодифузерите се должни Извештајот за реализирани услуги да го достават до Агенција за аудио и аудиовизуелни услуги во рок од пет дена од настапување на предизборниот молк за прв круг и втор круг доколку се

одржува. Извештајот за реализирани услуги на радиодифузерите треба да биде потврден од Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во рок од пет дена од денот на доставување на извештајот од страна на радиодифузерите. Радиодифузерите, се должни да го достават потврдениот извештај до учесникот во изборната кампања, а потоа целосната документација до Државната изборна комисија во рок од пет дена од денот на потврдување на Извештајот.

(10) Печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите), Извештајот за реализирани услуги во прилог на фактурата кој треба да содржи и примерок од објави во печатениот медиум и електронскиот медиум (интернет портал) се должни да го достават до учесникот во изборната кампања, а потоа целосната документација до Државната изборна комисија во рок од пет дена од настапување на предизборниот молк за првиот изборен круг и вториот изборен круг доколку се одржува.

(11) Извештајот за реализирани услуги треба да содржи:

- примерок од секоја објава со јасно видлив и читлив датум за секој ден од периодот за кој е закупен рекламниот простор во печатениот медиум,
- примерок (принт скрин) од секој објавен банер со јасно видлив и читлив датум, за секој ден од периодот за кој е закупен рекламниот простор на електронскиот медиум (интернет портал) кој нуди закуп на фиксен банер,
- примерок (принт скрин) од секој објавен банер со јасно видлив и читлив датум, како и писмени изјави за реализирани импресии за секој ден од периодот за кој е закупен рекламниот простор на електронскиот медиум (интернет портал) кој нуди закуп на рекламен простор врз основа на импресии.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

ДЕЈУРЕ ЗАБЕЛЕШКА: Нема став 10 кој би станал став 11 туку само се додава нов став 11

4. Испитување на јавното мислење

Член 77

(1) Резултати од испитувањата на јавното мислење поврзани со учесниците во изборниот процес се објавуваат најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на изборите за првиот и вториот круг на гласање.

(2) При објавување на резултатите од испитувањата на јавното мислење поврзани со учесниците во изборниот процес, медиумите и електронските медиуми (интернет порталите) се должни да наведат податоци за името на нарачателот кој го побарал и го платил испитувањето, институцијата што го извршила испитувањето, применетата методологија, големината и структурата на испитаниот примерок и периодот во кој е спроведено испитувањето.

(3) Резултати од испитувања на јавното мислење спроведени на самиот ден на изборите не смеат да се објавуваат пред 19,00 часот, односно пред затворањето на избирачките места.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

5. Изборни плакати

Член 78

(1) Изборни плакати е дозволено да се истакнуваат без надоместок на места што ги утврдува општината, односно градот Скопје.

(2) Општината и градот Скопје имаат обврска да ги обележат местата од ставот (1) на овој член, за секој подносител на листи одделно.

(3) Општината и градот Скопје можат да утврдат и дополнителни места за истакнување на изборни плакати со надоместок.

(4) Дел од средствата од ставот (3) на овој член општината и градот Скопје, непосредно по завршувањето на изборите, се должни да ги искористат за отстранување на сметот направен за време на изборната кампања.

(5) Општината и градот Скопје се должни да ги објават условите за добивање право за користење на местата за истакнување изборни плакати, најдоцна 50 дена пред одржувањето на изборите.

(6) Општината и градот Скопје се должни да обезбедат еднакви услови за сите учесници во изборната кампања при истакнувањето на плакати на утврдените места.

(7) Изборни плакати можат да се истакнуваат и на станбени или други приватни објекти, со претходна согласност од сопственикот на објектот.

(8) Не е дозволено истакнување на плакати од кампањата на објектите каде што се наоѓа гласачкото место или просторијата каде што се спроведува гласањето.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Рекламни паноа и билборди

Член 78-а

- (1) Дозволено е политичко рекламирање на рекламните паноа и билборди.
- (2) Максималниот број на рекламни паноа и билборди од ставот (1) на овој член кои може да се користат за политичко рекламирање изнесува 50% од вкупниот број на територијата на определена општина, градот Скопје, односно на територијата на кое определено правно лице стопанисува со истите.
- (3) Општините во Република Македонија, градот Скопје и правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни во рок од пет дена од денот на распишување на изборите јавно да ги објават локациите и цените за закуп на рекламните паноа и билборди. Цената не смее да се менува за време на изборниот процес и истата не смее да биде поголема од просечната цена за закуп пресметана во последните пет изминати изборни циклуси.
- (4) Политичките партии имаат право на закуп за политичко рекламирање на рекламните паноа и билборди на транспарентен и недискриминаторски начин согласно со следните критериуми:
 - 40% од вкупниот број се достапни на двете најголеми политички партии од позицијата кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија освоиле најмногу гласови;
 - 40% од вкупниот број се достапни на двете најголеми политички партии во опозиција кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија освоиле најмногу гласови;
 - 10% од вкупниот број се достапни на парламентарните партии кои немаат пратенички групи во Собранието на Република Македонија и
 - 10% од вкупниот број се достапни на вонпарламентарните партии и независни кандидати во Република Македонија.
- (5) Општините во Република Македонија, градот Скопје и правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни локациите кои се нудат за политичко рекламирање да ги распоредат согласно со критериумите од ставот (4) на овој член по пат на ждрепка.
- (6) Ждрепката од ставот (5) на овој член ја спроведува Државната изборна комисија на Република Македонија.
- (7) Доколку некоја политичка партија, коалиција или независен кандидат не го искористи вкупниот процент за закуп на рекламни паноа и билборди или извлечените локации, останатите политички партии и независни кандидати имаат право на закуп на истите.
- (8) Правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни да поднесат извештај за доделените локации за секој учесник во изборната кампања, средствата кои се побаруваат од секој учесник како и средствата кои се наплатени.
- (9) Извештајот од ставот (8) на овој член се поднесува најдоцна 15 дена по денот на завршување на изборната кампања.
- (10) Извештајот од ставот (8) на овој член се поднесува до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за спречување на корупцијата, кои се должни да го објават на своите интернет страници.
- (11) Извештајот од ставот (8) на овој член се поднесува на образец пропишан од министерот за финансии.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 79

- (1) Уништување на изборни плакати или лепење плаката врз плаката на други учесници во изборната кампања е забрането.
- (2) Учесникот во изборната кампања е должен во рок од 30 дена по завршувањето на изборите да го отстрани сметот од плакатите.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

6. Предизборни собири

Член 80

- (1) Предизборните собири се јавни.
- (2) За одржување на редот на собири се грижи органот надлежен за внатрешни работи.

Член 81

учесникот во изборната кампања за организирање на предизборен собир на јавни места и на места каде што се одвива јавен превоз, писмено го известува органот надлежен за внатрешни работи, преку неговата подрачна единица, најдоцна 48 часа пред денот на одржувањето на собирот.

Член 82

- (1) Предизборните собири не смеат да се одржуваат во воени објекти, верски објекти, болници, домови за стари лица, училишта, детски градинки и други јавни институции.
- (2) По исклучок, на учесниците во изборната кампања може да им биде дозволено да одржуваат предизборни собири во просториите на училишта, или културни центри, доколку во општината нема друг објект за да се одржи собирот.
- (3) Дозволата за одржување предизборни собири ја дава одговорното лице на установата под еднакви услови за сите учесници во изборната кампања.
- (4) За потребите на изборната кампања не е дозволено да се користат просториите, опремата или другиот имот што е наменет за работа на државните органи и органите на општината и градот Скопје.
- (5) По исклучок, можат да се користат просториите на органите од ставот (4) на овој член, доколку во местото не постојат никакви други соодветни простории за потребите на изборната кампања.
- (6) Дозволата ја дава одговорното лице на органот под еднакви услови за сите учесници во изборната кампања.

7. Финансирање на изборите

Член 83

- (1) Изборната кампања не смее да се финансира од:
 - средства од буџетите на општините и градот Скопје, освен ако со овој закон не е поинаку определено,
 - средства од јавни претпријатија и јавни установи,
 - средства од здружение на граѓани, верски заедници, религиозни групи и фондации,
 - средства од странски влади, меѓународни институции, органи и организации на странски држави и други странски лица,
 - средства од претпријатија со мешовит капитал каде што е доминантен странскиот капитал,
 - средства од неидентификувани извори.
- (2) Изборната кампања може да се финансира од:
 - средства од редовната сметка на политичката партија,
 - членарина на политичката партија,
 - донации на политичка партија,
 - физички лица во висина од 3.000 евра во денарска противвредност,
 - правни лица во висина од 30.000 евра во денарска противвредност,
 - кредити на политичката партија наменети за изборна кампања.
- (3) Изборната кампања може да се финансира од донации од физички и правни лица во вид на пари, ствари и услуги чија вредност не смее да го надмине износот утврден со ставот (2) алинеи 2 и 3 на овој член.
- (4) Ако висината на донацијата е поголема од износот утврден во ставот (2) алинеи 2 и 3 од овој член учесникот во изборната кампања е должен во рок од пет дена од денот на добивањето на донацијата, разликата меѓу дозволената и донираната вредност да ја префрли во Буџетот на Република Македонија.
- (5) Ако не може да се утврди потеклото на донацијата учесникот во изборната кампања е должен во рок од пет дена од денот на добивањето на донацијата донираната вредност да ја префрли во Буџетот на Република Македонија.

<< Консолидација: Одредбата од членот 33 став 2 алинеја 1 од овој закон (ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 42/2020)ик нема да се применува за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2020 година. >>

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл. весник на Р Македонија бр. 42/2020 од 16.02.2020

Член 57

Одредбата од членот 33 став 2 алинеја 1 од овој законик нема да се применува за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2020 година.

Член 83-а

- (1) Како донација од членот 83 на овој закон се смета и:
 - давањето бесплатни услуги на учесникот во изборната кампања,
 - давањето услуги на учесникот во изборната кампања за кои плаќа трето лице и

- продажба на стоки или давање на услуги на учесникот во изборната кампања по цени пониски од пазарните.
- (2) Продавачот на стоката, односно давателот на услугата е должен да го извести учесникот во изборната кампања за пазарната цена на продадената стока, односно извршената услуга и за тоа му доставува фактура.
- (3) Разликата меѓу пазарната вредност и фактурираната вредност се смета за донација.
- (4) Јавните претпријатија се должни да понудат еднакви цени за своите услуги кон сите учесници на кампањата преку официјални ценовници.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 83-б

- (1) учесникот во изборната кампања за време на изборната кампања води регистар на донации со следниве податоци:
- името, односно називот на секој донатор поединечно,
 - видот и вредноста на донацијата и - датумот на добивање на донацијата.
- (2) Регистарот на донации содржи податоци и за платени донации на субјекти кои директно или индиректно се поврзани со политичката партија или се под нејзина контрола.
- (3) Регистарот на донации се води на образец пропишан со правилник што го донесува министерот за финансии, во кој се утврдуваат формата, содржината и начинот на водењето на регистарот на донации.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 84

При финансирањето на изборната кампања, учесникот во изборната кампања може да потроши најмногу до 110 денари по запишан избирач во изборната единица, односно општината за која има поднесено листа на кандидати, односно листа на кандидат во првиот и вториот круг на гласање.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 84-а

Од денот на донесувањето на одлука за распишување на изборите се до денот на завршувањето на изборите, државните органи и органите на општините и на градот Скопје не смеат да објавуваат реклами финансирани од Буџетот на Република Македонија, односно од буџетите на општините и на градот Скопје .

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

Член 84-б

- (1) Учесникот во изборната кампања е должен во рок од 20 дена од денот на настапување на предизборниот молк за првиот круг и вториот круг на гласање доколку се одржува, да поднесе извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на нејзиното отворање до завршувањето на првиот изборен круг.
- (2) Учесникот во изборната кампања е должен на 11 ден од денот на изборната кампања, да поднесе Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка од членот 71 став (1) за финансирање на изборната кампања.
- (3) Учесникот во изборната кампања е должен еден ден по завршување на изборната кампања да достави Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка од член 71 став (1) за финансирање на изборната кампања.
- (4) Учесникот во изборната кампања е должен еден ден пред одржување на вториот круг на гласање, да достави Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка од член 71, став(1) за финансирање на изборната кампања.
- (5) Извештаите од ставовите (1) и (2) на овој член се поднесуваат на образец пропишан од министерот за финансии во кој се содржани податоците за име односно назив на донаторот, вид и вредност на донации, датум на добивање на донации и расходите за секоја донација и приходи и расходи за време на изборната кампања, како и податоци за донации примени од трето лице.
- (6) Составен дел на образецот од ставот (4) на овој член е Упатството за начинот на пополнување на образецот на извештајот.
- (7) Извештаите се поднесуваат до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за спречување на корупцијата, кои се должни да ги објават на своите веб страници.
- (8) Финансиските извештаи на учесникот во изборната кампања е должен да ги изготви според одредбите на Законот за сметководството за непрофитни организации.

8. Финансиски извештај

Член 85

- (1) Учесникот во изборната кампања е должен веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на затворање на трансакциска сметка од членот 71 ставови (10) и (11) да поднесе вкупен финансиски извештај со спецификација за трошоците за приходите и расходите во изборната кампања (во натамошниот текст: финансиски извештај за изборната кампања).
- (2) Финансискиот извештај за изборната кампања се поднесува на образецот од членот 84-б став (4) на овој законик.
- (3) Финансискиот извештај се поднесува до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување на корупцијата и Собранието на Република Македонија, а за локалните избори и до советот на општината и Советот на градот Скопје.
- (4) Финансискиот извештај од ставот (3) на овој член Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата јавно ги објавуваат на своите веб страници.
- (5) учесникот во изборната кампања на група избирачи, вишокот од собраните средства ќе го подари во добротворни цели.
- (6) Државниот завод за ревизија во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на извештајот од ставот (1) на овој член е должен да спроведе ревизија. Ревизијата се спроведува од денот на отварањето на трансакционата сметка за изборната кампања до завршувањето на трансакциите на таа сметка.
- (7) Државниот завод за ревизија доколку утврди неправилности во финансискиот извештај на учесникот во изборната кампања, кои се спротивни на одредбите на овој законик поднесува барање за поведување на прекршочна постапка или пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на неправилностите.
- (8) Државниот завод за ревизија има право при спроведување на ревизијата на финансискиот извештај на учесникот во изборната кампања да побара дополнителни објаснувања и податоци со цел целосно утврдување на евентуални неправилности во истиот.
- (9) Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата склучуваат Меморандум за соработка во врска со спроведувањето на одредбите за финансирањето на изборната кампања за размена на информации за утврдени неправилности во врска со доставените финансиски извештаи и мерките преземени од нивна страна спрема субјектот кој е предмет на надзор.

Член 85-а

- (1) Радиодифузерите и печатените медиуми и електронските медиуми (електронските портали) во Република Македонија се должни да поднесат извештај за рекламниот простор искористен од секој од учесниците во изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа.
- (2) Извештајот од ставот (1) на овој член се поднесува најдоцна 15 дена по денот на завршување на изборната кампања.
- (3) Извештајот од ставот (1) на овој член се поднесува до Министерството за финансии, до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за спречување на корупцијата, кои се должни да го објават на своите интернет страници.
- (4) Извештајот од ставот (1) на овој член се поднесува на образец пропишан од министерот за финансии.

Дејуре Забелешка: Недостасува предлогот "до"

Член 85-б

- (1) Државниот завод за ревизија по службена должност врши ревизија на вкупниот финансиски извештај за изборната кампања од членот 85 став (1) од овој законик, согласно со ревизорските стандарди на Меѓународната организација на врховните ревизорски институции (ИНТОСАИ) и правилата утврдени со Кодексот на етика на ИНТОСАИ, кои ги објавува министерот за финансии во "Службен весник на Република Македонија".
- (2) Учесниците во изборната кампања се должни на барање на ДЗР да достават дополнителни податоци и известувања за финансирање на изборната кампања.
- (3) Носителите на платен промет кај кои е отворена трансакциската сметка за финансирање на изборната кампања се должни на писмено барање од ДЗР да му ги достават сите барани податоци за таа сметка и трансакциите на истата.
- (4) Субјектите кои обезбедуваат услуги за медиумско огласување се должни на барање на ДЗР да ги достават сите

договори, фактури и други финансиски документи за финансирање на изборната кампања.

(5) ДЗР има право да бара податоци за платеното политичко информирање на учесниците во изборната кампања од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(6) ДЗР има право да бара од трети лица податоци и финансиски документи во врска со финансирањето на изборната кампања на учесниците.

(7) Ревизорските извештаи од извршената ревизија на финансиските извештаи на учесниците, Државниот завод за ревизија ги доставува веднаш до ДИК и ДКСК.

(8) Ревизорските извештаи од извршената ревизија на финансиските извештаи на учесниците во изборната кампања Државниот завод за ревизија, ДИК, ДКСК, ги објавуваат на својата веб страница во рокот утврден со закон.

(9) Државниот завод за ревизија доколку утврди неправилности во финансиските извештаи на учесникот во изборната кампања од членот 84-б кои се спротивни на одредбите на овој законик поднесува барање за поведување на прекршочна постапка или пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од три дена од денот на утврдувањето на неправилностите.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

9. Надомест на трошоците за избори

Член 86

Членот 86 се брише.

<< Консолидација: Влегува во сила на 30.07.2018 >>

Член 87

Надлежниот орган врз основа на одлуката од членот 86 став (4) на овој законик ќе донесе решение за неисплаќање на надоместок на трошоците на учесниците во изборната кампања во согласност со членот 85 став (7) од овој законик.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

VII. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

1. Средства за спроведување на изборите

Член 88

(1) Средствата за спроведување на изборите се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и со нив располага Државната изборна комисија.

(2) Од средствата наменети за изборите две третини служат за покривање на трошоците поврзани со изборните дејствија на органите за спроведување на изборите.

(3) Една третина од средствата за спроведување на изборите служи за покривање на дел од трошоците што ги направиле учесниците во изборната кампањата чии кандидати се избрани.

(4) За спроведување на локалните избори средства се обезбедуваат од буџетот на општината и градот Скопје и со нив располага општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје, а средства за изборниот материјал се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и со нив располага Државната изборна комисија.

(5) По исклучок од ставот (4) на овој член во случај на неможност за обезбедување на средствата за спроведување на локалните избори поради блокирана жиро-сметка од страна на општината и градот Скопје, средствата за спроведување на локалните избори се обезбедуваат од Буџетот Република Македонија и со нив располага општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

2. Изборен материјал

Член 89

Изборниот материјал за спроведување на изборите се состои од:

- кутии за гласање и паравани,
- обрасци на записници и дневник за работа на избирачкиот одбор,
- блок со гласачки ливчиња според изводот од Избирачкиот список,
- листи на кандидати,

- потпишан извод од Избирачкиот список,
- техничка опрема,
- средства за обележување на лицата кои гласале (спреј и УВ ламба),
- графитно перниче.
- печати,
- упатство за гласање и
- друг материјал потребен за гласање.

<< Консолидација: Одредбите од членот 8 став 3, членот 37 и членот 40 од овој закон (ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 42/2020)ик за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2020 година ќе се применуваат доколку постојат технички услови и можност за спроведување од страна на Државната изборна комисија, а ќе почне целосно да се применуваат за првите наредни избори по предвремените избори за пратеници кои ќе се одржат во 2020 година. >>

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл. весник на Р Македонија бр. 42/2020 од 16.02.2020

Член 58

Одредбите од членот 8 став 3, членот 37 и членот 40 од овој законик за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2020 година ќе се применуваат доколку постојат технички услови и можност за спроведување од страна на Државната изборна комисија, а ќе почне целосно да се применуваат за првите наредни избори по предвремените избори за пратеници кои ќе се одржат во 2020 година.

Член 90

- (1) Упатството за гласање се истакнува на видно место на гласачкиот параван и на други видни места на гласачките места во согласност со Упатството издадено од Државната изборна комисија. Упатството е печатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазиците и писмата на заедниците наведени во Преамбулата на Уставот на Република Македонија.
- (2) Листите на кандидати ќе бидат истакнати во просторијата за гласање.

3. Предавање на изборниот материјал

Член 91

- (1) Државната изборна комисија изборниот материјал го предава на општинските изборни комисии најдоцна во рок од 72 часа пред денот определен за одржување на изборите.
- (2) Државната изборна комисија изборниот материјал за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии го предава на овластено лице во Министерството за надворешни работи најдоцна пет дена пред денот на одржување на изборите.
- (3) Министерството за надворешни работи изборниот материјал на ДКП, односно конзуларните канцеларии го доставува веднаш а најдоцна во рок од 24 часа по приемот.
- (4) За предавањето на изборниот материјал се составува записник во кој треба посебно да се наведе вкупниот број на гласачки ливчиња со сериските броеви и потребниот број листи на кандидати што се истакнуваат во просториите за гласање.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 92

- (1) Општинската изборна комисија е должна еден ден пред денот определен за одржување на изборите да го предаде изборниот материјал на избирачките одбори на територијата на Република Македонија.
- (2) За предавањето на изборниот материјал од општинската изборна комисија на избирачките одбори се составува записник во кој треба да се наведе вкупниот број на гласачки ливчиња со сериските броеви и друг материјал потребен за гласање.
- (3) Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на избирачкиот одбор и членот на општинската изборна комисија кој го предава материјалот.
- (4) Ако присутните претставници на подносителите на листи имаат забелешки за предавањето на изборниот материјал, тие имаат право да им се овозможи да бидат евидентирани во записникот и тие да бидат основа во постапката за заштита на избирачкото право.
- (5) Ако на присутните претставници на подносителите на листи не им бидат евидентирани забелешките од ставот (4) на

овој член во записникот, имаат право забелешките да ги достават до општинската изборна комисија во рок од 5 часа по потпишувањето на записникот.

(6) При предавање на изборниот материјал право на присуство имаат и овластените набљудувачи.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

4. Гласачко ливче

Член 93

(1) Гласачкото ливче се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

(2) Името на подносителот на листата, името и презимето на кандидатот, односно носителот на листата се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

(3) За припадниците на заедниците, името на подносителот на листата и името и презимето на кандидатот, односно носителот на листата се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која тие припаѓаат.

(4) Во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, гласачките ливчиња за избори се печатат покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа општина.

Член 94

(1) На гласачкото ливче ако има кандидати, односно носители на листа со исто име и презиме, тогаш се наведува и почетната буква на нивното средно име.

(2) На гласачкото ливче кандидатите, односно подносителите на листите се наведени по оној редослед кој е утврден во единствената листа на кандидати.

(3) Гласачкото ливче содржи дел за гласање и дел кој останува на кочанот.

За претседател на Републиката

Член 95

(1) Делот од гласачкото ливче за гласање за избор на претседател на Републиката содржи:

- назив на гласачкото ливче, општина и број на гласачкото место за гласањето во Република Македонија,
- назив на гласачкото ливче, седиштето на ДКП односно конзуларните канцеларии за гласање во странство,
- реден број, име и симбол (ако го има) на подносителот на листата и
- име и презиме на кандидатите врз основа на податоците од матичната евиденција.

(2) Делот од гласачкото ливче што останува на кочанот на блокот го содржи серискиот број на гласачкото ливче, општината односно седиштето на ДКП односно конзуларните канцеларии и бројот на гласачкото место.

(3) Во називот на гласачкото ливче е содржано знамето на Република Македонија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

За пратеници

Член 96

(1) Делот од гласачкото ливче за гласање за избор на пратеници содржи:

- назив на гласачкото ливче, бројот на изборната единица, општината и бројот на гласачкото место,
- реден број, име и симбол (ако го има) на подносителот на листата и
- име и презиме на носителот на листата врз основа на податоците од матичната евиденција.

(2) Делот од гласачкото ливче кој останува на кочанот на блокот содржи сериски број на гласачкото ливче, бројот на изборната единица, општината и бројот на гласачкото место.

(3) Во називот на гласачкото ливче се содржани бројот на изборната единица и знамето на Република Македонија.

За членови на совет

Член 97

(1) Делот од гласачкото ливче за гласање за избор на членови на совет содржи:

- назив на гласачкото ливче, бројот на гласачкото место и општината,
- реден број, име и симбол (ако го има) на подносителот на листата и

- име и презиме на носителот на листата врз основа на податоците од матичната евиденција .

(2) Делот од гласачкото ливче кој останува на кочанот на блокот ги содржи серискиот број на гласачкото ливче, општината и бројот на гласачкото место.

(3) Во називот на гласачкото ливче за избор на членови на советот се содржи името на општината, односно градот Скопје за кои се врши изборот.

За градоначалник

Член 98

(1) Делот од гласачкото ливче за гласање за избор на градоначалник содржи:

- назив на гласачкото ливче, број на гласачкото место и општина,

- име и симбол (ако го има) на подносителот на листата и

- реден број, име и презиме на кандидатите врз основа на податоците од матичната евиденција.

(2) Делот од гласачкото ливче кој останува на кочанот на блокот содржи сериски број на гласачкото ливче, општината и бројот на гласачкото место.

(3) Во називот на гласачкото ливче за избор на градоначалник се содржи името на општината, односно градот Скопје за кои се врши изборот.

5. Гласачко место

Член 99

(1) За секое избирачко место се определува местото (просторија во објектот) на кое се врши гласањето (во натамошниот текст: гласачко место).

(2) Во просторијата во местото определено за гласање се истакнуваат листите на кандидати.

Член 100

(1) Претседателот и членовите на избирачкиот одбор најдоцна еден час пред почетокот на гласањето се собираат во просторијата за гласање и утврдуваат:

- дали просторијата е во истата состојба како што ја оставиле на денот пред изборите, - дали изборниот материјал е во иста состојба како што бил на денот пред изборите и

- дали гласачката кутија е празна.

(2) Избирачкиот одбор составува записник за утврдената состојба, кој го потпишуваат претседателот и членовите на одборот.

(3) Забелешките на претседателот и членовите на избирачкиот одбор се констатираат во записникот.

(4) Ако овластените присутни претставници на подносителите на листите имаат забелешки, претседателот е должен да им овозможи да бидат евидентирани во записникот и тие да бидат основа во постапката за заштита на избирачкото право.

(5) Ако забелешките на овластените присутни претставници на подносителите на листите од ставот (4) на овој член не им бидат евидентирани во записникот, имаат право забелешките да ги достават до општинската изборна комисија во рок од 5 часа по потпишувањето на записникот.

(6) Право на присуство при утврдувањето на состојбата пред почетокот на гласањето имаат и овластените набљудувачи.

6. Времетраење на гласањето

Член 101

(1) Гласањето започнува во 7,00 часот и трае непрекинато до 19,00 часот, а во ДКП односно конзуларните канцеларии се почитува временската разлика во земјата, односно од 7,00 до 19,00 часот согласно со сметањето на времето во соодветната земја.

(2) Во 19,00 часот гласачкото место се затвора, а на избирачите кои се затекнале во објектот каде што се гласа им се овозможува да гласаат.

(3) Избирачкиот одбор може да го затвори гласачкото место и пред истекот на рокот од ставот (1) на овој член, по претходна согласност од надлежната општинска изборна комисија, ако гласале сите избирачи запишани во изводот од Избирачкиот список, но не започнува со броење на гласовите пред 19,00 часот.

7. Обезбедување на гласачкото место

Член 102

- (1) Полицијата го обезбедува гласачкото место непрекинато почнувајќи од 6,00 часот до 19,00 часот.
- (2) По затворањето на гласачкото место, за време на сумирањето на резултатите полицијата го обезбедува објектот и просторијата во која е сместено гласачкото место и избирачкиот одбор и ги отстранува сите неовластени лица од објектот.
- (3) Полицијата го обезбедува избирачкиот одбор до предавање на записникот и изборниот материјал на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје, ако е тоа побарано од страна на избирачкиот одбор.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

8. Надлежност на избирачкиот одбор за време на гласањето

Член 103

- (1) Избирачкиот одбор се грижи за одржување на редот и мирот на гласачкото место.
- (2) Избирачкиот одбор може да го отстрани секое лице кое го нарушува редот и мирот на гласачкото место.
- (3) Објектот во кој е сместено гласачкото место и приодот до него за време на спроведување на гласањето го обезбедува полиција.
- (4) Избирачкиот одбор може да побара помош од полицијата за воспоставување ред на гласачкото место.
- (5) Никој не смее да дојде на гласачкото место вооружен, освен полицијата во случајот предвиден во ставовите (3) и (4) на овој член.
- (6) Во објектот и просторијата каде што се изведува гласањето и во нејзина близина, избирачкиот одбор во соработка со полицијата е должен да ги отстрани пропагандните материјали.
- (7) Полицијата по барање на претседателот или заменикот на претседателот на избирачкиот одбор е должна да ги отстрани неовластено присутните лица во објектот и просторијата за гласање, како и неовластено присутните лица од објектот каде што се изведува гласањето во радиус од 100 метра.

Член 104

- (1) Избирачкиот одбор може да го прекине гласањето, ако на гласачкото место се наруши редот се додека тој не се воспостави.
- (2) Гласањето може да се прекине и во случај на временски непогоди или други вонредни околности.
- (3) Избирачкиот одбор ќе го прекине гласањето ако приодот до гласачкото место не го обезбедува полиција, а за тоа имало потреба или ако таа е повикана и не се одзвала на повикот.
- (4) Претседателот или заменикот на претседателот на избирачкиот одбор може да ја повика полицијата во просторијата каде што се гласа доколку има потреба од тоа.
- (5) Ако гласањето е прекинато подолго од 1 час, гласањето ќе продолжи за онолку време колку што траел прекилот, но не подолго од 3 часа.
- (6) Причините за прекилот на гласањето и времето за кое гласањето се прекинало се внесуваат во записникот.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

9. Права и обврски на подносителите на листи и овластените набљудувачи за време на гласањето

Член 105

- (1) Претставниците на подносителите на листите, доколку имаат забелешки на работата на избирачкиот одбор за време на гласањето, можат да укажат на неправилностите, со цел тие да бидат отстранети.
- (2) Претседателот на избирачкиот одбор е должен на присутните претставници на подносителите на листите, ако имаат забелешки, да им се овозможи да бидат евидентирани во записникот и тие да бидат основа во постапката за заштита на избирачкото право.
- (3) Ако забелешките од ставот (2) на овој член на претставниците на подносителите на листи не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до општинската изборна комисија во рок од 5 часа по потпишувањето на записникот.
- (4) Акредитираните набљудувачи, доколку имаат забелешки на работата на избирачкиот одбор имаат право да ги евидентираат во дневникот на избирачкото место.
- (5) Претставниците на подносителите на листите и акредитираните набљудувачи можат од непосредна близина да го следат утврдувањето на идентитетот на избирачот кој пристапува на гласање.

Член 106

(1) Претседателот, членовите на општинските изборни комисии и избирачките одбори односно избирачките одбори за гласање во ДКП односно конзуларните канцеларии и нивните заменици, како и претставниците на подносителите на листи и набљудувачите за време на гласањето и на местото на гласањето не смеат да носат ознаки или симболи на политичка партија, коалиција или кандидат.

(2) Овластените претставници на подносителите на листи за време на гласањето и на местото на гласањето носат бец со бројот на избирачкото место за кое се овластени.

(3) Избирачкиот одбор може да го отстрани секое лице кое при гласањето користи мобилен телефон или апарат за сликање на гласачкото ливче.

10. Гласање

Член 107

(1) Гласањето се врши лично на гласачките места во Република Македонија и во ДКП односно конзуларните канцеларии.

(2) Гласање за друго лице е забрането, освен во случаите предвидени во членот 111 од овој законик.

(3) Доколу поради кои било причини на избирач не му е дозволено да го оствари своето право на глас избирачкиот одбор, на барање на гласачот, ќе пополни образец во два примерока, претходно усвоен од Државната изборна комисија, во кој ќе ги наведе и образложи причините и еден примерок ќе му даде на избирачот.

Утврдување на идентитетот на гласачот

Член 108

(1) Избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден.

(2) Кога избирачот пристапува да гласа, избирачкиот одбор проверува дали избирачот е на соодветното гласачко место и со ултравиолетова ламба проверува дали има небришлив белег на нокотот и палецот на десната рака.

(3) Кога избирачот пристапува да гласа избирачкиот одбор го проверува неговиот личен идентитет.

(4) Личниот идентитет избирачот го докажува со важечка лична карта или важечка патна исправа, односно лична карта или патна исправа чија важност истекла во периодот од распишувањето на изборите до денот на нивното одржување.

(5) Избирачкиот одбор, по утврдувањето на идентитетот на избирачот, го заокружува неговиот реден број во изводот од Избирачкиот список и избирачот го става својот потпис, а ако е неписмен става отпечаток од десниот показалец. Ако избирачот нема десен показалец, тој ќе стави отпечаток од неговиот лев показалец, а доколку нема ни лев показалец, не се става отпечаток.

(6) По идентификацијата, избирачот добива гласачко ливче и му се обележува со спреј палецот на десната рака, односно палецот на левата рака, доколку нема палец на десната, притоа внимавајќи со спрејот да се опфати и нокотот на палецот. Ако избирачот нема палец на двете раце, нема да се врши обележување.

Член 108-а

Членот 108-а се брише.

Гласање со примена на техничка опрема

Член 108-а

(1) Избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден.

(2) Кога избирачот пристапува да гласа, избирачкиот одбор го проверува неговиот личен идентитет. Личниот идентитет избирачот го докажува со важечка лична карта или важечка патна исправа и со отпечаток од прсти.

(3) Избирачот не може да гласа доколку нема важечка лична карта или важечка патна исправа или доколку

отпечатокот од прсти не се совпаѓа со отпечатокот од прсти во електронскиот избирачки список, иако истиот го има во Избирачкиот список.

(4) Избирачкиот одбор преку податоците од важечка лична карта или важечка патна исправа и со отчитување на отпечатоци од прсти кој треба да се совпаѓа со отпечатокот од прст на гласачот во електронскиот избирачки список за соодветното избирачко место во техничката опрема го потврдува идентитетот и врши проверка дали гласачот нема претходно гласано.

(5) Потврдувањето на идентитетот и проверката дали гласачот нема претходно гласано се врши на начин што од гласачот се зема отпечаток од показалецот од десната рака. Доколку нема десен показалец се зема отпечаток од показалецот од левата рака. Доколку му недостасуваат овие два прста се зема отпечаток од наредниот прст и истото се евидентира во дневникот за евиденција на настани. Доколку лицето нема две раце избирачкиот одбор ја констатира состојбата со евидентирање во дневникот за евиденција на настани и во тој случај чекорот за вметнување отпечаток од прст се изоставува и гласачот се внесува во техничката опрема со пребарување преку неговиот единствен матичен број (ЕМБГ).

(6) По исклучок од ставот (3) на овој член, доколку техничката опрема не може да најде совпаѓање на отпечатокот од прсти со отпечатокот од прсти на гласачот во електронскиот избирачки список, а избирачкиот одбор може да го утврди личниот идентитет на гласачот преку важечка лична карта или важечка патна исправа и утврди дека гласачот нема претходно гласано преку потписите во избирачкиот список, во тој случај гласачот се внесува во техничката опрема со пребарување преку неговиот единствен матичен број (ЕМБГ) и му се зема отпечаток од прст со цел заштита на избирачкото право и избирачкиот одбор ја констатира состојбата со евидентирање во дневникот за евиденција на настани.

(7) Кога избирачкиот одбор ќе констатира дека избирачот кој е запишан во избирачкиот список го докажал својот идентитет и утврдил дека избирачот нема претходно гласано и отпечатокот од прст се совпаѓа со отпечатокот во електронскиот избирачки список, на екранот на мониторот ќе се појави сликата и редниот број во избирачкиот список на тој избирач, по што избирачкиот одбор го заокружува неговиот реден број во изводот од избирачкиот список и избирачот го става својот потпис, а ако е неписмен става отпечаток од десниот показалец. Ако избирачот нема десен показалец се зема отпечаток од показалецот од левата рака, а доколку нема ни лев показалец не се става отпечаток, а истото се евидентира во дневникот за евиденција на настани.

(8) По идентификацијата и потпишувањето во изводот од избирачкиот список, избирачот добива гласачко ливче.

(9) Доколку при проверката на податоците од важечка лична карта или важечка патна исправа и со отчитување на отпечаток од прст во техничката опрема се утврди дека избирачот претходно има гласано, техничката опрема известува за истото и на тој избирач нема да му се дозволи да гласа и избирачкиот одбор задолжително истото го евидентира во дневникот за евиденција на настани.

(10) Утврдување на идентитетот на гласачот и дали избирачот претходно има гласано се врши без техничка опрема во следниве случаи:

- за гласање на избирачи кои гласаат дома согласно со членот 111 од овој законик,
- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат во установи за вонсемејна грижа согласно со членот 111-а од овој законик,
- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се на издржување казна затвор или се во притвор, односно куќен притвор согласно со членот 113 од овој законик,
- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или престој во странство, врз основа на пријава за гласање согласно со членот 113-а од овој законик и
- за гласање на членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии согласно со членот 113-б од овој законик.

(11) Државната изборна комисија донесува детално упатство за начинот и постапката на потврдување на идентитетот на гласачите и проверката дали гласачот претходно гласал преку отчитување на отпечаток од прсти во техничката опрема, во зависност од карактеристиките на техничката опрема, како и за начинот на чувањето и обработката на податоците за отпечатоците од прсти согласно со законските прописи.

(12) За техничка поддршка на Општинските изборни комисии и на Избирачките одбори во примена на техничката опрема на денот на гласањето, ДИК по потреба може да ангажира лица од редот на вработените во секторите за информатички технологии во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје или надворешни ИТ лица. За начинот на избор на овие лица ДИК донесува посебно упатство.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

Член 108-6

(1) Постапката за утврдување на идентитетот на гласачот предвидена во членот 108 од овој законик се применува исклучиво во случаите кога техничката опрема од членот 108-а од овој закон технички е неупотреблива и не може да се замени.

(2) За примена на членот 108 од овој законик согласно со ставот (1) на овој член одлучува Државната изборна комисија, по претходно писмено барање на Општинската изборна комисија, а врз основа на потврда од техничко-стручно лице ангажирано од Државната изборна комисија.

(3) При примената на ставот (1) на овој член во избирачкото место каде идентификацијата на гласачите се врши согласно со членот 108 од овој законик отпечаток од прст на гласачот се зема во посебна графа во отпечатениот извод од избирачкиот список. Доколку има поднесено приговор до Државната изборна комисија за отпечатоците во посебната графа во избирачкиот список, Државната изборна комисија задолжително врши нивна споредба со отпечатоците од прсти во електронскиот избирачки список и отпечатоците од прсти на гласачите коишто гласале на ниво на државата. Доколку нема приговор, споредба на отпечатоците може да побара секој член на Државната изборна комисија, а за основаноста на предлогот Комисијата одлучува со гласање.

<< Консолидација: Влегува во сила на 02.04.2021 >>

11. Начин на гласање

Член 109

(1) Гласањето се врши со едно гласачко ливче за секој вид на избори утврдени со овој законик.

(2) Гласачкото ливче се откинува од кочанот на блокот по нумерички редослед, му се става печат на предната страна и потоа му се дава на избирачот.

(3) На избирачот му се објаснува начинот на гласањето и му се овозможува да гласа.

(4) Избирачот гласа истовремено кога се одржуваат два или повеќе видови на избори или референдумско изјаснување.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

Член 110

Избирачот гласањето го врши на тој начин што го заокружува редниот број пред подносителот на листата, односно редниот број пред кандидатот за којшто се определил да гласа и гласачкото ливче преклопено го става во кутијата за гласање.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

Гласање на немоќно или болно лице

Член 111

(1) Избирачот кој не е во можност да гласа на гласачкото место (немоќно или болно лице според упатството на Државната изборна комисија), а сака да гласа, за тоа ќе ја извести општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје најдоцна седум дена пред денот определен за гласање.

(2) Даденото известување од ставот (1) на овој член се однесува и на првиот и на вториот круг на гласање.

(3) Известувањето од ставот (1) на овој член може да се даде и преку полномошник.

(4) Избирачкиот одбор на лицето од ставот (1) на овој член ќе му овозможи да гласа во неговиот дом еден ден пред одржувањето на изборите на начин со кој се обезбедува тајноста на гласањето.

(5) Избирачкиот одбор за гласањето од ставот (3) на овој член обезбедува посебна кутија за гласање која се носи празна во домот каде што се наоѓа избирачот.

(6) Гласањето од ставот (3) на овој член избирачкиот одбор го внесува во записникот.

(7) За денот и часот на гласањето од ставот (3) на овој член претседателот на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје писмено ги известува претставниците на подносителите на листите.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Гласање во установи за вонсемејна грижа

Член 111-а

(1) Избирачите кои на денот на гласањето се згрижени во посебни установи за вонсемејна грижа, имаат право да гласаат во установата каде што се каде што се згрижени, по претходна пријава до одговорното лице на установата каде се згрижени.

(2) Одговорните лица во установите за вонсемејно згрижување, најдоцна до завршувањето на јавниот увид, ќе достават известување до Министерството за труд и социјална политика со податоци за избирачите кои сакаат да

гласаат во установата.

(3) Даденото известување од ставот 2 на овој член се однесува и на првиот и на вториот круг на гласање.

(4) За избирачите од ставот (1) на овој член изборите ги спроведува избирачкиот одбор од најблиското избирачко место или посебен избирачки одбор согласно со овој законик и упатството на Државната изборна комисија, еден ден пред денот определен за гласање, а за гласањето се известуваат и претставниците на подносителите на листите заради нивно присуство на гласањето.

(5) Избирачкиот одбор за избирачите од ставот 1 на овој член ќе им се овозможи да гласаат во установата во која се згрижени еден ден пред одржувањето на изборите на начин кој се обезбедува тајноста на гласањето.

(6) Избирачкиот одбор за гласањето од ставот 4 на овој член обезбедува посебна кутија за гласање која се носи празна во установата каде што е згрижен избирачот.

(7) За гласањето од ставот 4 на овој член избирачкиот одбор составува посебни записници.

(8) Записниците и изборниот материјал по завршувањето на гласањето се доставуваат до соодветните општински изборни комисии.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Изборен процес во време на пандемија/епидемија

Член 111-б

(1) Доколку изборниот процес се спроведува за време на прогласена пандемија/епидемија, лицата кои се во домашен карантин и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација, а сакаат да гласаат, за тоа ќе ја известат општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје најдоцна пет дена пред денот определен за гласање.

(2) Доколку изборниот процес се спроведува за време на прогласена пандемија/епидемија, лицата кои се во домашен карантин и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација со решение од Државен санитарен и здравствен инспекторат, гласаат согласно со одредбите од членот 111 од овој законик.

(3) Општинската изборна комисија и Изборната комисија на градот Скопје по службена должност прибира податоци од Државниот санитарен и здравствен инспекторат за лица кои се пријавени за гласање согласно со ставот (1) на овој член. Државниот санитарен и здравствен инспекторат е должен во рок од 24 часа од добиеното барање да ги достави до општинската изборна комисија и Изборната комисија на градот Скопје податоците за лицата пријавени за гласање согласно со ставот (1) на овој член.

(4) Во општините во кои гласаат лицата од ставот (1) на овој член, во зависност од нивниот број, Државната изборна комисија формира еден или повеќе посебни избирачки одбори составени од тројца здравствени работници кои го спроведуваат гласањето на лицата од ставот (1) на овој член, при што политичките партии имаат право да именуваат член во посебниот избирачки одбор согласно со членот 38 ставови (5) и (6) од овој законик.

(5) Во случај на прогласена пандемија/епидемија Министерството за здравство, според утврдените протоколи од Комисијата за заразни болести, за потребите на изборите, а по добиени податоци од Државната изборна комисија, обезбедува заштитни маски, ракавици и друга потребна заштитна опрема за сите членови на изборните органи и средства за дезинфекција за секое избирачко место.

(6) Во случај на прогласена пандемија/епидемија доколку не се исполнети просторните услови на просторијата во која е сместено гласачкото место или просторијата каде што треба да се спроведува гласањето Државната изборна комисија може да определи друг соодветен простор кој ги исполнува условите за спроведување на гласањето.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

Гласање на избирач кој не може да гласа сам

Член 112

(1) Избирачот кој има физички недостаток или е неписмен и поради тоа не може да гласа на начин утврден со овој законик, има право со себе да доведе лице кое ќе му помогне при гласањето.

(2) Ако избирачот од ставот (1) на овој член не доведе со себе лице кое ќе му помогне при гласањето, тогаш избирачкиот одбор ќе определи друго лице од редот на избирачите.

(3) Лицето кое ќе му помага на друго лице при гласањето не смее да биде од редот на членовите на избирачкиот одбор, претставниците на подносителите на листите или набљудувачите.

(4) Едно исто лице може да помогне при гласањето најмногу на двајца избирачи од ставот (1) на овој член.

(5) Избирачкиот одбор на лицето од ставовите (1) и (2) на овој член ќе му укаже дека со неговата помош не треба да влијае врз одлуката на избирачот.

(6) Гласањето од ставот (1) на овој член избирачкиот одбор го внесува во записникот.

Гласање на избирач - лице со посебни потреби

Член 112-а

На избирач кој е лице со посебни потреби, а кое не може да влезе во гласачкото место и да гласа согласно со овој законик, избирачкиот одбор е должен да му овозможи да гласа согласно со Упатството на Државната изборна комисија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 21.11.2012 >>

Гласање на избирачи кои на денот на гласањето се на издржување казна затвор или се во притвор, односно куќен притвор

Член 113

(1) Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, односно куќен притвор, гласаат во казнено-поправните домови, односно местото каде што се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор.

(2) Општинската изборна комисија е должна по добивање на списоците за избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, веднаш да ги достави до казнено-поправните домови каде што избирачите се на издржување казна затвор или се во притвор.

(3) Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор, а кои сакаат да гласат, преку овластен полномошник ќе ја известат општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје најдоцна три дена пред денот определен за гласање.

(4) За избирачите од ставовите (2) и (3) на овој член изборите ги спроведува избирачкиот одбор од најблиското избирачко место или посебен избирачки одбор согласно со овој законик и упатството на Државната изборна комисија, еден ден пред денот определен за гласање, а за гласањето се известуваат и претставниците на подносителите на листите заради нивно присуство на гласањето.

(5) На избирачот од ставот (3) на овој член избирачкиот одбор ќе му овозможи да гласа во местото каде што ја издржува мерката куќен притвор, еден ден пред одржувањето на изборите на начин со кој се обезбедува тајноста на гласањето.

(6) Избирачкиот одбор за гласањето од ставот (5) на овој член обезбедува посебна кутија за гласање која се носи празна во местото каде што избирачот се наоѓа на издржување мерка куќен притвор.

(7) За гласањето на избирачите од ставот (3) на овој член надлежната изборна комисија ги известува надлежниот орган кој ја изрекол мерката куќен притвор и органот надлежен за спроведување на истата.

(8) За гласањето на овие избирачи избирачкиот одбор составува посебни записници.

(9) Записниците и изборниот материјал по завршувањето на гласањето се доставуваат до соодветните општински изборни комисии.

<< Консолидација: Влегува во сила на 21.11.2012 >>

Член 113-а

(1) Избирачите кои на денот на гласањето се на привремена работа или престој во странство гласаат во ДКП односно конзуларните канцеларии еден ден пред денот на одржувањето на изборите во Република Македонија.

(2) Гласањето во странство се спроведува во ДКП односно конзуларните канцеларии или конзуларните канцеларии на Република Македонија во странство:

Република Албанија - Тирана,

Република Австрија-Виена, која ја покрива и Словачката Република,

Австралија - Камбера и Мелбурн,

Кралство Белгија - Брисел која го покрива Големото Војводство Луксембург,

Босна и Херцеговина - Сараево,

Република Бугарија - Софија која ја покрива и Република Молдавија, Канада - Отава и Торонто,

Народна Република Кина - Пекинг која ги покрива Демократска Народна Република Кореја, Монголија и Социјалистичка Република Виетнам,

Република Хрватска - Загреб, Кралство Данска - Копенхаген, Арапска Република Египет - Каиро,

Република Естонија - Талин,

Француска Република - Париз и Стразбур која ја покрива Португалската Република,

Сојузна Република Германија - Берлин, Бон и Минхен,

Република Грција - Атина и Солун, Република Унгарија - Будимпешта, Индија - Њу Делхи,

Италија - Рим и Венеција која ја покрива Малта,
Држава Израел -Тел Авив, Света Столица Ватикан, Кралство Холандија - Хаг,
Република Полска - Варшава,
Романија - Букурешт,
Руска Федерација - Москва која ја покрива Република Белорусија, Република Србија - Белград,
Република Словенија - Љубљана, Кралство Шпанија - Мадрид,
Кралство Шведска - Стокхолм која ја покрива Република Финска,
Швајцарска Конфедерација - Берн и Женева која го покрива Принципатот Лихтенштајн,
Република Турција - Анкара и Истанбул која ги покрива Саудиска Арабија, Киргистанската Република,
Азербејџанската Република и Република Узбекистан, Украина - Киев,
Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска - Лондон која ги покрива Ирска и Република Исланд,
САД - Вашингтон, Детроид, Чикаго и Њујорк, Држава Катар - Доха,
Црна Гора - Подгорица,
Чешка Република - Прага,
Република Косово - Приштина,
Кралство Норвешка - Осло.
- Јапонија Токио;
- Република Казахстан Астана и
- Обединети Арапски Емирати Абу Даби.

(3) Државната изборна комисија е должна веднаш по добивањето на изборниот материјал да го достави на ДКП односно конзуларните канцеларии преку Министерството за надворешни работи.

(4) За избирачите од ставот (1) на овој член изборите ги спроведуваат избирачките одбори за гласање во ДКП односно конзуларните канцеларии.

(5) Избирачките одбори за гласање во ДКП односно конзуларните канцеларии составуваат записници.

(6) Гласачките ливчиња се ставаат во посебни коверти на кои е назначено седиштето на ДКП односно конзуларните канцеларии и изборната единица и се запечатуваат.

(7) Записниците, запечатените коверти и другиот изборен материјал по завршувањето на гласањето избирачките одбори преку Министерството за надворешни работи ги доставуваат до Државната изборна комисија.

(8) Државната изборна комисија врши сумирање и утврдување на резултатите од гласањето во странство.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Дејуре Забелешка: Недостасува знакот тире "-" кај алинеите.

Член 113-б

(1) Членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно во конзуларните канцеларии гласаат во Државната изборна комисија три дена пред денот на одржувањето на избори во Република Македонија.

(2) Изборите за избирачите од ставот (1) на овој член ги спроведува избирачкиот одбор за гласање во ДИК.

(3) За гласањето од ставот (2) на овој член се обезбедува посебна кутија за гласање која по завршувањето на гласањето се чува запечатена во просториите на ДИК и се отвора по завршување на гласањето во Република Македонија.

(4) За гласањето на овие избирачи избирачкиот одбор составува посебен записник.

(5) Записникот и изборниот материјал по завршувањето на гласањето во Република Македонија се доставуваат до соодветните општински изборни комисии.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

12. Сумирање и утврдување на резултатите од гласањето на гласачките места

Член 114

Резултатите од гласањето на гласачкото место од страна на избирачкиот одбор се сумираат и утврдуваат на начин што:

- се пребројуваат неупотребените гласачки ливчиња и по пребројувањето, прво се кине десниот долен агол, а потоа се ставаат во посебен плик кој се затвора, запечатува и врз него се запишува бројот на избирачкото место и вкупниот број на неупотребените ливчиња,

- се утврдува вкупниот број на избирачи кои гласале и ставиле потпис, или само отпечаток од запишаните во изводот од Избирачкиот список,

- се отвора гласачката кутија и се пристапува кон пребројување на гласовите,

- со ждрепка се определува еден член кој ќе ги вади и отвора гласачките ливчиња едно по едно од гласачката кутија и ќе му ги предава на претседателот на избирачкиот одбор,

- гласачкото ливче се покажува на сите членови на избирачкиот одбор, на присутните претставници на подносителите на листите и на набљудувачите,
- избирачкиот одбор утврдува дали гласачкото ливче е важечко или не и за која листа на кандидати, односно за кандидат е гласано и
- се регистрира дадениот глас, а гласачкото ливче се става на соодветно место и се пристапува кон вадење ново ливче од гласачката кутија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

Важечко гласачко ливче

Член 115

- (1) Гласачкото ливче е важечко ако е во согласност со членот 110 од овој законик.
- (2) За важечко гласачко ливче се смета и она гласачко ливче од кое на сигурен и недвосмислен начин може да се утврди за која листа на кандидат, односно листа на кандидати избирачот гласал.
- (3) Гласачкото ливче е неважечко ако не е пополнето или има заокружено повеќе листи на кандидати или кандидат.

Записник за гласање

Член 116

- (1) Избирачкиот одбор во записникот за гласање ги внесува следниве податоци:
редниот број на избирачкото место;
бројот на решението за формирање на избирачкиот одбор;
времето на започнувањето и завршувањето на гласањето;
вкупниот број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список;
вкупниот број на избирачи кои гласале, вкупниот број на болни и немоќни лица кои гласале;
вкупниот број на гласачки ливчиња ставени во гласачката кутија;
вкупниот број на гласачки ливчиња што не се употребени и
вкупниот број на неважечки гласачки ливчиња и вкупниот број гласови кои ги добила секоја листа на кандидати одделно.
- (2) Записникот содржи посебен табеларен дел за сумирањето и утврдувањето на резултатите од избирачкото место.
- (3) Во записникот се внесуваат и забелешки дадени од членовите на избирачкиот одбор или овластените претставници на подносителите на листи во однос на евентуални конкретни неправилности во текот на гласањето и утврдување на резултатите, кои треба да бидат конкретно опишани.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 117

- (1) Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на избирачкиот одбор.
- (2) Записникот е важечки ако е потпишан од мнозинството членови на избирачкиот одбор чии потписи се депонирани.
- (3) Претседателот на избирачкиот одбор треба да ги наведе причините за непотпишување на записникот од член на одборот.
- (4) Ако записникот не е потпишан од мнозинството членови на избирачкиот одбор, записникот го составува и потпишува општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје, врз основа на целокупниот изборен материјал.
- (5) Претседателот на избирачкиот одбор е должен на присутните претставници на подносителите на листите ако имаат забелешки, да им се овозможи да бидат евидентирани во записникот и тие да бидат основа во постапката за заштита на избирачкото право.
- (6) Ако забелешките на претставниците на подносителите на листите од ставот (5) на овој член не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје во рок од 5 часа од составувањето на записникот и забелешките согласно со одредбите од членот 116 став 3 можат да бидат основа за приговор.
- (7) Ако записникот од гласањето во ДКП, односно конзуларните канцеларии не е потпишан од мнозинството членови на избирачкиот одбор, записникот го составува и потпишува државната изборна комисија врз основа на целокупниот изборен материјал.
- (8) Акредитираните набљудувачи, доколку имаат забелешки, имаат право да ги евидентираат во дневникот на избирачкото место.

Предавање на изборниот материјал на општинската изборна комисија

Член 118

- (1) Записниците и другиот изборен материјал, избирачкиот одбор ги доставува до општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје, во рок од 5 часа по завршувањето на гласањето.
- (2) Примерок од записниците направени како копија под индиго добива секој претставник на подносителот на листата и акредитираните набљудувачи. Оригиналниот примерок, кој претходно е со печат од Државната изборна комисија, се доставува до општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје.
- (3) Избирачкиот одбор веднаш по завршувањето на дејствијата од ставовите (1) и (2) на овој член ги објавува и истакнува сумираните резултати од извршеното гласање на гласачкото место.
- (4) Изборниот материјал до општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје го доставува претседателот на избирачкиот одбор во придружба на заинтересирани членови на избирачкиот одбор, или претставници на подносителите на листите и претставници од полицијата, ако за тоа има потреба.
- (5) За предавањето на материјалот од ставот (1) на овој член се составува посебен записник.

Член 118-а

- (1) Записниците и другиот изборен материјал од гласањето во ДКП односно конзуларните канцеларии, избирачкиот одбор му ги предава на надлежното лице од ДКП односно конзуларните канцеларии кое го определува Државната изборна комисија (во натамошниот текст: надлежно лице од ДКП односно конзуларните канцеларии во рок од пет часа по завршување на гласањето. За ова предавање се составува посебен записник.
- (2) Примерок од записниците од гласањето во ДКП односно конзуларните канцеларии, направени како копија под индиго добива секој претставник на подносителот на листата и акредитираните набљудувачи. Оригиналниот примерок кој претходно е со печат од Државната изборна комисија се доставува до надлежното лице од ДКП односно конзуларните канцеларии.
- (3) Надлежното лице од ДКП односно конзуларните канцеларии, е должно записникот од гласањето во ДКП односно конзуларните канцеларии, целокупниот изборен материјал од гласањето во ДКП односно конзуларните канцеларии, и еден примерок од посебниот записник од ставот (1) на овој член веднаш по дипломатска пошта да ги достави до Државната изборна комисија.

13. Сумирање и утврдување на резултатите од гласањето за избор на претседател на Републиката

Член 119

- (1) Општинската изборна комисија во рок од 5 часа од приемот на целокупниот изборен материјал од избирачките одбори ги сумира резултатите од гласањето за листата на кандидати од избирачките места за која е надлежна и ги предава на Државната изборна комисија.
- (2) За својата работа општинската изборна комисија составува записник.
- (3) Во записникот за гласањето се внесуваат податоци за сумираните гласови од гласањето, редниот број на избирачките места во изборната единица за која е надлежна, вкупниот број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список, вкупниот број на избирачи што гласале, вкупниот број на болни и немоќни лица кои гласале, вкупниот број на неважечки гласачки ливчиња и вкупниот број на гласови што ги добила секоја листа на кандидати од избирачките места за кои таа општинска изборна комисија е надлежна.
- (4) Во записникот се внесуваат и забелешките дадени од членовите на општинската изборна комисија.

Член 119-а

- (1) Записникот од членот 119 на овој законик го потпишуваат претседателот и членовите на општинската изборна комисија.
- (2) Записникот е важечки ако е потпишан од мнозинството членови на општинската изборна комисија.
- (3) Претседателот на општинската изборна комисија е должен да ги наведе причините за непотпишување на записникот од член на комисијата.

(4) Претседателот на општинската изборна комисија е должен на присутните претставници на подносителите на листите ако имаат забелешки, да им се овозможи да бидат евидентирани во записникот и тие да бидат основа во постапката за заштита на избирачкото право.

(5) Примерок од записникот добива и секој претставник на подносителот на листата и акредитираните набљудувачи.

<< Консолидација: Влегува во сила на 21.11.2012 >>

Прв круг

Член 120

За претседател на Републиката е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број избирачи запишани во Избирачкиот список.

Втор круг

Член 121

(1) Ако во првиот круг ниту еден кандидат за претседател на Републиката не го добил потребното мнозинство гласови, во вториот круг се гласа за двајца кандидати кои во првиот круг добиле најмногу гласови.

(2) Вториот круг на гласање се одржува во рок од 14 дена од завршувањето на првиот круг на гласањето.

(3) За претседател е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале, доколку гласале повеќе од 40% од избирачите.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

Повторување на гласањето

Член 122

(1) Доколку и во вториот круг на гласање ниту еден од кандидатите не го добил потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка.

(2) Ако за претседател на Републиката е предложен еден кандидат, а во првиот круг на гласање не го добил потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка.

Изјава

Член 123

(1) Пред преземањето на должноста, најдоцна во рок од десет дена од денот на објавувањето на конечните резултати, но не порано од денот на престанок на мандатот на претходниот претседател, претседателот на Републиката дава и потпишува свечена изјава пред Собранието, која гласи:

Изјавувам дека функцијата претседател на Република Македонија ќе ја вршам совесно и одговорно, ќе го почитувам Уставот и законите и ќе го штитам суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија.

(2) Изјавата од ставот (1) на овој член претседателот на Република Македонија, избран врз основа на избори за претседател поради престанок на мандатот, ја дава во рок од три дена од денот на објавувањето на конечните резултати.

14. Сумирање и утврдување на резултатите од гласањето за избор на пратеници

Член 124

Општинската изборна комисија во рок од 5 часа од приемот на целокупниот изборен материјал од избирачките одбори за кои таа е надлежна ги сумира резултатите од гласањето за листите на кандидати од избирачките места на соодветната изборна единица.

Записник за гласањето

Член 125

(1) За својата работа општинската изборна комисија составува записник.

(2) Во записникот за гласањето се внесуваат податоци за сумираните гласови од гласањето, и тоа: редниот број на избирачките места во изборната единица за која е надлежна, вкупниот број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список, вкупниот број на избирачи што гласале, вкупниот број на болни и немоќни лица кои гласале, вкупниот број на неважечки гласачки ливчиња и вкупниот број на гласови што ги добила секоја листа на кандидати на ниво на изборна единица од избирачките места за кои таа општинска изборна комисија е надлежна.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

Член 126

(1) Записникот од членот 125 на овој законик го потпишуваат претседателот и членовите на општинската изборна комисија.

(2) Записникот е важечки ако е потпишан од мнозинството членови на општинската изборна комисија.

(3) Претседателот на општинската изборна комисија треба да ги наведе причините за непотпишување на записникот од член на комисијата.

(4) Ако присутните претставници на подносителите на листите имаат забелешки, претседателот на општинската изборна комисија е должен на присутните претставници на подносителите на листите, ако имаат забелешки, да им се овозможи да бидат евидентирани во записникот и тие да бидат основа во постапката за заштита на избирачкото право.

(5) Примерок од записникот добива и секој претставник на подносителот на листата, а акредитираните набљудувачи примерок од табеларниот дел од записникот.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

15. Утврдување на резултатите и распределба на мандатите за избор на пратеници

Член 127

(1) Државната изборна комисија ги сумира и ги утврдува вкупните резултати од гласањето во изборните единици.

(2) Државната изборна комисија резултатите од гласањето ги утврдува врз основа на записниците со сумираните резултати од надлежната општинска изборна комисија и целокупниот изборен материјал.

(3) Државната изборна комисија резултатите ги утврдува одделно за секоја изборна единица, според бројот на вкупните гласови што ги добиле листите на кандидати одделно врз основа на сумираните резултати од општинската изборна комисија за избирачките места во изборната единица за која е надлежна.

(4) Утврдувањето на резултатите од изборите се врши со примена на Д'Хондт-овата формула.

(5) По утврдувањето на вкупниот број дадени гласови за тој број на кандидати во изборната единица (таканаречена избирачка маса), секоја листа одделно се дели со низот делители 1, 2, 3, 4 итн. се додека не се распределат според определениот принцип сите пратенички места во изборната единица.

(6) Количниците од делењето од ставот (5) на овој член се редат по големина при што се релевантни онолку најголеми количници колку што се избираат пратеници во изборната единица.

(7) Листата на кандидати добива толкав број на пратенички места колку што има нај големи количници од бројот на количниците од ставот (6) на овој член.

(8) Ако во доделувањето на последното пратеничко место се јават два идентични количника, мандатот се доделува со ждрепка.

(9) При распределбата на пратеничките места за избрани се сметаат онолку кандидати колку што места добила листата.

(10) Од листата на кандидати се избрани кандидатите наведени во листата според утврдениот редослед.

Член 127-а

(1) Државната изборна комисија ги сумира и ги утврдува вкупните резултати од гласањето во изборната единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и Јужна Америка, Австралија и Азија.

(2) Државната изборна комисија резултатите од гласањето ги утврдува врз основа на записниците со сумираните резултати од ДКП, односно конзуларните канцеларии и целокупниот изборен материјал.

(3) Државната изборна комисија резултатите ги утврдува, според бројот на вкупните гласови што ги добиле листите на кандидати врз основа на сумираните резултати од ДКП, односно конзуларните канцеларии во изборната единица.

(4) Утврдувањето на резултатите од изборите се врши со примена на Д'Хондт-овата формула.

(5) По утврдувањето на вкупниот број дадени гласови за тој број на кандидати во изборната единица (таканаречена

избирачка маса), секоја листа одделно се дели со низот делители 1, 2 и 3 се додека не се распределат според определениот принцип сите пратенички места во изборната единица.

(6) Количниците од делењето од ставот (5) на овој член се редат по големина при што се релевантни онолку најголеми количници колку што се избираат пратеници во изборната единица.

(7) Листата на кандидати добива толкав број на пратенички места колку што има најголеми количници од бројот на количниците од ставот (6) на овој член.

(8) Ако во доделувањето на последното пратеничко место се јават два идентични количника, мандатот се доделува со ждрепка.

(9) При распределбата на пратеничките места за избрани се сметаат онолку кандидати колку што места добила листата.

(10) Од листата на кандидати се избрани кандидатите наведени во листата според утврдениот редослед.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 128

(1) Државната изборна комисија за утврдувањето на резултатите од гласањето во изборната единица составува записник одделно за секоја изборна единица.

(2) Во записникот се внесуваат податоци за резултатите од гласањето, и тоа:

- вкупниот број на избирачки места,
- вкупниот број на избирачи запишани во изводите од избирачкиот список за изборната единица,
- вкупниот број на болни и немоќни лица и
- вкупниот број на избирачи што гласале,
- вкупниот број на неважечки ливчиња,
- вкупниот број гласови што ги добила секоја листа на кандидати одделно,
- бројот на добиени пратенички места од листата на кандидати и
- името и презимето на избраните кандидати.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

Член 129

Членот 129 се брише.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

16. Сумирање, утврдување на резултатите од гласањето за избор на членови на совет и распределба на мандатите

Член 130

(1) Општинската изборна комисија ги пресметува вкупните резултати од гласањето во општината.

(2) Општинската изборна комисија резултатите од гласањето ги пресметува врз основа на записниците со сумираните резултати од избирачките одбори и целокупниот изборен материјал.

(3) Општинската изборна комисија резултатите ги утврдува според бројот на гласовите што ги добиле листите на кандидати за членови на советот одделно врз основа на сумираните резултати од избирачките одбори.

(4) Изборната комисија на градот Скопје резултатите од гласањето за членови на Советот ги утврдува според бројот на гласовите што ги добиле листите на кандидати за членови на Советот одделно, врз основа на сумираните резултати добиени од општинските изборни комисии на подрачјето на градот Скопје.

(5) Утврдувањето на резултатите од изборите се врши со примена на Д'Хондт овата формула.

(6) По утврдувањето на вкупниот број дадени гласови за секоја листа на кандидати (таканаречена избирачка маса), секоја листа одделно се дели со низот делители 1, 2, 3, 4 итн. се до бројот на членовите на советот кои се избираат во општината и градот Скопје.

(7) Количниците од делењето од ставот (6) на овој член се редат по големина при што релевантни се онолку најголеми количници колку што се избираат членови на советот.

(8) Листата на кандидати за членови на советот добива толкав број на советнички места колку што има најголеми количници од бројот на количниците од ставот (6) на овој член.

(9) Ако во доделувањето на последното советничко место се јават два идентични количника, мандатот се доделува со ждрепка.

(10) При распределбата на советничките места за избрани се сметаат онолку кандидати колку што места добила

листата.

(11) Од листата на кандидати за членови на советот се избрани кандидатите наведени во листата според утврдениот редослед.

Член 131

(1) Општинската изборна комисија за утврдувањето на резултатите од гласањето составува записник.

(2) Во записникот се внесуваат податоци за резултатите од гласањето, и тоа:

- вкупниот број на избирачки места во општината и градот Скопје,
- вкупниот број на избирачи запишани во изводите од Избирачкиот список за општината и градот Скопје,
- вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале,
- вкупниот број на избирачи кои гласале,
- бројот на неважечки ливчиња,
- вкупниот број гласови што ги добила секоја листа на кандидати одделно,
- бројот на добиени советнички места од листата на кандидати и
- името и презимето на избраните кандидати.

(3) Примерок од записникот добива и секој претставник на подносителот на листата, а акредитираните набљудувачи примерок од табеларниот дел од записникот.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

17. Утврдување на резултатите за избор на градоначалник

Прв круг

Член 132

(1) Во првиот круг од гласањето за градоначалник е избран оној кандидат кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале, доколку на изборите излегле една третина од вкупниот број на избирачи запишани во изводот од Избирачкиот список за соодветната општина.

(2) Доколку во првиот круг од гласањето за избор на градоначалник на општината, односно градоначалник на градот Скопје не излезат една третина од вкупниот број на избирачи запишани во изводот од избирачкиот список за соодветната општина, односно градот Скопје, се повторува целата изборна постапка за соодветната општина.

(3) Изборната комисија на градот Скопје резултатите од гласањето за градоначалник ги утврдува според бројот на гласовите што ги добиле листите на кандидати за градоначалник одделно, врз основа на сумираните резултати добиени од општинските изборни комисии на подрачјето на градот Скопје.

(4) Ако за градоначалник е предложен еден кандидат, а во првиот круг на гласање не го добил потребното мнозинство гласови од ставот (1) на овој член, се повторува целата изборна постапка.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Втор круг

Член 133

(1) Ако во првиот круг ниту еден кандидат за градоначалник не го добил потребното мнозинство гласови, согласно со членот 132 став (1) од овој законик, во вториот круг се гласа за двајцата кандидати кои во првиот круг добиле најмногу гласови.

(2) Вториот круг на гласање се одржува во рок од 14 дена од денот на завршувањето на првиот круг на гласањето.

(3) Во вториот круг на гласање за градоначалник е избран кандидатот кој добил поголем број гласови.

Именување на повереник до нови избори

Член 134

(1) Ако и по вториот круг од кои било причини не се изврши избор на градоначалник, изборната комисија во рок од 15 дена од завршувањето на изборите ја известува Владата.

(2) По добивањето на известувањето од ставот (1) на овој член, Владата во рок од 15 дена ќе именува повереник за вршење на работите од надлежност на градоначалникот.

(3) Владата најдоцна во рок од 15 дена по денот на именувањето на повереник го известува претседателот на Собранието заради распишување на избори за градоначалник.

18. Објавување на резултатите од изборите Државната изборна комисија

Член 135

(1) Државната изборна комисија првичните резултати од изборите добиени по електронски пат ги објавува сукцесивно, а резултатите врз основа на податоците од записниците од општинските изборни комисији односно Изборната комисија на градот Скопје во рок од 12 часа по завршувањето на изборите.

(2) Државната изборна комисија конечните резултати од изборите ги објавува веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од денот на нивната конечност.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

Општинска изборна комисија

Член 136

(1) Општинската изборната комисија првичните резултати од изборите за членови на совет, односно градоначалник ги објавува во рок од 7 часа по завршувањето на изборите врз основа на податоците од избирачките одбори и ги истакнува на огласна табла во општината и ги соопштува на јавните гласила.

(2) Изборната комисија на градот Скопје првичните резултати од изборите за членови на совет, односно градоначалник ги објавува во рок од 10 часа по завршувањето на изборите врз основа на податоците од општинските изборни комисији за градот Скопје и ги истакнува на огласна табла во градот Скопје и ги соопштува на јавните гласила.

(3) Конечните резултати од изборите за членови на совет и градоначалник општинските изборни комисији, односно Изборната комисија на градот Скопје ги објавуваат веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од денот на нивната конечност.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

19. Избори за претседател на Републиката поради престанок на мандатот Распишување на избори

Член 137

(1) Кога Уставниот суд на Република Македонија ќе донесе акт со кој го утврдува настанувањето на условите за престанок на функцијата претседател на Република Македонија согласно со членот 81 став 8 од Уставот на Република Македонија, во рок од 24 часа го доставува до претседателот на Собранието и го објавува во Службен весник на Република Македонија.

(2) Претседателот на Собранието, во рок од 48 часа од објавувањето на актот од ставот (1) на овој член, донесува акт за распишување на избори за избор на претседател на Републиката.

Постапка за собирање на потписи

Член 138

Собирањето на потписите во постапката за кандидирање за претседател на Републиката и јавниот увид во Избирачкиот список се спроведуваат пред Државната изборна комисија и започнуваат петтиот ден од денот на распишувањето на изборите за претседател на Републиката поради престанок на мандатот и траат десет дена.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

Поднесување на листа на кандидат

Член 139

(1) Листата на кандидати за претседател на Републиката се доставува до Државната изборна комисија, најдоцна шеснаесеттиот ден од денот на распишувањето на изборите.

(2) Кандидатот може да се откаже од кандидатурата, најдоцна во рок од 17 дена од денот на распишувањето на изборите.

Надлежност на Државната изборна комисија

Член 140

(1) Државната изборна комисија во рок од 24 часа по приемот на листите на кандидати за претседател, утврдува дали тие се поднесени во рокот предвиден со членот 139 став (1) од овој законик.

(2) Ако Комисијата од ставот (1) на овој член по приемот на листата утврди дека се направени одделни пропусти, односно неправилности, ќе ги повика подносителите на листите веднаш, но најдоцна во рок од 24 часа од доставувањето на листата да ги отстранат констатираните пропусти или неправилности.

(3) Ако Комисијата од ставот (1) на овој член утврди дека листите се поднесени во определениот рок и се составени во согласност со овој законик, односно констатираните пропусти и неправилности подносителите на листите ги отстраниле во рокот од ставот (2) на овој член, поднесените листи ќе ги потврди со решение во рок од 24 часа од приемот на листите, односно отстранувањето на пропустите или неправилностите.

Член 141

(1) Ако Државната изборна комисија утврди дека листите се поднесени ненавремено, односно констатираните пропусти и неправилности подносителите на листите не ги отстраниле во рокот предвиден во членот 140 став (2) на овој законик, Комисијата поднесената листа во рок од 24 часа ќе ја отфрли со решение.

(2) Против решението на Државната изборна комисија може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа по приемот на решението.

(3) Управниот суд е должен да донесе одлука по тужбата во рок од 24 часа по приемот на тужбата.

(4) Тужбата од ставот (2) на овој член се поднесува преку Државната изборна комисија, а доставувањето на тужбата по пошта не е дозволено.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

Објавување на листите

Член 142

Државната изборна комисија утврдените листи ќе ги објави во Службен весник на Република Македонија најдоцна дваесет и првиот ден од денот на распишувањето на изборите.

Изборна кампања

Член 143

Изборната кампања започнува дваесет и вториот ден од денот на распишувањето на изборите и завршува 24 часа пред денот на одржувањето на изборите.

Организатор на изборната кампања

Член 144

Членот 144 се брише.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Медиумско претставување

Член 145

Членот 145 се брише.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Објавување на описите на избирачките места

Член 146

(1) Државната изборна комисија копие од решението за определување на бројот и описот на секое избирачко место ќе го достави до општинската изборна комисија најдоцна десет дена пред денот определен за изборите.

(2) Општинската изборна комисија најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на изборите ќе ги објави на

видно место описите на избирачките места кои се определени за гласање со назначување од кое подрачје избирачите ќе гласаат на определено избирачко место.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

VIII. ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО

Член 147

- (1) Постапката за заштита на избирачкото право е итна.
- (2) Поднесоците (приговорите и жалбите) за заштита на избирачкото право се доставуваат до надлежните органи преку органите кои претходно одлучувале.
- (3) Приговорите се поднесуваат во писмена форма и содржат:
 - место, време, опис на направената повреда, сторителот и доказите на кои подносителот се повикува,
 - име, презиме и потпис на подносителот на приговорот, односно на овластениот претставник и
 - електронско сандаче за прием на писмена.
- (4) Доставувањето на приговор и тужба по пошта не е дозволено.
- (5) Доставувањето на одлуките на Државната изборна комисија донесени по приговорите за заштита на избирачки права се врши со јавна објава преку интернет страната на Државната изборна комисија. Објавата ги содржи: времето на објавата, називот на јавниот орган, името/називот на странката, адреса на живеалиштето/седиште на подносителот на листа, бројот на предметот, краток приказ на основата на предметот и поука за правен лек. Доколку поинаку не е уредено со овој законик, одлуката се смета доставена во рок од пет часа по објавувањето на интернет страната на Државната изборна комисија. Објавата содржи поука за странката и сите други лица кои имаат правен интерес, дека таквиот начин на доставување се смета за уредна достава и дека негативните последици сами ги сносат.
- (6) Приговорите можат да се поднесуваат и на посебни обрасци, пропишани од страна на Државната изборна комисија, објавени во "Службен весник на Република Македонија" и на интернет страницата на Државната изборна комисија.
- (7) Доставувањето на приговори и тужби за гласање во странство не е дозволено да се врши по редовна пошта, а се врши преку електронска пошта, лично или преку овластен претставник.
- (8) Доколку во постапката за одлучување по приговор се утврди или произлезе друга повреда на избирачко право на избирач или повреда на избирачко право на подносител на листа, Државната изборна комисија може да поведе постапка за заштита на избирачко право по службена должност.
- (9) Државната изборна комисија донесува одлука за поведување постапка за заштита на избирачко право по службена должност на предлог на член на Државната изборна комисија, во кој дава образложение на основот и наводите за водење на постапката.
- (10) Државната изборна комисија, на барање на член на комисијата задолжително врши увид во целокупниот избирачки материјал во Избирачкото место каде што гласањето се спровело на начин предвиден во членот 108-а став (6) од овој закон, само доколку на тој начин гласале:
 - 5% од запишаните избирачи во избирачкиот список во Избирачките места до 200 гласачи,
 - 3% од запишаните избирачи во избирачкиот список во Избирачките места од 201 до 500 гласачи и
 - 2% од запишаните избирачи во избирачкиот список во Избирачките места над 500 гласачи.
- (11) За гласачите кои гласале на начин предвиден во членот 108-а став (6) од овој закон и чиј што број го надминува процентот предвиден во ставот (10) на овој член, Државната изборна комисија на барање на член на комисијата, задолжително врши споредување на нивните отпечатоци од прсти со отпечатоците од прсти на сите останати гласачи кои гласале на начин предвиден во членот 108-а став (6) од овој закон и со отпечатоците од прсти на останатите гласачи во електронскиот избирачки список на ниво на држава.
- (12) Споредувањето на отпечатоците од прсти предвидено во ставот (11) на овој член, Државната изборна комисија го врши со прибавување на посебен извештај од техничката опрема.
- (13) Одлуките на Управниот суд се правосилни и против нив не може да се изјави жалба или друг вид на правна заштита, освен во случаи определени со овој законик.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

Одлучување на Државната изборна комисија

Член 147-а

- (1) Државната изборна комисија по поднесени приговори одлучува со решение со кое приговорот може да го отфрли, одбие или усвои.
- (2) Решението со кое се одлучува мора да биде образложено по однос на сите наводи од приговорот.

- (3) Приговорот се отфрла доколку е ненавремен, недозволен, неуредно поднесен, поднесен од неовластен подносител.
(4) Решението со кое приговорот се отфрла се носи во рок од 24 часа.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

1. Постапка за заштита на избирачкото право на подносителите на листите

Член 148

- (1) Секој подносител на листа на кандидати во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето може да поднесе приговор до Државната изборна комисија.
(2) Приговорот на постапката за гласање се поднесува во рок од 48 часа по завршувањето на гласањето, а приговорот на постапката за сумирање и утврдување на резултатите се поднесува во рок од 48 часа од објавување на првичните резултати.
(3) Државната изборна комисија е должна да ги утврди фактите и околностите што се од значење за одлучување по приговорот доколку тоа може да го направи по потреба и преку изведување докази како што се: исправи, сведочења на сведоци, изјави на странките, вештачење, увид во гласачкиот материјал и други докази. Државната изборна комисија е должна во рок од 72 часа по приемот на приговорот да донесе одлука.
(4) Одлуката од ставот (3) на овој член се доставува во електронско сандаче за прием на писмена и одлуката се смета за доставена во рок од пет часа од доставувањето во електронското сандаче.
(5) Против одлуката на Државната изборна комисија, подносителот на приговорот по кој одлучувал, Државната изборна комисија може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението.
(6) Тужбата до Управниот суд подносителот ја заснова на основот и врз наводите истакнати во приговорот по кој е донесена првостепената одлука.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

2. Постапка за заштита на избирачкото право на избирачите

Член 149

- (1) Секој избирач на кого му е повредено личното избирачко право во постапката на спроведување на гласањето може да поднесе приговор до општинската изборна комисија во рок од 12 часа.
(2) Секој избирач на кого му е повредено личното избирачко право во постапката за спроведување на гласањето во странство може да поднесе приговор до Државната изборна комисија во рок од 24 часа преку електронска пошта, лично или преку овластен претставник согласно со членот 147 став (7) од овој законик.
(3) Првостепениот орган е должен во рок од два часа по приемот на приговорот да донесе одлука.
(4) Против одлуката на првостепениот орган, односно Државната изборна комисија може да се поднесе тужба до Управниот суд, во рок од 12 часа по приемот на решението.
(5) Ако одлуката од ставот (3) на овој член се однесува на одредено дејствие на избирачкиот одбор или избирачот ги исполнува законските услови да биде запишан во избирачкиот список, а процесот на гласање е во тек, на избирачот ќе му се овозможи остварување на избирачкото право, преку процедура предвидена во посебно упатство донесено од страна на Државната изборна комисија.
(6) Управниот суд е должен да постапи по тужба во рок од 2 часа по нејзиниот прием.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

Член 149-а

- (1) Секој избирач на кого му е повредено лично избирачкото право во секоја фаза од изборниот процес, може да поднесе приговор до Државната изборна комисија, непосредно или преку општинската изборна комисија во рок од 48 часа.
(2) Секој избирач на кого му е повредено лично избирачкото право во странство во секоја фаза на изборниот процес, може да поднесе приговор до Државната изборна комисија во рок од 48 часа од денот на повредата, по електронска или брза пошта, а времето на поднесување на приговорот се смета од времето на предавањето на пратката.
(3) Првостепениот орган е должен во рок од 4 часа по приемот на приговорот да донесе одлука.
(4) Против одлуката на Државната изборна комисија може да се поднесе тужба до Управниот суд, во рок од 48 часа по приемот на решението.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

3. Одлучување на Управниот суд

Член 150

(1) Управниот суд по тужбите од членовите 148, 149 и 149 а од овој Законик расправа и одлучува во совет од петмина судии избрани по пат на ждрепка, на јавна седница за која ја информира јавноста и овластените претставници по чии тужби се одлучува.

(2) Управниот суд е должен да донесе одлука роковите предвидени со овој закон по приемот на тужбата. По завршувањето на јавната расправа управниот суд е должен во рок од два часа јавно да ја соопшти изреката на одлуката. Судот е должен да ја објави одлуката на својата веб страница во рок од 24 часа од моментот на објавувањето на изреката. Објавените одлуки ќе го содржат и начинот на гласање на секој судија поединечно.

(3) Управниот суд може да ја потврди или преиначи одлуката.

(4) Одлуките по приговор и тужбата со самото донесување се објавуваат на интернет страницата на Управниот суд, Државната изборна комисија, градската изборна комисија и општинската изборна комисија и на друг соодветен начин.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

IX. ПОНИШТУВАЊЕ И ПОВТОРУВАЊЕ НА ГЛАСАЊЕТО

Член 151

(1) Државната изборна комисија по службена должност, или по поднесен приговор, со решение го поништува гласањето на гласачкото место во следниве случаи, ако:

- избирачкиот одбор не го спроведува гласањето на начин утврден со овој законик, а неправилностите влијаеле на постапката за гласање или постапката за сумирање и утврдување на резултатите,
- е нарушена тајноста на гласањето,
- гласањето било прекинато подолго од 3 часа,
- полицијата не одговорила на барањето за интервенција од страна на избирачкиот одбор, а за тоа имало потреба и влијаело врз спроведувањето на гласањето на избирачкото место,
- бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем од бројот на избирачите што гласале,
- бројот на отпечатоците од прсти од гласачите кои гласале не се совпаѓа со бројот на гласачки ливчиња во гласачката кутија и
- некое лице или лица гласале за други лица.

(2) Државната изборна комисија во случаите од ставот (1) алинеи 1, 2, 5, 6 и 7 на овој член, при одлучување по приговори ако фактите на кои се упатува во нив се внесени во записникот, е должна да изврши увид во целокупниот изборен материјал.

(3) Државната изборна комисија со решение ќе го повтори гласањето на гласачките места во случаите од ставот (1) на овој член каде што гласањето е поништено само ако вкупниот број на запишани избирачи на тие избирачки места на ниво на изборна единица, град, односно општина влијае врз вкупните резултати.

(4) Против решението од ставовите (1) и (2) на овој член може, во рок од 24 часа од приемот на решението, да се поднесе тужба до Управниот суд преку Државната изборна комисија.

(5) Одлуката на Државната изборна комисија со која е поништено гласање на гласачко место се објавува на интернет страната на Државната изборна комисија и веднаш се доставува до секој подносител на листа на изборите.

(6) Против одлуката на Државната изборна комисија со која е поништено гласање на гласачко место, тужба до Управниот суд може да поднесе секој подносител на листа кој има правен интерес во рок од 24 од приемот на решението.

(7) Управниот суд е должен да постапи по тужбата во рок од 48 часа по нејзиниот прием.

(8) Гласањето на гласачкото место кое е поништено ќе се повтори по 14 дена од денот на гласањето.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.09.2021 >>

X. ПОВТОРНИ ИЗБОРИ

1. Престанување на мандатот и дополнителни избори за пратеници

Член 152

(1) На пратеникот му престанува мандатот пред истекот на времето за кое е избран, ако:

- поднесе оставка,
- е осуден за кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години,
- настапи случај на неспојливост со функцијата пратеник,

- во случај на смрт и

- со правосилно решение е лишен од деловна способност.

(2) Ако пратеникот поднесе оставка, Собранието на првата наредна седница констатира дека на пратеникот му престанува мандатот од денот на одржувањето на таа седница.

(3) Мандатот на пратеникот му престанува со денот на настанувањето на условите од ставот (1) алинеи 2, 3, 4 и 5 на овој член, а Собранието тоа го констатира на првата наредна седница.

Член 153

(1) Ако на пратеник кој е избран од листата на кандидати му престане мандатот според еден од основите утврдени во членот 152 на овој законик, тогаш за остатокот од мандатот, пратеник на Собранието станува наредниот кандидат од листата.

(2) Државната изборна комисија го известува наредниот кандидат од листата во случаите од ставот (1) на овој член, во рок од три дена од престанокот на мандатот на пратеникот.

(3) Ако наредниот кандидат од листата од ставот (2) на овој член не ја извести Државната изборна комисија во рок од осум дена за прифаќањето на мандатот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат од листата.

(4) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати согласно со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, остварувањето на ова право започнува повторно од почетокот на листата на кандидати, доколку на листата има кандидати.

Член 153-а

(1) По исклучок од членот 153 од овој законик, ако е жена пратеникот кој е избран од листата на кандидати, а на кого му престанал мандатот според еден од основите утврдени во членот 152 од овој законик, тогаш за остатокот од мандатот, пратеник во Собранието станува наредниот кандидат од листата жена.

(2) Државната изборна комисија го известува наредниот кандидат жена од листата во случаите од ставот (1) на овој член, во рок од три дена од престанокот на мандатот на пратеникот.

(3) Ако наредниот кандидат жена од листата од ставот (2) на овој член не ја извести Државната изборна комисија во рок од осум дена за прифаќањето на мандатот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат жена од листата.

(4) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати согласно со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, остварувањето на ова право се врши согласно со членот 153 од овој законик.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 154

Ако на листата на кандидати нема кандидати и ако се исцрпени основите за стекнување мандат на пратеник утврдени во членот 153 на овој законик, се распишуваат дополнителни избори за избор на пратеници во изборната единица од која е избран пратеникот.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

2. Престанување, одземање на мандатот и дополнителни избори за членови на совет

Член 155

(1) Ако на член на советот му престане или му биде одземен мандатот поради една од причините утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој законик, тогаш член на советот за остатокот од мандатот станува наредниот кандидат од листата.

(2) Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје го известува наредниот кандидат од листата во случаите од ставот (1) на овој член, во рок од три дена по престанокот на мандатот на советникот.

(3) Кандидатот од ставот (1) на овој член е должен писмено да ја извести општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје дали го прифаќа мандатот во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето од ставот (2) на овој член.

(4) Ако кандидатот согласно со ставот (3) од овој член не го прифати мандатот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат од листата.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

Член 155-а

(1) По исклучок од членот 155 од овој законик, ако е жена член на совет на кого му престанал или ќе му биде одземен мандатот поради една од причините утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој законик, тогаш за остатокот

од мандатот, член на совет станува наредниот кандидат од листата жена.

(2) Општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје го известува наредниот кандидат жена од листата во случаите од ставот (1) на овој член, во рок од три дена од престанокот на мандатот на пратеникот.

(3) Ако наредниот кандидат жена од листата од ставот (2) на овој член не ја извести општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје во рок од осум дена за прифаќањето на мандатот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат жена од листата.

(4) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати согласно со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, остварувањето на ова право се врши согласно со членот 155 од овој законик.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 156

(1) Во случај кога е исцрпена листата на кандидатите согласно со членот 155 на овој законик, остварувањето на ова право започнува повторно од почетокот на листата на кандидати, доколку на листата има кандидати.

(2) Ако на листата на кандидати, нема кандидати и ако се исцрпени основите за стекнување мандат на член на совет се спроведуваат дополнителни избори за член на совет во општината, односно градот Скопје.

(3) Дополнителните избори ги распишува претседателот на Собранието во рок од 15 дена од престанувањето, односно одземањето на мандатот.

3. Избори за замена на членови на советите

Член 157

(1) Ако со правосилна судска пресуда се утврди дека во текот на изборната постапка, политичката партија, коалицијата или групата избирачи како средство за добивање гласови користеле поткуп и средства од извршени казниви дела, местата (мандатите) што ги освоиле подносителите на листите се поништуваат од страна на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје и за овие места се спроведуваат избори за замена.

(2) Изборите за замена не можат да се распишат шест месеца пред истекот на мандатот за кој е избран советот.

(3) Мандатот на член на советот согласно со ставот (1) на овој член, односно избран на изборите за замена трае до истекот на времето за кое бил избран членот на советот на кој му престанал односно му е одземен мандатот.

(4) Изборите за замена ги распишува претседателот на Собранието по предлог на надлежната општинска изборна комисија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

4. Предвремени избори за градоначалник и членови на советите

Член 158

(1) Ако на градоначалник му престане мандатот поради една од причините утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој законик и ако на градоначалникот му е изгласана недоверба во согласност со закон, се распишуваат предвремени избори за градоначалник.

(2) Предвремените избори од ставот (1) на овој член нема да се распишат ако до редовните избори за градоначалник има помалку од шест месеца.

Член 159

Предвремени избори за членови на совет пред истекот на мандатот се распишуваат ако настапи еден од условите утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој законик.

5. Повторни избори на членови на советите

Член 160

Ако седницата на советот не се одржи до триесет и првиот ден од денот на завршувањето на изборите, во согласност со членот 37 ставови (2) и (3) од Законот за локалната самоуправа се вршат повторни избори за членови на советот, кои ги распишува претседателот на Собранието.

XI. НАБЉУДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

Член 161

(1) Изборите и изборната постапка можат да ги набљудуваат:

- домашни здруженија и странски организации, кои се регистрирани согласно со закон, најмалку една година пред денот на одржувањето на изборите, а во чии статuti е вклучено начелото на заштита на човековите права,
- меѓународни организации и
- претставници на странски земји.

(2) Државната изборна комисија ја утврдува процедурата за набљудување на изборите и изборната постапка.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

Член 162

(1) Организациите и лицата од членот 161 на овој законик можат да вршат набљудување на целиот изборен процес по добивање на овластување од Државната изборна комисија.

(2) Барањата за набљудување со потребните исправи за идентификација се доставуваат до Државната изборна комисија од денот на распишувањето на изборите, а најдоцна десет дена пред денот на гласањето.

(3) Државната изборна комисија им издава овластувања на набљудувачите најдоцна седум дена по приемот на барањето.

(4) Државната изборна комисија има право да им го одземе овластувањето за набљудување на субјектите од членот 161 на овој законик, ако започнат да изразуваат поддршка за некој кандидат, партија или коалиција.

Член 162-а

Само акредитираните набљудувачи можат да информираат за текот на изборниот процес и активностите поврзани со неговото набљудување.

<< Консолидација: Влегува во сила на 13.04.2011 >>

XII. ИЗБИРАЧКИ МЕСТА

Член 163

Под избирачко место, во смисла на овој законик, се подразбира населено место или дел од населено место каде што избирачите од тоа подрачје го остваруваат своето избирачко право.

1. Критериуми за определување на избирачките места

Член 164

(1) Избирачките места се определуваат за населени места или за делови од населени места во кои има запишано избирачи во изводите од избирачките списоци за населените места или за деловите од населените места.

(2) Избирачките места се определуваат во рамките на границите на општината.

(3) Во ДКП односно конзуларните канцеларии на Република Македонија за гласање во странство се определуваат посебни избирачки места.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 165

(1) Бројот на избирачите кои гласаат на избирачкото место се определува на начин со кој се овозможува гласањето да се одвива непречено во времето определено за гласање.

(2) Бројот на избирачи кои гласаат на избирачкото место не може да биде поголем од 1.000 избирачи.

(3) Избирачко место не може да се определува за населено место во кое живеат помалку од десет избирачи и во ДКП односно конзуларните канцеларии каде има пријавено помалку од десет избирачи за гласање.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 166

(1) Избирачкото место по правило не смее да биде оддалечено повеќе од 3 км од најоддалечената адреса во градските населби и повеќе од 5 км во селските населби.

(2) Правилото утврдено во ставот (1) на овој член не се применува за избирачките места во ДКП односно конзуларните канцеларии.

2. Постапка за утврдување, менување и објавување на избирачките места

Член 167

Државната изборна комисија во соработка со Министерството за надворешни работи, органот надлежен за работите од областа на урбанизмот и градежништвото, органот надлежен за работите на премерот и катастарот и управната организација надлежна за работите од областа на статистиката задолжена за организационо-техничката и методолошката обработка на податоците од Избирачкиот список ги изработува стручно-техничките описи на избирачките места. Стручно-техничкиот опис на избирачките места содржи: општина, број на изборна единица, број на избирачко место, населеното место и локација на избирачкото место (објект и адресата на објектот во кој ќе се гласа, населено место), дали избирачкото место е целосно населено место, улица (назив), индикатор на распределба куќен број (од - до).

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

Член 168

Државната изборна комисија врз основа на стручно-техничките описи на избирачките места изработени во согласност со членот 167 од овој законик, донесува решение со кое ќе го утврди бројот и описот за секое избирачко место одделно, со назначување на населените места, односно улиците и куќните броеви кои влегуваат во избирачките места и објектот на гласање.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

Член 169

- (1) Промена на описот на избирачкото место се врши при промена на имињата за улиците, односно куќните броеви и доколку се зголемува бројот на избирачите или просторната оддалеченост за определено избирачко место.
- (2) Државната изборна комисија донесува решение со кое ја утврдува промената на описот на избирачкото место.
- (3) Промена на описите на избирачките места може да се врши најдоцна 30 дена пред денот определен за изборите, односно гласање на референдум.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

Член 170

- (1) Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје најдоцна 15 дена пред денот определен за одржување на изборите, односно гласањето на референдумот ќе ги објави на видно место описите на избирачките места кои се определени за гласање со назначување од кое подрачје избирачите ќе гласаат на одделно избирачко место.
- (2) Објавувањето на описите на избирачките места може да се врши и преку локалните средства за јавно информирање.
- (3) Државната изборна комисија задолжително ќе организира информирање на избирачите со објавување на описите на избирачките места во печатот и другите средства за јавно информирање.

<< Консолидација: Влегува во сила на 07.11.2008 >>

3. Услови за функционирање на избирачките места

Член 171

- (1) Секое избирачко место има реден број.
- (2) Редниот број на избирачкото место се истакнува на објектот во кој се врши гласањето за тоа избирачко место, а доколку во еден објект се врши гласање во две или повеќе избирачки места, редниот број на избирачкото место се означува и на секоја просторија што е определена за гласање во тоа избирачко место.

Член 172

Просторијата во која се врши гласањето не смее да се определи во објект во кој има седиште политичка партија или кој се користи за активности на политичките партии.

Член 173

- (1) Гласањето се врши во затворена просторија која ги исполнува условите за остварување на лично, слободно и тајно гласање на избирачите.
- (2) Во просторијата во која се врши гласањето се истакнуваат имињата на населените места и деловите од населените места (улицы и делови од улиците), кои ги опфаќа избирачкото место (описот).
- (3) Просторијата определена за гласање е опремена со кабинни, односно прегради или завеси така што да не може да се види како избирачот го пополнува гласачкото ливче.
- (4) Секое место за гласање мора да биде опремено со хемиски молив за потребите на избирачите при гласањето.
- (5) Во просторијата за гласање се поставуваат кутии за гласање изработени од цврст материјал кои на избирачките одбори им се предаваат запечатени со записник.
- (6) Просториите определени за гласање мораат да се соодветно стручно- технички уредени заради нивно заклучување и запечатување.

XIII. ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО

Член 174

- (1) Изборните единици ги сочинуваат (опфаќаат) избирачките места во рамките на границите на општините каде што граѓаните го остваруваат избирачкото право.
- (2) Изборната единица за гласање во странство ја сочинуваат избирачките места, односно ДКП, односно конзуларните канцеларии во рамките на изборната единица каде што граѓаните го остваруваат избирачкото право согласно со овој Законик.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 175

- (1) Во Република Македонија се утврдуваат седум изборни единици:

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 1				
Општина КАРПОШ	Избирачки места од	2592	до	2653
Општина КАРПОШ	Избирачки места од	2593/1	до	2593/1
Општина КАРПОШ	Избирачки места од	2597/1	до	2597/1
Општина КАРПОШ	Избирачки места од	2601/1	до	2601/1
Општина КАРПОШ	Избирачки места од	2614/1	до	2614/1
Општина КАРПОШ	Избирачки места од	2617/1	до	2618/1
Општина КАРПОШ	Избирачки места од	2626/1	до	2626/1
Општина КАРПОШ	Избирачки места од	2644/1	до	2644/1
Општина КАРПОШ	Избирачки места од	2649/1	до	2649/1
Општина КАРПОШ	Избирачки места од	2651/1	до	2653/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2425	до	2427
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2425/1	до	2426/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2654	до	2672
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2667/1	до	2667/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2669/1	до	2669/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2671/1	до	2671/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2739	до	2751
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2748/1	до	2748/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2751/1	до	2751/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2761	до	2771

Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2762/1	до 2762/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2774	до 2795
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2781/1	2782/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2784/1	2784/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2789/1	2789/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2793/1	2793/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2795/1	2795/1
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2796	до 2818
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2796/1	до 2797/1
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2805/1	до 2806/1
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2822	до 2822
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2828	до 2828
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2830	до 2868
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2842/1	до 2844/1
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2847/1	до 2847/1
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2861/1	до 2861/1
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2867/1	до 2867/1
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2870	до 2871
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2870/1	до 2871/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2819	до 2821
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2819/1	до 2819/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2823	до 2827
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2826/1	до 2826/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2829	до 2829
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2829/1	до 2829/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2869	до 2869
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2869/1	до 2869/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2872	до 2898
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2873/1	до 2874/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2876/1	до 2877/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2884/1	до 2884/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2886/1	до 2889/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2893/1	до 2893/1
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2673	до 2738
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2679/1	до 2680/1
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2682/1	до 2684/1
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2714/1	до 2717/1
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2719/1	до 2721/1
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2730/1	до 2730/1
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2732/1	до 2733/1
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2752	до 2760

Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2772	до 2773
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2772/1	до 2772/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2428	до 2461
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2428/1	до 2428/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2430/1	до 2431/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2433/1	до 2435/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2438/1	до 2438/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2447/1	до 2447/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2451/1	до 2452/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2458/1	до 2458/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2460/1	до 2460/1
Општина МАКЕДОНСКИ БРОД	Избирачки места од	0224	до 0274
Општина МАКЕДОНСКИ БРОД	Избирачки места од	0247/1	до 0248/1
Општина СОПИШТЕ	Избирачки места од	2412	до 2424
Општина СОПИШТЕ	Избирачки места од	2423/1	до 2423/1
Општина СТУДЕНИЧАНИ	Избирачки места од	2341	до 2361
Општина СТУДЕНИЧАНИ	Избирачки места од	2341/1	до 2341/1
Општина СТУДЕНИЧАНИ	Избирачки места од	2345/1	до 2351/1
Општина СТУДЕНИЧАНИ	Избирачки места од	2353/1	до 2353/1
Општина СТУДЕНИЧАНИ	Избирачки места од	2359/1	до 2359/1
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 2			
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2332	до 2332
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2476	до 2552
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2476/1	до 2476/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2493/1	до 2493/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2499/1	до 2499/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2503/1	до 2503/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2507/1	до 2507/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2509/1	до 2511/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2514/1	до 2515/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2531/1	до 2531/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2538/1	до 2540/1
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2553	до 2591
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2553/1	до 2554/1
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2560/1	до 2560/1
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2571/1	до 2572/1
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2574/1	до 2574/1
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2576/1	до 2576/1
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2579/1	до 2582/1

Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2587/1	до 2588/1
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2590/1	до 2590/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2899	до 2903
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2900/1	до 2900/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2916	до 2917
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2916/1	до 2917/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2922	до 2922
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2922/1	до 2922/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2924	до 2928
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2934	до 2945
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2934/1	до 2937/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2939/1	до 2939/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2941/1	до 2941/1
Општина ШУТО ОРИЗАРИ	Избирачки места од	2955	до 2973
Општина ШУТО ОРИЗАРИ	Избирачки места од	2955/1	до 2967/1
Општина ШУТО ОРИЗАРИ	Избирачки места од	2969/1	до 2972/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2904	до 2915
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2904/1	до 2905/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2907/1	до 2907/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2909/1	до 2909/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2911/1	до 2911/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2914/1	до 2915/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2918	до 2921
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2918/1	до 2921/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2923	до 2923
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2929	до 2933
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2946	до 2954
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2948/1	до 2948/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2950/1	до 2951/1
Општина АРАЧИНОВО	Избирачки места од	2333	до 2340
Општина АРАЧИНОВО	Избирачки места од	2333/1	до 2337/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	0995	до 1104
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	0995/1	до 0995/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1000/1	до 1001/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1006/1	до 1006/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1008/1	до 1011/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1013/1	до 1014/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1017/1	до 1017/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1020/1	до 1020/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1026/1	до 1026/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1040/1	до 1042/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1047/1	до 1051/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1055/1	до 1055/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1057/1	до 1061/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1064/1	до 1064/1

Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1078/1	до 1080/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1086/1	до 1087/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1091/1	до 1091/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1097/1	до 1098/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1101/1	до 1103/1
Општина ЛИПКОВО	Избирачки места од	1105	до 1130
Општина ЛИПКОВО	Избирачки места од	1111/1	до 1113/1
Општина ЛИПКОВО	Избирачки места од	1119/1	до 1121/1
Општина ЛИПКОВО	Избирачки места од	1125/1	до 1125/1
Општина ЛИПКОВО	Избирачки места од	1128/1	до 1130/1
Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ	Избирачки места од	1156	до 1186
Општина ЧУЧЕР – САНДЕВО	Избирачки места од	2462	до 2475
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 3			
Општина БЕРОВО	Избирачки места од	0001	до 0016
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2135	до 2203
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2138/1	до 2138/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2143/1	до 2144/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2146/1	до 2146/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2153/1	до 2153/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2159/1	до 2159/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2170/1	до 2170/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2172/1	до 2173/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2201/1	до 2201/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2207	до 2210
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2210/1	до 2210/1
Општина ВИНИЦА	Избирачки места од	0303	до 0332
Општина ВИНИЦА	Избирачки места од	0310/1	до 0311/1
Општина ВИНИЦА	Избирачки места од	0315/1	до 0315/1
Општина ГРАДСКО	Избирачки места од	2217	до 2226
Општина ГРАДСКО	Избирачки места од	2219/1	до 2219/1
Општина ДЕЛЧЕВО	Избирачки места од	0572	до 0604
Општина ДЕЛЧЕВО	Избирачки места од	0577/1	до 0577/1
Општина ДЕЛЧЕВО	Избирачки места од	0582/1	до 0583/1
Општина ЗЕЛЕНИКОВО	Избирачки места од	2362	до 2376
Општина ЗРНОВЦИ	Избирачки места од	0888	до 0891
Општина ИЛИНДЕН	Избирачки места од	2393	до 2411
Општина ИЛИНДЕН	Избирачки места од	2393/1	до 2397/1
Општина ИЛИНДЕН	Избирачки места од	2399/1	до 2399/1
Општина КАРБИНЦИ	Избирачки места од	2316	до 2331
Општина КОЧАНИ	Избирачки места од	0830	до 0874
Општина КОЧАНИ	Избирачки места од	0834/1	до 0834/1
Општина КОЧАНИ	Избирачки места од	0836/1	до 0838/1
Општина КОЧАНИ	Избирачки места од	0857/1	до 0857/1

Општина КОЧАНИ	Избирачки места од	0860/1	до 0861/1
Општина КОЧАНИ	Избирачки места од	0892	до 0902
Општина КРАТОВО	Избирачки места од	0903	до 0937
Општина КРАТОВО	Избирачки места од	0931/1	до 0932/1
Општина КРИВА ПАЛАНКА	Избирачки места од	0938	до 0981
Општина КРИВА ПАЛАНКА	Избирачки места од	0945/1	до 0947/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1131	до 1141
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1144	до 1150
Општина ЛОЗОВО	Избирачки места од	1704	до 1712
Општина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА	Избирачки места од	0605	до 0618
Општина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА	Избирачки места од	0610/1	до 0612/1
Општина ПЕТРОВЕЦ	Избирачки места од	2377	до 2392
Општина ПЕТРОВЕЦ	Избирачки места од	2377/1	до 2378/1
Општина ПЕТРОВЕЦ	Избирачки места од	2382/1	до 2382/1
Општина ПЕХЧЕВО	Избирачки места од	0017	до 0025
Општина ПРОБИШТИП	Избирачки места од	1530	до 1573
Општина ПРОБИШТИП	Избирачки места од	1539/1	до 1539/1
Општина ПРОБИШТИП	Избирачки места од	1566/1	до 1566/1
Општина РАНКОВЦЕ	Избирачки места од	0982	до 0994
Општина СВЕТИ НИКОЛЕ	Избирачки места од	1671	до 1703
Општина СВЕТИ НИКОЛЕ	Избирачки места од	1675/1	до 1675/1
Општина СВЕТИ НИКОЛЕ	Избирачки места од	1684/1	до 1684/1
Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ	Избирачки места од	1142	до 1143
Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ	Избирачки места од	1151	до 1155
Општина ЧАШКА	Избирачки места од	2204	до 2206
Општина ЧАШКА	Избирачки места од	2205/1	до 2205/1
Општина ЧАШКА	Избирачки места од	2211	до 2216
Општина ЧАШКА	Избирачки места од	2227	до 2246
Општина ЧАШКА	Избирачки места од	2234/1	до 2234/1
Општина ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО	Избирачки места од	0875	до 0887
Општина ШТИП	Избирачки места од	2247	до 2315
Општина ШТИП	Избирачки места од	2247/1	до 2250/1
Општина ШТИП	Избирачки места од	2255/1	до 2255/1
Општина ШТИП	Избирачки места од	2268/1	до 2271/1
Општина ШТИП	Избирачки места од	2280/1	до 2280/1
Општина ШТИП	Избирачки места од	2294/1	до 2294/1
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 4			
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0194	до 0204
Општина БОГДАНЦИ	Избирачки места од	0368	до 0377
Општина БОГДАНЦИ	Избирачки места од	0371/1	до 0371/1

Општина БОГДАНЦИ	Избирачки места од	0376/1	до 0376/1
Општина БОСИЛОВО	Избирачки места од	1811	до 1826
Општина БОСИЛОВО	Избирачки места од	1824/1	до 1824/1
Општина БОСИЛОВО	Избирачки места од	1842	до 1843
Општина ВАЛАНДОВО	Избирачки места од	0280	до 0302
Општина ВАЛАНДОВО	Избирачки места од	0284/1	до 0284/1
Општина ВАСИЛЕВО	Избирачки места од	1794	до 1810
Општина ВАСИЛЕВО	Избирачки места од	1800/1	до 1800/1
Општина ВАСИЛЕВО	Избирачки места од	1804/1	до 1804/1
Општина ГЕВГЕЛИЈА	Избирачки места од	0333	до 0367
Општина ГЕВГЕЛИЈА	Избирачки места од	0349/1	до 0350/1
Општина ДЕМИР КАПИЈА	Избирачки места од	1238	до 1248
Општина КАВАДАРЦИ	Избирачки места од	0659	до 0712
Општина КАВАДАРЦИ	Избирачки места од	0660/1	до 0660/1
Општина КАВАДАРЦИ	Избирачки места од	0668/1	до 0668/1
Општина КАВАДАРЦИ	Избирачки места од	0672/1	до 0674/1
Општина КАВАДАРЦИ	Избирачки места од	0684/1	до 0684/1
Општина КОНЧЕ	Избирачки места од	1608	до 1617
Општина КРИВОГАШТАНИ	Избирачки места од	1508	до 1519
Општина МОГИЛА	Избирачки места од	0181	до 0193
Општина МОГИЛА	Избирачки места од	0214	до 0223
Општина НЕГОТИНО	Избирачки места од	1213	до 1237
Општина НЕГОТИНО	Избирачки места од	1216/1	до 1216/1
Општина НЕГОТИНО	Избирачки места од	1221/1	до 1221/1
Општина НЕГОТИНО	Избирачки места од	1223/1	до 1223/1
Општина НОВАЦИ	Избирачки места од	0158	до 0180
Општина НОВАЦИ	Избирачки места од	0161/1	до 0161/1
Општина НОВО СЕЛО	Избирачки места од	1774	до 1792
Општина НОВО СЕЛО	Избирачки места од	1791/1	до 1791/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1350	до 1457
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1367/1	до 1367/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1374/1	до 1375/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1380/1	до 1380/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1385/1	до 1385/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1387/1	до 1387/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1392/1	до 1392/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1400/1	до 1400/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1402/1	до 1402/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1456/1	до 1456/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1494	до 1507
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1520	до 1529
Општина РАДОВИШ	Избирачки места од	1574	до 1607
Општина РАДОВИШ	Избирачки места од	1578/1	до 1583/1
Општина РАДОВИШ	Избирачки места од	1618	до 1623
Општина РОСОМАН	Избирачки места од	0713	до 0722

Општина ДОЖРАН	Избирачки места од	0378	до 0385
Општина СТРУМИЦА	Избирачки места од	1713	до 1773
Општина СТРУМИЦА	Избирачки места од	1720/1	до 1720/1
Општина СТРУМИЦА	Избирачки места од	1727/1	до 1728/1
Општина СТРУМИЦА	Избирачки места од	1730/1	до 1731/1
Општина СТРУМИЦА	Избирачки места од	1763/1	до 1763/1
Општина СТРУМИЦА	Избирачки места од	1793	до 1793
Општина СТРУМИЦА	Избирачки места од	1827	до 1841
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 5			
Општина Дебар	Избирачки места од	0477	до 0477
Општина Дебар	Избирачки места од	0477/1	до 0477/1
Општина Дебар	Избирачки места од	0543	до 0548
Општина Дебар	Избирачки места од	0544/1	до 0544/1
Општина Дебар	Избирачки места од	0547/1	до 0547/1
Општина Дебар	Избирачки места од	0555	до 0556
Општина ДЕБАР	Избирачки места од	0549	до 0554
Општина ДЕБАР	Избирачки места од	0534	до 0542
Општина ЦЕНТАР ЖУПА	Избирачки места од	0557	до 0571
Општина ЦЕНТАР ЖУПА	Избирачки места од	0562/1	до 0562/1
Општина ДЕБАРЦА	Избирачки места од	1314	до 1334
Општина ДЕБАРЦА	Избирачки места од	1343	до 1349
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0026	до 0157
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0038/1	до 0040/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0066/1	до 0066/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0076/1	до 0076/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0089/1	до 0089/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0093/1	до 0094/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0102/1	до 0102/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0106/1	до 0106/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0119/1	до 0125/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0150/1	до 0150/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0205	до 0213
Општина ВЕВЧАНИ	Избирачки места од	1921	до 1923
Општина ДЕМИР ХИСАР	Избирачки места од	0619	до 0658
Општина ДЕМИР ХИСАР	Избирачки места од	0623/1	до 0623/1
Општина ДОЛНЕНИ	Избирачки места од	1209	до 1211
Општина ДОЛНЕНИ	Избирачки места од	1458	до 1493
Општина ДОЛНЕНИ	Избирачки места од	1470/1	до 1470/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0723	до 0757
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0726/1	до 0726/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0733/1	до 0733/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0736/1	до 0739/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0745/1	до 0745/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0751/1	до 0752/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0758	до 0781
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0802	до 0813
Општина КРИВОГАШТАНИ	Избирачки места од	1212	до 1212
Општина КРУШЕВО	Избирачки места од	1187	до 1208
Општина КРУШЕВО	Избирачки места од	1187/1	до 1187/1
Општина Маврово и Ростуша	Избирачки места од	0463	до 0476
Општина Маврово и Ростуша	Избирачки места од	0464/1	до 0465/1

Општина Маврово и Ростуша	Избирачки места од	0470/1	до 0470/1
Општина Маврово и Ростуша	Избирачки места од	0473/1	до 0474/1
Општина Маврово и Ростуша	Избирачки места од	0478	до 0478
Општина Маврово и Ростуша	Избирачки места од	0481	до 0498
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1249	до 1313
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1253/1	до 1255/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1258/1	до 1259/1

Општина ОХРИД	Избирачки места од	1263/1	до 1264/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1268/1	до 1268/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1278/1	до 1278/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1281/1	до 1283/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1298/1	до 1298/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1308/1	до 1310/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1335	до 1342
Општина ПЛАСНИЦА	Избирачки места од	0275	до 0279
Општина ПЛАСНИЦА	Избирачки места од	0276/1	до 0279/1
Општина РЕСЕН	Избирачки места од	1624	до 1670
Општина РЕСЕН	Избирачки места од	1631/1	до 1631/1
Општина РЕСЕН	Избирачки места од	1638/1	до 1638/1
Општина РЕСЕН	Избирачки места од	1640/1	до 1640/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1844	до 1920
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1846/1	до 1846/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1848/1	до 1848/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1853/1	до 1853/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1858/1	до 1859/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1863/1	до 1863/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1872/1	до 1873/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1875/1	до 1876/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1883/1	до 1884/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1895/1	до 1896/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1899/1	до 1899/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1905/1	до 1907/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1909/1	до 1910/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1916/1	до 1918/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	2976	до 2976
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6			
Општина БОГОВИЊЕ	Избирачки места од	2050	до 2079
Општина БОГОВИЊЕ	Избирачки места од	2050/1	до 2050/1
Општина БОГОВИЊЕ	Избирачки места од	2062/1	до 2062/1
Општина БОГОВИЊЕ	Избирачки места од	2065/1	до 2065/1
Општина БОГОВИЊЕ	Избирачки места од	2069/1	до 2071/1
Општина БОГОВИЊЕ	Избирачки места од	2073/1	до 2074/1
Општина БРВЕНИЦА	Избирачки места од	2032	до 2049
Општина БРВЕНИЦА	Избирачки места од	2036/1	до 2040/1
Општина БРВЕНИЦА	Избирачки места од	2049/1	до 2049/1
Општина ВРАПЧИШТЕ	Избирачки места од	0436	до 0462
Општина ВРАПЧИШТЕ	Избирачки места од	0436/1	до 0439/1
Општина ВРАПЧИШТЕ	Избирачки места од	0444/1	до 0445/1
Општина ВРАПЧИШТЕ	Избирачки места од	0447/1	до 0447/1
Општина ВРАПЧИШТЕ	Избирачки места од	0455/1	до 0458/1
Општина ВРАПЧИШТЕ	Избирачки места од	0461/1	до 0461/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0386	до 0435
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0387/1	до 0388/1

Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0396/1	до 0398/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0403/1	до 0403/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0406/1	до 0407/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0413/1	до 0413/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0419/1	до 0419/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0422/1	до 0422/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0424/1	до 0427/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0435/1	до 0435/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0480	до 0480
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0499	до 0533
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0499/1	до 0501/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0504/1	до 0508/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0510/1	до 0511/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0518/1	до 0519/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0521/1	до 0521/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0527/1	до 0528/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0531/1	до 0531/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0782	до 0782
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	2974	до 2975
Општина ЖЕЛИНО	Избирачки места од	2089	до 2114
Општина ЖЕЛИНО	Избирачки места од	2090/1	до 2091/1
Општина ЖЕЛИНО	Избирачки места од	2106/1	до 2110/1
Општина ЖЕЛИНО	Избирачки места од	2113/1	до 2114/1
Општина ЈЕГУНОВЦЕ	Избирачки места од	2115	до 2134
Општина ЈЕГУНОВЦЕ	Избирачки места од	2132/1	до 2132/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0783	до 0801
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0783/1	до 0783/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0793/1	до 0793/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0814	до 0829
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0816/1	до 0817/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0828/1	до 0828/1

Општина ТЕАРЦЕ	Избирачки места од	2007	до 2031
Општина ТЕАРЦЕ	Избирачки места од	2021/1	до 2022/1
Општина ТЕАРЦЕ	Избирачки места од	2029/1	до 2031/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1924	до 2006
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1927/1	до 1932/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1939/1	до 1939/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1941/1	до 1942/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1954/1	до 1954/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1958/1	до 1958/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1968/1	до 1968/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1971/1	до 1973/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1981/1	до 1981/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1989/1	до 1994/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1997/1	до 1997/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	2000/1	до 2000/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	2004/1	до 2004/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	2080	до 2088

(2) За спроведувањето на гласањето за избор на тројца пратеници се утврдува една изборна единица и тоа:

- Изборна единица број 7 за гласање на државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во Европа, Азија, Северна и Јужна Америка, Австралија и Африка, со избирачките места, односно ДКП, односно конзуларните канцеларии во тие земји.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 176

Ако некое избирачко место претрпи измени согласно со овој законик, избирачите од новото избирачко место го остваруваат своето избирачко право во изборната единица каде што припаѓало избирачкото место.

Член 177

Државната изборна комисија најдоцна 30 дена пред денот определен за избори ќе ги објави описите на изборните единици утврдени со овој законик.

XIV. КАЗНИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 177-а

(1) Независно од прекршочната одговорност за непочитување на одредбите од овој законик кои се однесуваат на ограничување на трошоците на изборната кампања и доставувањето на финансиските извештаи за финансирање на изборната кампања на учесникот во изборната кампања се определува:

- делумно губење на надоместокот на трошоците за изборна кампања,
- целосно губење на надоместокот на трошоците за изборна кампања или
- забрана на исплата на надоместокот на трошоците за изборна кампања.

(2) На учесниците во изборната кампања ќе им се определи делумно губење на надоместокот на трошоците за изборната кампања во случај кога ќе го надминат дозволеният износ на трошоци за изборната кампања, согласно со членот 84 од овој законик.

(3) Делумното губење на надоместокот на трошоците за изборната кампања во случаи од ставот (2) на овој член се состои во намалување на износот за надоместок на трошоците за кампањата за онолку за колку е надминат дозволеният лимит за трошење во изборна кампања. Доколку висината на износот на средствата со кои е надминат дозволеният лимит за трошење во изборна кампања е поголем од износот за надоместокот на трошоците во изборната кампања, ќе се определи целосно губење на надоместокот на трошоците за изборната кампања.

(4) На учесници во изборна кампања ќе им се определи забрана за исплата на надоместокот на трошоците за изборна кампања во случаите кога во пропишаниот рок и содржина не ги достават финансиските извештаи согласно со членовите 84-б ставови (1) и (2) и 85 од овој законик.

(5) Забраната за исплатата на надоместокот на трошоците за изборната кампања во случаите од ставот (4) на овој член трае до уредно исполнување на обврската согласно со членовите 84-б ставови (1) и (2) и 85 од овој законик.

(6) Одлуката за делумно, односно целосно губење на надоместокот на трошоците за изборна кампања од ставовите (2) и (3) на овој член, како и одлуката за запирање на исплатата од ставот (4) на овој член ја носи Државната изборна комисија на предлог на Државниот завод за ревизија.

(7) Против одлуката од ставот (6) на овој член, која е конечна, може да се поведе управен спор.

(8) Одлуката од ставот (7) на овој член се објавува во Службен весник на Република Македонија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 24.01.2014 >>

Член 177-б

(1) Членовите и нивните заменици во Избирачките одбори или Општинските изборни комисии кои не го спровеле гласањето на начин утврден со овој закон и заради што е поништено гласањето на одредено избирачко место ќе се казнат со највисоката глоба според Законот за прекршоците.

(2) Државната изборна комисија за неправилностите од ставот (1) на овој член:

- задолжително покренува прекршочна постапка пред надлежен суд и
- поднесува иницијатива до надлежен обвинител доколку има сознанија или сомнежи за сторено кривично дело.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 178

(1) За спречување на изборите и гласањето; за повреда и злоупотреба на избирачкото право; за повреда на слободата на определувањето на избирачите; за поткуп при изборите и гласањето; за уништување на изборните исправи, за постапување спротивно на членот 8-а од овој закон и за извршена изборна измама, сторителот ќе се казни според одредбите на Кривичниот законик.

(2) Обидот на кривичните дела од став (1) на овој член е казнив.

(3) За кривичните дела од ставот (1) на овој член постапката е итна.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 178-а

За прекршоците предвидени во овој законик прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 179

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на член на Влада, заменик министер и функционер кој раководи со орган ако постапи спротивно на членот 8-а од овој Законик.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на лицето кое учествува во изборната кампања со својата службена униформа (член 9).

(3) глоба во износ од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на член на избран орган кој работи спротивно на одредбите на овој законик (член 19 став (1)).

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 179-а

(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на регистрирана политичка партија, коалиција односно независен кандидат ако ги употребат податоците од избирачкиот список за други цели, или ги користат на денот на изборите за евидентирање на лицата кои гласаат (член 55 ставови (1) и (4)).

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за политичката партија, коалицијата односно независниот кандидат ќе му се изрече на овластеното лице на политичката партија, коалицијата односно независниот кандидат за прекршокот од ставот (1) на овој член.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 179-б

(1) Глоба во износ од 8.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на правното лице ако не го почитува рокот за започнување и завршување на изборната кампања (член 69-а став (2)).

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на претседателот и членовите на Државната изборна комисија за непостапување во соодветните рокови од членовите 67 став (4), 69-а став (4), 148 став (3), 149 став (3) и 149-а став (3) од овој законик.

(3) Глоба во износ од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на физичко лице кое ја попречува и оневозможува изборната кампања (член 73).

(4) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на претседателот и членовите на Државната комисија за спречување на корупција за непостапување во рокот од членот 74 став (1) од овој законик.

(5) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра за одговорното лице на надлежната институција од членот 67 став (2) ќе се изрече за непостапување во соодветните рокови од член 67 став (2).

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 180

(1) Глоба во износ од 8.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на регистрирана политичка партија, коалиција односно независен кандидат доколку не се придржуваат до членот 72 од овој Законик.

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за политичката партија, коалицијата односно независниот кандидат ќе

му се изрече на овластеното лице на политичката партија, коалицијата односно независниот кандидат за прекршокот од ставот (1) на овој член.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 181

- (1) Глоба во износ од 2.250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на радиодифузерот, ако:
- известува за редовните активности на државните органи, органите на општините и на градот Скопје и на правните лица на кои им е доверено вршење на јавни овластувања, спротивно на членот 75-б од овој закон,
 - уредници, новинари, водители на програма и презентери ангажирани во подготвување на програми на радиодифузерите, учествуваат во предизборни активности на учесници во изборна кампања спротивно на членот 75-в од овој законик,
 - не го снима излезниот сигнал на својата програма од денот на распишувањето на изборите до нивното завршување и не ги чува снимките од својата програма (член 75- г став (1)),
 - не достави снимки и други податоци поврзани со медиумското покривање на изборите спротивно на членот 75-г став (2) од овој законик,
 - огласите и соопштенијата за независните кандидати се емитуваат спротивно на членот 75-д став (2) од овој законик,
 - не обезбеди рамноправен пристап во информативната програма согласно со членот 76-а ставови (2) и (3) од овој законик,
 - јавниот радиодифузен сервис не ги информира граѓаните или лицата со оштетен слух за изборниот процес (член 76-а ставови (1) и (4)) и
 - јавниот радиодифузен сервис емитува бесплатно политичко претставување на учесниците во изборниот процес и постапува спротивно на членот 76-а ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12) од овој Законик.
- (2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на радиодифузерот ќе му се изрече и на одговорното лице на радиодифузерот за прекршокот од ставот (1) на овој член.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 181-а

- (1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на радиодифузерот, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) ако:
- не обезбеди покривање на изборите на правичен, избалансиран и на непристрасен начин (член 75 став (1)),
 - не овозможи подеднакви услови за пристап до програмите на сите учесници во изборна кампања (член 75 став (2)),
 - програмите наменети за малолетната публика се користат за изборно медиумско претставување (член 75 став (4)),
 - ако на било каков начин финансираат или даваат донации на политичките партии (член 75 став 5) и
 - постапат спротивно на членот 75-ѓ од овој законик.
- (2) Глоба во износ од 800 до 1.200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на службеното лице кое што одобрило користење средства од Буџетот на Република Македонија или буџетите на општините и градот Скопје за платено рекламирање за време за изборна кампања.
- (3) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на радиодифузерот, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) ќе му се изрече и на одговорното лице на радиодифузерот, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) за прекршокот од ставот (1) на овој член.

<< Консолидација: Влегува во сила на 21.05.2019 >>

Член 182

- (1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на радиодифузерот, печатениот медиум и електронскиот медиум (интернет портал), ако:
- емитуваат, односно објавуваат платено политичко рекламирање спротивно на членот 75-д став (1) од овој законик,
 - огласите и соопштенијата за независните кандидати содржат податоци спротивно на членот 75-д став (3) од овој законик,
 - емитуваат, односно објавуваат огласи и реклами спротивно на членот 75-д став (6) од овој законик,
 - не утврдат ценовник за платено политичко рекламирање на учесниците во изборниот процес (член 75-ѓ став (2)),
 - не го објават и/или не го достават ценовникот (член 75-ѓ ставови (3) и (4)),
 - го изменат ценовникот во текот на изборната кампања (член 75-ѓ став (5)),
 - постојните ценовници за платено политичко рекламирање не ги применуваат и за време на изборната кампања и

притоа цената по секунда за платено политичко рекламирање ако ја надминува просечната цена на рекламирање пресметана во последните три месеци пред денот на распишување на изборите (член 75-ѓ став (б)),

- не обезбедат рамноправен пристап согласно со членот 75-ѓ став (7) од овој законик и

- го прекршат изборниот молк (член 76-б).

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на радиодифузерот, печатениот медиум и електронскиот медиум (интернет портал), ќе му се изрече и на одговорното лице на радиодифузерот, печатениот медиум и електронскиот медиум (интернет портал), за прекршокот од ставот (1) на овој член.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 183

(1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на радиодифузерот, ако:

- го објави изборното пропагандно известување без наведување дека се работи за платено политичко рекламирање и ако не го одвои од другите содржини на медиумите (член 76 став (1)),

- јасно не го означи начателот на платеното политичко рекламирање (член 76 став (2)),

- го објави изборното пропагандно известување со учество на малолетници во платено политичко рекламирање (член 76 став (3)) и

- емитува платено политичко рекламирање во вести, информативни, образовни и програми за деца, во преноси од верски, спортски, културни и други настани (член 76 став (4)).

- емитува бесплатно политичко претставување во своите програми од денот на распишување на изборите до нивното завршување (член 76, став 8).

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на радиодифузерот ќе му се изрече и на одговорното лице на радиодифузерот за прекршокот од ставот (1) на овој член.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 183-а

(1) Глоба во износ од 2.250 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на радиодифузерот, печатениот медиум и електронскиот медиум (интернет портал), ако:

- ги објават резултатите од испитувањето на јавното мислење спротивно на членот 77 став (1) од овој законик,

- ги објават резултатите од испитувањето на јавното мислење, а не ги наведат податоците утврдени во членот 77 став (2) од овој законик и

- објават резултатите од испитувањето на јавното мислење спроведено на денот на изборите спротивно на членот 77 став (3) од овој законик.

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на радиодифузерот, печатениот медиум и електронскиот медиум (интернет портал), ќе му се изрече и на одговорното лице на радиодифузерот, печатениот медиум и електронскиот медиум (интернет портал), за прекршокот од ставот (1) на овој член.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 183-б

Глоба во износ од 1.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на радиодифузерот ако договорите од членот 76-в не ги достават до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Државната изборна комисија во рокот предвиден со ставот 10 од истиот член.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 184

(1) Глоба во износ од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на градоначалникот на општината, односно градот Скопје ако не утврди места за лепење на плакати без надоместок и не изврши нивно обележување за секој подносител на листи одделно (член 78).

(2) Глоба во износ од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на градоначалникот на

општините во Република Македонија и градот Скопје, доколку постапат спротивно на членот 78-а ставови (4) и (5) од овој Законик.

(3) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност, ќе им се изрече на правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди доколку извештајот од член 78-а став 12 не го достават до надлежните институции и во рокови определени во ставовите 13 и 14 од членот 78-а.

(4) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице од ставот (3) на овој член.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 185

(1) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на регистрирана политичка партија, коалиција односно независен кандидат ако во рокот утврден од членот 79 став (2) од овој законик не го отстрани сметот од плакатите.

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за политичката партија, коалицијата, односно независниот кандидат ќе му се изрече на овластеното лице на политичката партија, коалицијата односно независниот кандидат за прекршокот од ставот (1) на овој член.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 186

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на физичко лице кое врши уништување на изборни плакати или лепење плаката преку друга плаката на учесник во изборна кампања на места определени за нивно истакнување (член 78 став (1)).

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 187

(1) Глоба во износ од 8.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на ќе се казни за прекршок политичка партија, коалиција, односно независен кандидат кој:

- нема да го пријави изборниот собир најдоцна 48 часа пред неговото одржување и
- го организира собирот спротивно на членовите 81 и 82 од овој законик.

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за политичката партија, коалицијата односно независниот кандидат ќе му се изрече на овластеното лице на политичката партија, коалицијата односно независниот кандидат за прекршокот од ставот (1) на овој член.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 188

Глоба во износ од 450 до 1.200 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на функционерот односно раководното лице на надлежниот државен орган, верска заедница или јавна институција која на учесникот во изборната кампања ќе му дозволи организирање на предизборни собири спротивно на членот 82 од овој законик.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 188-а

(1) Глоба во износ од 9.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на политичка партија, коалиција односно независен кандидат ако непотрошените донации не ги вратат во предвидениот рок на давателите на донацијата, сразмерно на донираниот износ, во случај на не поднесување односно не потврдување на листата на кандидати (член 71 став 7).

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за политичката партија, коалицијата, односно независниот кандидат ќе му се изрече на овластеното лице на политичката партија, коалицијата односно независниот кандидат за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 900 до 1.350 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на лице кое имало намера да се кандидира за прекршокот од ставот (1) на овој член.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Член 189

(1) Глоба во износ од 9.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на политичка партија, коалиција односно независен кандидат ако не поднесат извештај за финансирање на изборната кампања од членот 85 од овој законик, односно кога за финансирање на изборната кампања се користени средства согласно со членот 83 од овој Законик.

(2) Глоба во износ од 9.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на политичка партија, коалиција, односно независен кандидат доколку во изборната кампања потроши повеќе финансиски средства отколку што е утврдено во членот 84 од овој законик.

(3) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за политичката партија, коалицијата, односно независниот кандидат ќе му се изрече на овластеното лице на политичката партија, коалицијата односно независниот кандидат за прекршокот од ставот (1) и (2) на овој член.

(4) Глоба во износ од 9.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на политичка партија, коалиција односно независен кандидат ако не поднесат извештај за финансирање на изборната кампања во предвидениот рок од членот 84-б од овој законик.

<< Консолидација: Влегува во сила на 16.02.2020 >>

Член 189-а

(1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на радиодифузерот или печатениот медиум кој нема да поднесе извештај за рекламниот простор искористен од секој учесник во изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа, најдоцна 15 дена по денот на завршувањето на изборната кампања (член 85-а).

(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорниот уредник за дејствијата од ставот (1) на овој член.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 190

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на Главниот државен ревизор, доколку постапи спротивно на одредбите на членот 74-а ставови (1) и (2) од овој Законик.

(2) Глоба во износ од 450 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на лице кое при гласањето користи мобилен телефон или апарат за сликање на гласачкото ливче.

(3) Глоба во износ од 300 до 750 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на лицето од членот 106 на овој законик, ако во времето и местото на гласањето носи ознака или симбол на политичка партија или кандидат и ако за време на гласањето не носи беџ.

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

Дејуре Забелешка: Ставот 2 не станува став 1 и ставот 3 не станува став 2.

Член 191

(1) Глоба во износ од 750 до 2.250 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на физичко лице кое гласа за повеќе лица или гласа во име на друго лице, како и за спречување на присуство на полицијата, ако за тоа имало потреба (членови 102, 103, 111 и 112).

(2) Глоба во износ од 750 до 2.250 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на службено лице (полицаец), кое ќе ја злоупотреби својата положба и ќе предизвика неред на гласачкото место (член 102).

<< Консолидација: Влегува во сила на 10.11.2015 >>

XIV-а. ДОПОЛНИТЕЛНИ ЛИСТИ

Член 191-а

За поднесување на листи на кандидати за членови на совет и листи на кандидати за градоначалник од страна на регистрирани политички партии или коалиции се определува дополнителен рок најдоцна до 8 март 2013 година.

<< Консолидација: Одредбата од членот 1 од овој закон (ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 34/2013) ќе се применува само за првите редовни избори за членови на совет и градоначалник кои ќе

Член 191-б

(1) Општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје по приемот на листата на кандидати за членови на совет и листа на кандидати за градоначалник утврдува дали истата е поднесена во утврдениот дополнителен рок од членот 191-а од овој законик и дали е составена во согласност со одредбите од овој законик.

(2) Ако општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје утврди дека во листата од ставот (1) на овој член има одделни неправилности, ќе го повика овластениот претставник на подносителот на листата, да ги отстранат неправилностите во рок од пет часа од приемот на листите.

(3) Ако општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје утврди дека листата од ставот (1) на овој член е поднесена во определениот дополнителен рок и е составена во согласност со одредбите од овој законик, односно констатираните неправилности или пропусти, подносителите на листата ги отстраниле во рокот утврден во ставот (2) на овој член, поднесената листа ќе ја потврди со решение.

(4) Ако општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје утврди дека листите од ставот (1) на овој член се поднесени ненавремено, односно констатираните неправилности или пропусти, подносителите на листите не ги отстраниле во рокот утврден во ставот (2) на овој член, поднесената листа ќе ја отфрли со решение во рок од шест часа од приемот на листите.

(5) Против решението на општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје од ставот (4) на овој член може да се поднесе тужба до Управниот суд, преку Државната изборна комисија во рок од шест часа од приемот на решението.

(6) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од шест часа од приемот на тужбата.

(7) Доставување на приговор и тужба по пошта не е дозволено.

<< Консолидација: Одредбите од членот 1 од овој закон (ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 31/2013) со кој се дополнува нова Глава XIV-а и пет нови члена 191-а, 191-б, 191-в, 191-г и 191-д во Изборниот законик ќе се применуваат само за првите редовни избори за членови на совет и градоначалник кои ќе се одржат по влегувањето во сила од овој закон (ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 31/2013) на 24 март 2013 година. >>

Член 191-в

Општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје потврдените листи на кандидати за членови на совет и листи на кандидати за градоначалник доставени во дополнителниот рок од членот 191-а од овој закон, во рок од еден час ги доставува до Државната изборна комисија заради дополнително утврдување на редоследот на веќе утврдената единствена листа на кандидати за спроведување на редовни избори за членови на совет и градоначалник кои ќе се одржат на 24 март 2013 година согласно со овој законик.

<< Консолидација: Одредбите од членот 1 од овој закон (ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 31/2013) со кој се дополнува нова Глава XIV-а и пет нови члена 191-а, 191-б, 191-в, 191-г и 191-д во Изборниот законик ќе се применуваат само за првите редовни избори за членови на совет и градоначалник кои ќе се одржат по влегувањето во сила од овој закон (ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 31/2013) на 24 март 2013 година. >>

Член 191-г

Општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје дополнително утврдените единствени листи на кандидати за членови на совет и листи на кандидати за градоначалник ќе ги огласи веднаш по утврдувањето на дополнителната единствена листа на кандидати за членови на совет и листи на кандидати за градоначалник од страна на Државната изборна комисија во сите населени места и на избирачките места во општината.

<< Консолидација: Одредбите од членот 1 од овој закон (ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 31/2013) со кој се дополнува нова Глава XIV-а и пет нови члена 191-а, 191-б, 191-в, 191-г и 191-д во Изборниот законик ќе се применуваат само за првите редовни избори за членови на совет и градоначалник кои ќе се одржат по влегувањето во сила од овој закон (ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 31/2013) на 24 март 2013 година. >>

Член 191-д

(1) Подносителите на дополнително потврдените листи на кандидати за членови на совет и листи на кандидати за градоначалник согласно со овој законик, се должни да обезбедат ЕДБ и да ја отворат трансакциската сметка согласно со членот 71 од овој законик, најдоцна 12 часа по потврдувањето на листата за кандидати и во тој рок од 12 часа доказот за обезбеден ЕДБ и отворена трансакциона сметка се доставува до надлежната изборна комисија.

(2) Ако подносителите на дополнително потврдените листи на кандидати за членови на совет и листи на кандидати за градоначалник не обезбедат ЕДБ и не отворат трансакциска сметка во рокот од ставот (1) на овој член потврдената листа на кандидати се поништува со решение на надлежната изборна комисија.

<< Консолидација: Одредбите од членот 1 од овој закон (ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 31/2013) со кој се дополнува нова Глава XIV-а и пет нови члена 191-а, 191-б, 191-в, 191-г и 191-д во Изборниот законик ќе се применуваат само за првите редовни избори за членови на совет и градоначалник кои ќе се одржат по влегувањето во сила од овој закон (ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК слв. 31/2013) на 24 март 2013 година. >>

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 192

Со денот на влегувањето во сила на овој законик престануваат да важат Законот за избор на претседател на Република Македонија (Службен весник на Република Македонија број 20/94, 48/99 и 11/2004), Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (Службен весник на Република Македонија број 42/2002 и 46/2004), Законот за локалните избори (Службен весник на Република Македонија број 45/2004, 52/2004, 60/2004 и 4/2005), Законот за избирачки список (Службен весник на Република Македонија број 42/2002, 35/2004 и 74/2005), Законот за избирачките места (Службен весник на Република Македонија број 50/97) и Законот за изборните единици за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (Службен весник на Република Македонија број 43/2002).

Член 193

- (1) На првите наредни избори за избор на пратеници избирачкиот одбор е составен од пет члена и нивни заменици.
- (2) Претседателот на избирачкиот одбор и неговиот заменик се избираат од редот на вработените во државната, општинската и администрацијата на градот Скопје и два члена и нивни заменици се избираат од редот на јавната администрација по случаен избор.
- (3) Еден член на избирачкиот одбор и неговиот заменик се именува на предлог на политичките партии во опозиција кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.
- (4) Еден член на избирачкиот одбор и неговиот заменик се именува на предлог на политичките партии на власт кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.
- (5) Начинот и постапката за изборот на членовите од ставот (2) на овој член се врши во согласност со членот 39 од овој законик.
- (6) Политичките партии од ставовите (3) и (4) на овој член предлозите за членови на избирачки одбори и нивни заменици ги доставуваат до општинската изборна комисија во рок од пет дена од денот на добивањето на известувањето од општинската изборна комисија.
- (7) Ако политичките партии не го достават предлогот во рокот утврден во ставот (6) од овој член, именувањето на членовите го врши општинската изборна комисија.

Член 194

- (1) Важноста за запишувањето на личните податоци во согласност со членот 41 став (3) од овој законик ќе се примени по создавањето на услови за таа цел.
- (2) Државниот завод за статистика ќе продолжи да ја врши организационо - техничката и методолошка обработка на податоците од Избирачкиот список до конечното негово преземање од страна на Министерството за правда.
- (3) За спроведување на гласањето на внатрешно раселените лица, Министерството за правда ќе подготви посебни изводи од Избирачкиот список врз основа на евиденција на надлежните органи.

Член 195

Со денот на влегувањето во сила на овој законик составот на Државната изборна комисија ќе се именува во рок од 15 дена.

Член 196

Подзаконските акти предвидени со овој законик Државната изборна комисија ќе ги донесе во рок од 20 дена од денот на нејзиното формирање.

Член 196-а

Заради организација на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година, граѓаните за кои не постојат неодамнешни податоци и евиденции во базите на институциите при вкрстените проверки согласно со Правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверки, за кои се смета дека се на привремена работа или привремен престој во странство со пријавено последно живеалиште во Република Македонија во бројка од 171.500 лица, без ограничување на нивното избирачко право, Државната изборна комисија ги запишува во посебниот извод на Избирачкиот список од членот 45 став (4) од Изборниот законик.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, а ќе се применува до денот на објавувањето на конечните резултати од страна од Државната изборна комисија за спроведените предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 196-б

(1) Заради организација на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година, Државната изборна комисија во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, граѓаните за кои при административните и теренските проверки спроведени согласно со Правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверки, утврдила спорни записи, односно несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, во бројка од 39.502 лица, ќе ги стави на јавен увид на веб страницата на Државната изборна комисија, ќе спроведе медиумска кампања и ќе објави јавен повик за пријавување.

(2) Во јавниот повик се наведуваат потребните документи за пријавување на лицата чии податоци се објавени, согласно со Изборниот законик.

(3) Државната изборна комисија ќе достави до Министерството за надворешни работи известување за објавување на јавен повик за пријавување на граѓаните од ставот (1) на овој член. Министерството за надворешни работи го објавува јавниот повик на својата веб страница. Министерството за надворешни работи веднаш е должно да го достави до ДКП, односно конзуларните канцеларии заради објавување на нивната веб страница.

(4) Рокот за пријавување согласно со објавениот јавен повик ставот (1) на овој член е 25 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

(5) Во периодот утврден во ставот (4) на овој член, најголемите четири политички партии можат да определат свои набљудувачи во подрачните единици на Државната изборна комисија.

(6) Пријавувањето може да биде лично до Државната изборна комисија или подрачните единици на Државната изборна комисија или електронски согласно со членот 48 до 51 од Изборниот законик до Државната изборна комисија.

(7) Три или повеќе члена на Државната изборна комисија, во рок од 10 дена по истекот на рокот од ставот (4) на овој член, можат да побараат дополнителна проверка за кое било од лицата кои се пријавиле во текот на увидот, при што можат да побараат лицето да се појави лично, ако има живеалиште или престојувалиште во Република Македонија или преку видео-конференциска врска ако се на привремена работа или престој во странство.

(8) Доколку по истекот на рокот од ставот (4) на овој член, лицата чии податоци се ставени на јавен увид не постапат согласно со ставот (6) на овој член, истите не се запишуваат во Избирачкиот список.

(9) Доколку лицата од ставот (7) на овој член не се појават лично или преку видео- конференциска врска согласно со ставот (7) или Државната изборна комисија утврди дека дадените податоци се невистинити, истите не се запишуваат во Избирачкиот список.

(10) Лицата кои што нема да бидат запишани во Избирачкиот список ќе имаат дополнителна можност да се пријават при Државната изборна комисија во тек на јавниот увид пред изборите.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, а ќе се применува до денот на објавувањето на конечните резултати од страна од Државната изборна комисија за спроведените предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 196-в

Правилата за медиумско претставување од членовите 75, 75-а, 75-б, 75-в, 75-г, 75-д, 76-в и 76-г од Изборниот законик се применуваат 100 дена пред денот на одржување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 196-г

(1) Во рамките на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се формира Привремена комисија за следење на медиумско претставување (во натамошниот текст:

(2) Привремена комисија) која врши мониторинг на спроведување на одредбите од членовите 75, 75-а, 75-б, 75-в, 75-г, 75-д, 75-ѓ, 76, 76-а, 76-б, 76-в, 76-г и 77 од овој законик.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 196-д

(1) Привремената комисија е составена од пет члена, од кои четири члена ги определуваат двете политички партии во опозиција со најголем број пратеници и двете политички партии на власт со најголем број пратеници во Собранието на Република Македонија, по претходна консултација со релевантните професионални организации, од кои најмалку еден член е од редот на припадниците на најголемата немнозинска заедница во Република Македонија, во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги именува четирите члена на Привремената комисија, веднаш а најдоцна во рок од еден ден од денот кога биле определени.

(3) Петтиот член на Привремената комисија, директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го именува по претходен предлог усвоен со консензус од четирите члена од ставот (2) на овој член, во рок од 15 дена од нивното именување.

(4) Мандатот на Привремената комисија трае до завршувањето изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 196-ѓ

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги постапува по предлозите на Привремената Комисија и поведува постапка согласно со Изборниот законик.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 196-е

(1) Привремената комисија веднаш ги добива извештаите за следење на изборното медиумско претставување и програмскиот сервис на радиодифузерите и електронски медиуми (интернет портали) во Република Македонија од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(2) Оценка за балансирано претставување од страна на радиодифузерите, односно Јавниот радиодифузен сервис, трговските радиодифузни друштва и електронските медиуми (интернет портали) оваа Привремена комисија ги дава за период не покос од седум дена.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 196-ж

(1) Просторните, технички и финансиски услови за работа на Привремената комисија ги обезбедува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(2) Членовите на Привремената комисија имаат право на месечен надоместок за својата работа во висина од три и пол просечни месечни плати во Република Македонија според последните податоци објавени од Државниот завод за статистика.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 196-з

Во рок од 30 дена од денот на донесувањето на овој закон, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе ја измени Методологијата од членот 76-в став (8) од Изборниот законик во делот на примена на одредбите на овој закон.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 196-с

(1) Ниту еден медиум или новинар не може да биде санкциониран за изразување на мислење.

(2) Изразувањето на мислење мора да биде издвоено од веста.

(3) Ниту еден медиум не може да биде затворен на предлог на Привремената комисија во постапка поведена согласно со нејзините надлежностите утврдени со овој закон.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 196-и

(1) За прекршувањата на одредбите на Изборниот законик за кои се утврдени глоби во членовите 181, 181-а, 182, 183, 183-а и 189-а, доколку прекршокот е сторен за прв пат судот ќе изрече прекршочна санкција опомена.

(2) Доколку прекршокот се повтори, судот ќе изрече глоба во износ утврден во членовите 181, 181-а, 182, 183, 183-а и 189-а од законот.

(3) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член не се применува членот 75 од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија број 196/15).

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 196-ј

(1) На предлог на политичката партија во опозиција со најголем број пратеници во Собранието на Република Македонија, а по претходна консултација со двете политички партии на власт со најголем број пратеници во Собранието на Република Македонија и политичката партија во опозиција со втор најголем број пратеници во Собранието на Република Македонија, од редот на експертите од областа се назначува уредник на информативната програма на Јавниот радиодифузен сервис.

(2) Уредникот од ставот (1) на овој член ја презема функцијата 100 дена пред денот на одржување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година.

<< Консолидација: Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. >>

Член 196-к

Мандатот на членовите на советите и на градоначалниците од изборите одржани на 24 март 2013 година трае до изборот на новите членови на советите и на градоначалниците.

<< Консолидација: Влегува во сила на 01.06.2017 >>

Член 196-л

(1) Собранието на Република Македонија, во постапка утврдена со ставовите 2 и 3 на овој член, ќе го усогласи составот на Државната изборна комисија согласно со членот 27 став (5) од овој законик најдоцна до почетокот на изборната кампања за изборите кои ќе се одржат на 15 октомври 2017 година за избор на членови на советите на општините и советот на град Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на градот Скопје.

(2) Собранието го огласува изборот на член на Државната изборна комисија во Службен весник на Република Македонија и во дневниот печат. Огласот трае пет дена од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

(3) Претседателот на Собранието ја известува политичката партија во опозиција, во рок од 24 часа од приемот на известувањето за пријавени кандидати по огласот од ставот 2 на овој член, да му достават предлог за член на Државната изборна комисија.

(4) Доставениот предлог, Комисијата за прашања на изборите и именувањата го утврдува и веднаш го доставува до Собранието на Република Македонија.

<< Консолидација: Влегува во сила на 11.09.2017 >>

Член 197

Овој законик влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

ОДРЕДБИ

поврзани со

ИЗБОРЕН ЗАКОНИК

ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ

во консолидираниот текст

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 136/2008

Член 96

Државната изборна комисија ќе се избере во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Државната изборна комисија продолжува со работа до изборот на Државната изборна комисија согласно со овој закон.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 136/2008

Член 97

Надлежностите на Министерството за правда кои согласно со одредбите на овој закон преминуваат во надлежност на Државната изборна комисија, Министерството за правда продолжува да ги врши најдоцна до 1 септември 2009 година.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 136/2008

Член 98

Државната изборна комисија во соработка со Министерството за внатрешни работи и Министерството за надворешни работи во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги започнат активностите за евидентирање и пријавување на државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 136/2008

Член 99

За државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство, гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, како и за избор на претседател на Република Македонија согласно со овој закон ќе се спроведува по 1 септември 2009 година.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 136/2008

Член 100

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 136/2008

Член 101

Собранието на Република Македонија во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе формира координативно тело за спроведување на активностите за преземање на Избирачкиот список од Министерството за правда во Државната изборна комисија со членови од Министерството за правда, Државната изборна комисија и Државниот завод за статистика на предлог на Владата на Република Македонија.

Во координативното тело по еден член ќе се избере од редот на пратеничките групи во опозиција и по еден член од редот на пратеничките групи на власт застапени во Собранието на Република Македонија.

Координативното тело за спроведување на активностите од ставот 1 на овој член ќе донесе програма и акционен план со кој ќе ги утврди роковите за спроведување на работите поврзани со пренесувањето на надлежностите, но најдоцна до 1 септември 2009 година.

Државниот завод за статистика ќе продолжи да ја врши организационо-техничката и методолошката обработка на податоците од Избирачкиот список до 1 септември 2009 година, односно до предавањето на Државната изборна комисија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 136/2008

Член 102

Вработените во подрачните одделенија на Министерството за правда кои вршат работи и задачи поврзани со евиденција на избирачкото право продолжуваат со работа во Државната изборна комисија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 136/2008

Член 103

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Изборниот законик.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 136/2008

Член 104

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 44/2011

Член 92

Заменикот на претседателот на Државната изборна комисија продолжува да ја врши функцијата како потпретседател на Државната изборна комисија до истекот на мандатот за кој е избран.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 44/2011

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 34/2013

Член 2

Одредбата од членот 1 од овој закон ќе се применува само за првите редовни избори за членови на совет и градоначалник кои ќе се одржат по влегувањето во сила на овој закон на 24 март 2013 година.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 34/2013

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 14/2014

Член 68

Државната изборна комисија во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон е должна да спроведе набавка на електронски систем за проверка за идентификација на избирачот.

Во случај на непостапување по ставот 1 на овој член на одговорното лице во Државната изборна комисија ќе му се изрече глоба во износ од 20.000 до 50,000 евра во денарска противвредност.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 14/2014

Член 69

Одредбата од членот 47 во избирачките места каде што постојат технички услови за тоа по избор на Државна изборна комисија ќе се применува од 1 јануари 2015 година, а од 1 јануари 2017 година ќе се применува во избирачки места каде што се гласа во 2015 година и во избирачки места по избор на Државна изборна комисија, а целосната примена на одредбата е задолжителна од 1 јануари 2019 година.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 14/2014

Член 70

Избирачките места од членот 58 по можност ќе бидат сместени во ист објект со избирачките места од кои со делба на гласачите се дефинирани новите избирачки места.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 14/2014

Член 71

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Изборниот законик.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 14/2014

Член 72

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 196/2015

Член 75

За прекршоците предвидени во овој закон одмерувањето на глобата за правните лица ќе се врши согласно со Законот за прекршоците.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 196/2015

Член 76

Во Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија број 14/14), членот 68 се брише.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 196/2015

Член 77

Во Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија број 14/14), членот 69 се брише.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 196/2015

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 78

(1) Заради организирање на предвремени избори за пратеници кои ќе се одржат на 24 април 2016 година, Собранието на Република Македонија во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој Законик, објавува јавен оглас за избор на членови на Државната изборна комисија, согласно со одредбите од овој Законик.

(2) Во рок од 15 дена по објавувањето на огласот од ставот (1) на овој член, Собранието на Република Македонија врши избор на Државната изборна комисија, согласно со одредбите од овој Законик.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 196/2015

Член 79

Собранието на Република Македонија во смисла на членот 78 став (1) во рок не подолг од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој Законик донесува одлука за објавување на оглас за избор на претседателот и членовите на Државна изборна комисија под услови и начин утврдени со овој Законик.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 196/2015

Член 80

Заради организирање на предвремени избори за пратеници кои ќе се одржат на 24 април 2016 година, Правилникот за методологија за водење и ажурирање на Избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверка од членот 31 став (2) точка 28-е) и Правилникот за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоци во Избирачкиот список, како и постапка за спроведување теренски проверки заради ажурирање на истиот од членот 31 став (2) точка 28-ж) се усвојуваат од страна на Државната изборна комисија, по претходна согласност на четирите најголеми политички партии во Собранието на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој Законик.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 196/2015

Член 81

Податокот во избирачкиот список лична фотографија како дел од податоците кои ги содржи избирачкиот список од членот 45 ставови (1) и (2) од овој Законик, ќе биде содржан во избирачкиот список доколку со Правилникот за

АВТОМ: методологија за водење и ажурирање на Избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверка од членот 31 став (2) точка 28 - е) и член 79 од овој закон биде утврдено дека постојат технички услови за внесување на тој податок како дел од содржината на избирачкиот список.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 196/2015

Член 82

АВТОМАТСКИ ДОДАДЕН (1) Заради организирање на предвремени избори за пратеници кои ќе се одржат на 24 април 2016 година, забрането е платено политичко рекламирање кај радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) во периодот од 20 декември 2015 година до денот на почетокот на изборна кампања за предвремените парламентарни избори во 2016 година.

(2) Заради организирање на предвремени избори за пратеници кои ќе се одржат на 24 април 2016 година, дозволено е политичко рекламирање на рекламните паноа и билборди заклучно со 20 декември 2015 година, како и за време на изборната кампања.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 196/2015

Член 83

АВТОМАТСКИ ДОДАДЕН Од денот на влегувањето во сила на овој Законик до денот на одржување на предвремените изборите за пратеници кои ќе се одржат на 24 април 2016 година, радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) не смеат да емитуваат, односно да објавуваат реклами финансирани од Буџетот на Република Македонија, од буџетите на општините и на градот Скопје и на сите други лица на кои со закон им е доверено вршење на јавни овластувања.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 196/2015

Член 84

АВТОМАТСКИ ДОДАДЕН Подзаконските акти утврдени со овој закон, Државната изборна комисија ги донесува во рок 30 дена од денот на донесување на одлуката на Собранието на Република Македонија за избор на претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 196/2015

Член 85

АВТОМАТСКИ ДОДАДЕН Државната изборна комисија до првите следни редовни парламентарни избори треба да изготви и до Собранието на Република Македонија на разгледување да достави извештај за можноста и план за воведување на систем за идентификација на гласачи со отпечаток на прсти.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 196/2015

Член 86

АВТОМАТСКИ ДОДАДЕН АВТОМАТСКИ ДОДАДЕН Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Изборниот законик.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 196/2015

Член 87

АВТОМАТСКИ ДОДАДЕН Овој Законик влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 67/2017

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 125/2017

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 35/2018

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 99/2018

Член 5

Собранието го огласува изборот на претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 99/2018

Член 6

Со изборот на претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија согласно со одредбите од овој закон им престанува мандатот на членовите на Државната изборна комисија избрани согласно со Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17 и 35/18).

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 99/2018

Член 7

Генералниот секретар на Државната изборна комисија именуван согласно со Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17 и 35/18), ја врши функцијата генерален секретар до именување на нов генерален секретар на Државната изборна комисија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 99/2018

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 140/2018

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

Закон за изменување на Изборниот законик

Сл.В. 208/2018

Член 2

Одредбата од членот 1 од овој закон се применува на постојниот состав на Државната изборна комисија.

Закон за изменување на Изборниот законик

Сл.В. 208/2018

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 27/2019

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 98/2019

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија".

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 42/2020

Член 57

Одредбата од членот 33 став 2 алинеја 1 од овој законик нема да се применува за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2020 година.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 42/2020

Член 58

Одредбите од членот 8 став 3, членот 37 и членот 40 од овој законик за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2020 година ќе се применуваат доколку постојат технички услови и можност за спроведување од страна на Државната изборна комисија, а ќе почне целосно да се применуваат за првите наредни избори по предвремените избори за пратеници кои ќе се одржат во 2020 година.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 42/2020

Член 59

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Изборниот законик.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 42/2020

Член 60

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија".

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 74/2021

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија".

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 215/2021

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 26**

На денот на влегувањето во сила на овој закон Државната изборна комисија ќе донесе ревидиран Роковник за извршување на изборните дејствија за спроведување на Избори за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на градот Скопје 2021 година, согласно со овој закон.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 215/2021

Член 27

Одредбата од членот 1 од овој закон ќе се применува и за Изборите за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на градот Скопје 2021 година, при што рокот предвиден во ставот (1) ќе започне да тече со влегувањето во сила на овој закон.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 215/2021

Член 28

Одредбата од членот 2 од овој закон важи и за постојниот состав на Државната изборна комисија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 215/2021

Член 29

Одредбата од членот 8 од овој закон ќе се применува и за Изборите за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на градот Скопје 2021 година, за што ќе се определи дополнителен рок од 48 часа од донесувањето на ревидираниот Роковник од страна на Државната изборна комисија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 215/2021

Член 30

Одредбата од членот 16 од овој закон ќе се применува и за Изборите за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на градот Скопје, 2021 година, на начин што на радиодифузерите и печатените медиуми ќе им се определи дополнителен рок од три дена за регистрација и комплетирање на целокупната документација, како и за корекција на ценовниците согласно со членот 16 од овој закон, кој рок ќе започне наредниот ден од донесувањето на ревидираниот Роковник од страна на Државната изборна комисија.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Сл.В. 215/2021

Член 31

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија".